



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 17 февруари 1998

Скопје

Број 8

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

180.

Врз основа на член 46, став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.1998 година, донесе

УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Служба).

Под услуги од став 1 на овој член се подразбираат: изградбата, тековното и инвестиционото одржување на објектите за репрезентација, зградите и службените простории што ги користат органите на управата; превоз со патнички автомобили; превоз со воздухоплови; угостителски услуги за потребите на репрезентацијата и исхрана на работниците за време на работа; финансиско-материјалните услуги; административно-техничките услуги; оперативни-технички работи; стручно-техничките работи и други помошни работи.

Услугите од став 2 на овој член, Службата ги извршува за потребите на Претседателот на Република Македонија; Собранието на Република Македонија; Владата на Република Македонија и органите на управата, определени со Одлука за основање на Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 42/91, 35/94, 43/95 и 20/96).

За подрачните организациони единици на органите на управата во општините Службата за општи и заеднички работи извршува дактилографски услуги, одржување на хигиена, обезбедување и ПП заштита, оператори на ТТ централа, услугите на поправки на средства и опрема (хаус мајстори).

Член 2

Работите и услугите од член 1, став 2 на оваа уредба, Службата ги врши без надоместок, освен во случаите утврдени со оваа уредба.

Службата може да врши определени услуги од својот делокруг и за потребите на корисниците кои не се опфатени со Одлуката за основање на Службата, со надоместок што се утврдува со договор врз основа на Ценовникот за висината на надоместокот за извршените услуги во Службата.

Член 3

Ценовникот за висината на надоместокот за извршените услуги од Службата (во натамошниот текст: Ценовник), го донесува директорот на Службата во согласност со Владата на Република Македонија.

Член 4

За спроведување на одредбите од уредбата е одговорен директорот на Службата.

II. ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ

Член 5

Службата се грижи за тековно и инвестиционно одржување на објектите за репрезентација, зградите и инсталациите во зградите што ги користат Претседателот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија, органите на управата; опремата и инсталациите во зградите и во комплексот што им припаѓа; изградба на нови службени згради и простории; адаптација и доградба на постојните службени згради и простории; одржување и опремување на објектите за репрезентација и другите објекти во кои се даваат услугите, одржување на опремата во нив; и одржување и опремување на становите за службени потреби со кои управува и стопанисува Службата.

Одржувањето на објектите од став 1 на овој член Службата го врши врз основа на годишна Програма за одржување, а во рамките на предвидените средства за таа намена во Буџетот на Република Македонија.

Услугите за одржувањето се извршуваат согласно со Програмата од став 2 на овој член, врз основа на барање од корисникот потпишано од функционерот кој раководи со органот, негов заменик или работник што тој ќе го овласти.

Член 6

Службата се грижи за одржување на станбените згради, паркот и зеленилото во кои живеат Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија и Претседателот на Владата на Република Македонија.

За трошоците во врска со тековното одржување на станбените згради, парковите и зеленилото, функционерите од став 1 на овој член плаќаат надоместок утврден со Ценовникот.

Трошоците за тековно и инвестиционно одржување на зградите ги надоместуваат корисниците од став 1 на овој член согласно со прописите на организацијата со која е склучен договор за користење на станбената зграда, односно станот.

Член 7

Програмата за инвестиционно одржување ја донесува Владата на Република Македонија, 30 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Републиката, а врз основа на потребите на корисниците.

III. УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Член 8

Вилите „Билјана“ и „Охрид“ во Охрид и „Македонија“ и „Водно“ во Скопје се репрезентативни и резиденциски објекти, кои се користат за потребите на Претседателот на Република Македонија, репрезентативни потреби на Републиката, за сместување и престој на претставниците на странските држави, влади и на други државни делегации кога престојуваат во Република Македонија, по покана на Претседателот на Република Македонија, Претседателот и потпретседателите на

Собранието на Република Македонија, Претседателот и потпретседателите на Владата на Република Македонија и членовите на Владата.

Објектот вила „Водно“ во Скопје се користи за потребите на репрезентацијата на Републиката како резиденциски објект.

Објектот од став 2 на овој член се користи и за одржување состаноци и разговори на државни делегации од странство со претставници на Републиката.

Член 9

Објектите од член 8 од оваа уредба можат да ги користат за протоколарни потреби и други службени активности функционери кои ги избира, именува и ги назначува Собранието на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, по претходно писмено најавување, преку Службата за протокол и преведување на Министерство за надворешни работи (во натамошниот текст: Служба за протокол и преведување), до Службата.

Објектот од член 8 став 2 од оваа уредба имаат право да го користат за протоколарни и за други службени активности: Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија и Претседателот на Владата на Република Македонија.

Член 10

Објектот „Охрид“ во Охрид имаат право да го користат за престој и одмор Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија и Претседателот на Владата на Република Македонија.

Објектот „Охрид“ во Охрид имаат право да го користат за престој и одмор функционерите од став 1 на член 9 од оваа уредба, доколку објектот не е ангажиран за потребите на репрезентацијата на Републиката.

Член 11

Објектите „Македонија“ во Скопје и „Охрид“ во Охрид можат да се користат и за работа на комисији и работни групи образувани од Претседателот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и органите на управата, врз основа на барање од функционерот кој раководи со органот на управата односно со органите од кои се основани работните групи или комисији.

Член 12

Потребата за користење на објектите за репрезентација на Републиката се најавува во Службата, преку Службата за протокол и преведување, по правило два дена пред почетокот на користењето по писмен пат, а во итни случаи и во пократок рок, но не помалку од 24 односно 12 часа пред почетокот на користењето.

Во писменото барање, Службата за протокол и преведување, врз основа на оваа уредба го определува приоритетот на користење на објектите за репрезентација, сместувањето на корисниците и го утврдува обемот и видот на услугите што ги врши Службата.

Член 13

Објектите „Охрид – I“ и „Охрид – II“ во Охрид може да се користат за одмор и престој на функционерите од член 9, став 1 на оваа уредба, како и на членовите на нивните потесни семејства.

Потребата за користењето на објектите „Охрид – I“ и „Охрид – II“ во Охрид за одмор и престој се најавува во Службата, со писмено барање од функционерот кој има потреба од користење, најмалку 5 дена пред користењето.

Во барањето се назначува периодот во кој ќе се користи објектот и членовите на потесното семејство,

кои со носителот на правото можат да го користат објектот.

Врз основа на примените барања за користење на објектите од став 1 на овој член, Службата изготвува план за користење согласно со приоритетот утврден со член 9 од оваа уредба.

Член 14

Објектот „Охрид – II“ во Охрид може да се користи за сместување на придружните лица во делегациите (обезбедување, возачи, угостителски работници, протокол и сл.), како и за сместување работници на Службата, упатени за изведуваче работи во објектите.

Објектот од став 1 на овој член можат да го користат и функционери кои ги избира и ги именува Собранието на Република Македонија, ги именува Претседателот на Република Македонија, ги именува и ги назначува Владата на Република Македонија, и работници со посебни овластувања на овие органи кои извршуваат службени работи во Охрид, но без организирање исхрана за корисниците.

IV. УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДРУГИТЕ ОБЈЕКТИ

Член 15

Објектите во Стар Дојран и на Попова Шапка, „Охрид – I“ и „Охрид – II“ имаат право да ги користат за одмор, рекреација и исхрана функционерите од член 9, став 2 на оваа уредба.

Другите функционери определени во член 9, став 1 можат да ги користат објектите од став 1 на овој член, за одмор и рекреација.

Покрај корисниците од став 1 на овој член, објектите „Охрид – I“ и „Охрид – II“ во Охрид, Стар Дојран и на Попова Шапка можат да ги користат и членовите на нивните потесни семејства кои живеат со носителот на правото кои тој ги издржува.

Член 16

Објектот на улица Иво Рибар Лола, бр. 45, во Скопје (Клуб на републички органи и организации) се користи за давање угостителски услуги (свечени приеми, ручеци и вечери) за потребите на репрезентацијата и други потреби на корисниците на услугите, како и за одржување предавање, состаноци, промоции и други облици на активности.

Член 17

Клубот на републичките органи и организации имаат право да го користат функционери и раководни работници што ги избира и именува Собранието на Република Македонија, ги именува Претседателот на Република Македонија, ги именува и назначува Владата на Република Македонија, пратениците во Собранието на Република Македонија, работниците во органите на управата и други корисници.

Член 18

Потребата за користење на објектот од член 16 од оваа уредба за потребите на репрезентацијата на Републиката се најавува во писмена форма, во Службата преку Службата за протокол и преведување, по правило еден ден пред користењето на услугата, а во итни случаи и во пократок рок и при тоа се определува обемот и видот на услугата што треба да се изврши.

Член 19

Во Клубот на републичките органи и организации можат да се даваат услуги и за потребите на претпријатијата, институциите и другите организации, со надоместок кој се утврдува со Ценовникот.

Член 20

Услугите за потребите на корисниците од член 19 на оваа уредба се даваат врз основа на барање (писмено или преку телефон) упатено до Службата или Секторот за угостителство.

Корисникот на услугата е одговорен за почитувањето на воспоставениот ред во просториите во Клубот и однесувањето на неговите гости.

Доколку се забележи почесто внесување исти лица во Клубот и појави на недисциплинирано однесување и кршење на редот, корисникот на услугата писмено ќе се извести дека повсџе не ќе може да ги користи услугите во Клубот.

Начинот на користењето на услугите во Клубот на републичките органи и организации се утврдува со куќен ред пропишан од директорот на Службата.

V. УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

Член 21

Моторните возила со кои управува и располага Службата (патнички автомобили, товарни возила, специјални возила и друг вид возила) се користат за потребите на репрезентацијата на Републиката за извршување на службени работи за потребите на корисниците на услуги од член 1 на оваа уредба.

Службата не извршува услуги за превоз со моторни возила за Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата за републички стокови резерви, Републичкиот хидрометеоролошки завод, Републиката геодетска управа и Архивот на Македонија.

По барање на органите од став 2 на овој член и другите органи и организации, Службата може да ги изврши услугите за превоз со надоместок.

Член 22

Под службена работа во смисла на член 21 од оваа уредба се подразбира:

1. работа што произлегува од надлежност на органот на управата утврдена со Закон;
2. учество на седници и состаноци; и
3. вршење работи од протоколарна природа.

За извршување на работите од став 1 на точка 2 на овој член, моторните возила можат да се користат доколку оддалеченоста на местото каде се одржува состанокот или седницата е поголема од 1 километар.

Член 23

Моторните возила можат да се користат и за:

1. превоз на вредносни пратки и материјали што содржат податоци од доверлива природа;
2. превоз на материјали и опрема потребни за работа на органите на управата за кои Службата врши услуги;
3. превоз до и од местото на тргнување односно пристигнување на други превозни средства (аеродроми, железничка и автобуска станица); и
4. превоз на заболесн функционер и работник од работното место до станот во кој живее или до соодветната здравствена организација.

За превозот од став 1 на овој член одлучува функционерот кој раководи со органот на управата или од него овластен работник.

Моторните возила не можат да се користат за превоз за доаѓање и враќање од работа.

Член 24

Патничките возила можат да се користат за вршење службени работи на подрачјето на градот Скопје.

За извршување службени работи надвор од подрачјето на градот Скопје, патничките возила можат да се

користат само ако тоа го бара природата на работата и ако тие работи не можат успешно да се извршуваат со средствата за превоз во јавниот сообраќај, за што одлучува функционерот кој раководи со органот.

Член 25

Правото на постојано користење на патничко возило имаат Претседателот на Републиката, Претседателот на Собранието на Република Македонија и Претседателот на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија може да донесе одлука, право на постојано користење на патничко возило да имаат и други функционери избрани, именувани или назначени од Собранието на Република Македонија, Претседателот на Републиката и Владата на Република Македонија.

Возачите распоредени за превоз на функционерите од став 1 и 2 на овој член, во времето кога функционерот е отсутен, може со друго возило да се ангажираат за превоз на други корисници на услугите.

Член 26

Право на користење на патничко возило за извршување службени работи имаат функционерите што ги избира и ги именува Собранието на Република Македонија, ги именува Претседателот на Република Македонија, ги именува и ги назначува Владата на Република Македонија, претседателите на работните тела во Собранието на Република Македонија и други функционери во органите на управата, за што одлука донесува функционерот што раководи со органот.

Право на користење патнички возила за службени потреби имаат и пратениците во Собранието на Република Македонија и тоа од Собранието до местото каде се извршува службената работа и обратно, кога извршуваат определени функции што ќе им ги определи Собранието, за што одлука донесува секретарот на Собранието.

Правото на користење на патнички возила за службени работи имаат и раководните и други работници во службите на Собранието на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија и органите на управата, за што одлучува функционерот кој раководи со органот.

За користење службено возило за службени потреби на пратениците и функционерите на Собранието на Република Македонија во странство одлучува претседателот на Собранието со потпретседателите, а за членовите и функционерите на Владата на Република Македонија одлучува претседателот на Владата на Република Македонија со потпретседателите, односно лице овластено од нив.

Член 27

Патничките возила за протоколарни потреби се користат за превоз на странски делегации и гости кои престојуваат во Република Македонија по покана на Собранието на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија и органите на управата врз основа на писмен налог што го издава Службата за протокол и преведување, согласно со Програмата за престој на странски делегации и гости.

Службата за протокол и преведување за извршувањето на услугите од став 1 на овој член го утврдува видот и бројот на патничките возила и начинот на извршувањето на услугата.

Член 28

Корисниците на услугите за превоз можат по работното време да користат патничко возило само за службени потреби.

Потребите за вршење услуги за превоз по работното време се најавуваат во Службата, по правило до 15,00 часот во работното време.

За извршување превоз со патнички возила за службени потреби по работното време, Службата организира дежурство од 14,30 до 22,00 часот, по исклучок, барањата за извршување услуга за превоз по 22,30 часот, функционерот ги најавува преку дежурниот работник во Владата на Република Македонија.

Ако седницата на Собранието или Владата на Република Македонија завршува по 21,00 часот, Службата организира превоз до местото на живеење на работниците од стручните служби на Собранието, Владата и Службата, а по налог на овластените работници од наведените корисници.

Член 29

Ако Службата не е во можност да ги задоволи сите барања на корисниците поради недостиг од возила, гориво и слично, наложите во границите на можностите ги извршува по редоследот на корисниците, утврдени со протоколарна листа која е составен дел на оваа уредба, а во случај на ист редослед на корисниците, по редот на приемот на барањата.

Директорот на Службата, односно работникот што тој ќе го овласти е должен веднаш да го извести корисникот чие барање не може да се изврши.

Член 30

Користењето на патничкото возило за подрачјето на градот Скопје се најавува преку Службата, по усно барање на функционерот кој раководи со органот на управата или од него овластен работник.

За превоз надвор од подрачјето на градот Скопје, како и до и од аеродромот Петровец, патничкото возило се користи само врз основа на писмено барање за превоз со моторни возила. Барањето може да се достави и на друг начин (телефон, телефакс и слично).

Службата води сметка за тоа едно патничко возило да користат главно повеќе лица кои што се превезуваат во ист правец.

Член 31

Барањето за превоз со патничко моторно возило за потребите на корисниците од Собранието на Република Македонија го поднесува Секретарот на Собранието на Република Македонија или неговиот заменик.

Барањето за превоз со патничко возило за потребите на корисниците (стручни служби, раководни работници и сл.) од Владата на Република Македонија го поднесува секретарот на Владата или неговиот заменик.

Барањето за превоз со патничко моторно возило за потребите на корисниците од Кабинетот на Претседателот на Република Македонија го поднесува шефот на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија или секретарот на Кабинетот.

За организирање превоз за протоколарни потреби, барањето за превоз го поднесува раководителот на Службата за протокол и преведување.

Барањето за превоз со патнички автомобили за потребите на органот на управата за корисниците од тој орган (раководни работници, работници со посебни овластувања или други работници) го поднесува функционерот кој раководи со органот, односно неговиот заменик.

Член 32

Барањето од член 31 од оваа уредба се поднесува на соодветен образец и се доставува до Службата Одделение за превоз со моторни возила, по правило еден ден пред потребата за извршување на превозот, а во итни случаи и подоцна.

Во барањето се назначуваат корисниците на патувањето, точната релација на патувањето, времето на патувањето и сл.

Превозот со патничките возила за службени работи надвор од подрачјето на градот Скопје по правило се извршува од органот на управата во кој е вработен до местото каде се извршува службената работа и обратно, а по завршувањето на службената работа до местото каде што почнало патувањето.

По исклучок од став 3 на овој член, врз основа на посебно барање од секретарот на Собранието на Република Македонија, пратениците кои не живеат во Скопје, може да се превезуваат од местото на живеење до местото на извршување на службените работи и обратно за што Собранието ги надоместува директните трошоци за извршеното патување.

Член 33

Со патничките возила може да управуваат само возачи вработени во Службата, а со моторните возила ставени на располагање на организационите единици во Службата за извршување на работите од нивниот делокруг, работници во соодветните организациони единици, кои имаат положен возачки испит.

Член 34

За секој превоз на возачот му се издава налог.

По извршениот превоз секој корисник освен функционерите од член 25 став 1 и 2 на оваа уредба, потврдува дека налогот за превоз е извршен со назначување на изминатата километража и времето во кое е извршен превозот.

Член 35

Директорот на Службата е должен на сите корисници на превозот со патнички возила да им достави месечен извештај за користење на патничките возила, а збирен извештај се доставува до секретарот на Владата.

Извештајот содржи: за кого е извршен превозот, број на извршени превози со поминати километри и случаите кога превозот е извршен спротивно на одредбите од уредбата и по чиј налог.

Член 36

Товарните возила и други специјални возила се користат за:

1. одржување на службени згради и простории на републичките органи и превоз на опрема и друг материјал за потребите на корисниците на услугите; и
2. превоз на материјали, пратки и прехранбени производи и други потреби на Службата и извршување на услугите за потребите на корисниците.

Член 37

Со посебно упатство се определува начинот на извршувањето на услугите за превоз со моторни возила, согласно со одредбите на оваа уредба.

VI. УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА АВИОНИТЕ

Член 38

Авионите се користат за службени потреби и за потребите на репрезентација.

Член 39

Право на користење на авионите имаат функционерите од член 25 став 1 од Уредбата.

Функционерите од став 1 на овој член имаат право да ги користат авионите и кога патуваат сами.

Член 40

Право на користење на авионите за извршување на службени работи имаат: потпретседателите на Собранието на Република Македонија и на Владата на Република Македонија и министрите во Владата.

Авионите, кога не ги користат функционерите од став 1 на овој член, имаат право да ги користат и другите функционери кои ги избира и ги именува Собранието на Република Македонија, ги именува Претседателот на Република Македонија и ги именува и назначува Владата на Република Македонија врз основа на претходна одлука или заклучок на корисникот. Трошоците за превоз во овој случај паѓаат на товар на корисникот за чии потреби се врши превозот.

Корисниците од став 1 и 2 на овој член имаат право да ги користат авионите кога во исто место службено патуваат најмалку тројца патници.

Член 41

Авионите за протоколарни потреби се користат за превоз на странски делегации и гости кои престојуваат во Република Македонија по покана на Собранието на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија и органите на управата, врз основа на писмен налог што го издава Службата за протокол и преведување.

Член 42

Корисниците на услугите за превоз со авиони, освен кога авионите се ангажирани за превоз за потребите на Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија и Претседателот на Владата на Република Македонија, ги сносат реалните трошоци на превозот, како што се трошоците за потрошеното гориво и мазиво, слетно-полетни такси, прелети, терминални такси, опслужување, трошоци за дневници на екипажот и сл.

Член 43

Авионите имаат право да ги користат и други органи и претпријатија за службено патување, доколку не се ангажирани за потребите на репрезентацијата на Републиката и други службени потреби на органите на управата.

За услугите од став 1 на овој член се наплатува надоместок утврден во Ценовникот.

Условите и начинот на користењето на услугите од став 1 на овој член се утврдуваат со договор што Службата го склучува со корисникот на услугата.

Член 44

Користењето на авионите, Службата за протокол и преведување го најавува во Службата најдоцна 24 часа пред почетокот на патувањето, со писмено барање на образец подготвен од Службата.

Корисникот на авионите за патување во земјите за кои е потребно повеќе денови за најавување и одобрување за прелет и слетување, Службата за протокол и преведување ги врши согласно со роковите во важечките прописи за извршување на превозот со авиони.

За извршување на превозот од став 2 на овој член во итни случаи, Службата за протокол и преведување презема мерки за издавање одобренија за прелет и слетување и во пократки рокови од предвидените во важечките прописи за превоз со авиони.

Член 45

Службата се грижи за техничката исправност на авионите и обезбедување безбедна воздушна пловидба.

· VII. ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ

Член 46

Службата врши угостителски услуги во објектите за репрезентација на Републиката, исхрана, одмор и рекреација на работниците и во објектите што ги користат органите на управата.

Угостителските услуги од став 1 на овој член се даваат со надоместок.

Член 47

Угостителските услуги за потребите на репрезентацијата на Републиката и другите протоколарни потреби се даваат при престој на странски делегации и гости што престојуваат во Република Македонија по покана од Собранието на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија и органите на управата, врз основа на писмен налог што го издава Службата за протокол и преведување, согласно со Програмата за престој.

Службата за протокол и преведување за извршување на услугите од став 1 на овој член го утврдува бројот на корисниците за кој се дава услуга, видот и обемот на услугата, на образец подготвен од Службата.

Член 48

Угостителските услуги се даваат и по писмено барање на функционер што раководи со републички орган или на негов заменик од органите на управата и други корисници во кое го утврдуваат видот и обемот на услугата.

Член 49

Службата дава угостителски услуги со надоместок според Ценовникот на работниците во Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и органите на управата во рестораните и бифињата каде што постојат пропишани услови за организирање исхрана.

VIII. ВРШЕЊЕ ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ УСЛУГИ

Член 50

Службата го организира и го врши финансиско-материјалното и комерцијално-набавното работење за потребите на корисниците од став 2 од Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, а особено: планирање на потребните средства за работа на органите; водење на деловните книги по принципот на двојно книговодство; изготвување пресметки и заврши сметки; пресметки и исплати на средства за плати и други надоместоци; благајничко работење со денарски и девизни средства, снабдување со опрема, ситен инвентар и потрошен материјал и други работи.

Член 51

Службата врши административно-технички и оперативнотехнички услуги (печатење, умножување, отчукување и стенографирање и др.) за потребите на корисниците.

Барањето административно-технички и оперативнотехнички услуги се врши со писмен налог на посебен образец утврден од Службата, потпишан од овластен работник на корисникот.

Член 52

Службата може да извршува административно-технички и оперативнотехнички услуги и за потребите на организации и заедници за кои Службата не врши услуги, врз основа на нивно писмено барање, доколку е во можност таквата услуга да се изврши, со надоместок утврден во Ценовникот.

Член 53

Службата може да врши и услуги за преведување, симултано преведување, озвучување, снимање, како и печатење на снимените материјали, за потребите на корисниците утврдени во член 1 од оваа уредба.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 54

Со влегување во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 40/93 и 46/95).

Член 55

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3189/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

181.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.02.1998 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУК-
ЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПО-
СРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 1998 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се определува количинскиот царински контингент на сировини и репродукционен материјал кои можат да се увезат без плаќање царина или со плаќање царина по стапка која е пониска од стапката на царина пропишана во Царинската тарифа.

2. Во рамките на билансните потреби на производството, без плаќање царина може да се увезат:

- 20.000 тони сурово масло;
- 6.500 тони соја во зрно;
- 40.000 тони нерафиниран шеќер
- 40.000 тони пченка;
- 20.000 тони јачмен;
- 100 тони пилешко механички обескоскено месо;
- 5.000 тони рафинирано олово;
- 6.000 тони бел лим;
- 18.000 тони диметилтерфталат;
- 6.000 тони моноетилен гликол.

Правото на увоз без плаќање царина за стоката го остварува производителот како краен корисник за алинеја 1, 2 и 3 - производителите на масло и шеќер, а за стоката од алинеја 4 и 5 од оваа точка, крајниот корисник - сточарските фарми и производителите на добиточна храна. Производителите на добиточната храна го остваруваат ова право врз основа на изјава дека цената на произведената добиточна храна во која како компонента влегува пченката и јачменот кои се предмет на оваа Одлука, за крајниот корисник (сточарите), ќе биде намалена за износот на ненаплатената царина.

Правото на увоз без плаќање царина за стоката од алинеја 6, 7, 8, 9 и 10 го остварува крајниот корисник - производител на готови производи.

3. Со плаќање царина по стапка од 5% може да се увезат:

- 54.000.000 парчиња комби блок амбалажа за полнење на млеко и сокови во литар;
- 16.200.000 парчиња комби блок амбалажа, за полнење на млеко и сокови 0,5 литри;
- 5.000.000 парчиња комби блок амбалажа за полнење сокови од 250 мл;
- 40.000.000 парчиња сепаратори;
- 500.000 м² стаклен воал;
- 100.000 м² стаклена ткаенина;

- 70.000 м² филц бонд;
- 1.000 тони претконцентрати (повеќекомпонентни);
- 300 тони премачкувачки средства (бои и лакови);
- 1.200 тони концентриран сок (од портокал, грејпфрут и други агруми);
- 390 тони концентриран сок од друго овошје (кајсија и праска) и
- 800 тони делови за прво вградување во индустриското производство, земјоделство и производното занаетчиство, кои не се произведуваат во Република Македонија.

4. Увозот на сировини и репроматеријали согласно царинскиот контингент од точка 2 и 3 на оваа одлука, министерот за финансии го одобрува по писмено барање на крајниот корисник, по претходно мислење од Министерството за стопанство, а за алинеја 4 и 5 од точка 2 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Во прилог кон писменото барање крајниот корисник треба да ги достави и следните исправи:

а) спецификација за сировините и репроматеријалот, со наведување на тарифен број и тарифна ознака на стоката спрема Царинската тарифа, наменување, количина и вредност на стоката со приложување на фактура односно исправа со која се докажува вредноста на стоката како и наведување на рокот на увоз на стоката.

б) исправи со кои се докажува статусот на корисникот на царинскиот контингент и тоа:

- извод од судскиот односно трговскиот регистар со кое се докажува дека претежна дејност на корисникот на царинскиот контингент е производство;

- известување за распоредување по дејности и воведување во регистарот на организациони единици, издадено од Заводот за статистика.

5. Царинската повластница содржана во решението на министерот за финансии за одобрување на предметниот царински контингент се остварува во постапката на увозно царинење на соодветната стока.

Во соодветната рубрика на „ЕЦД за увоз“ за стоката која е предмет на увоз по основ на царински контингент, се внесува шифра од кодексот утврден според Правилникот за ЕЦД (единствен царински документ).

Во табеларниот дел од решението на министерот за финансии, до соодветната тарифна позиција за стоката која се увезува, царинскиот работник го впишува податокот за бројот на „ЕЦД за увоз“, и царинска основица за увезената стока и датум на увозното царинење и го става својот потпис и печат на царинарницата.

6. Стоките увезени по основ на царински контингент не можат да се отугат, ниту да се користат за цели за кои не се увезени.

7. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царинската управа на Република Македонија, го известува Министерството за финансии тримесечно.

8. Оваа одлука се применува за одобрените царински контингенти за стоки кои ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република Македонија, а неопцаринети заклучно со 31.12.1998 година.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-308/1
9 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

182.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, бр. 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 1998 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се определува износот на царински контингент на опрема и резервни делови, кои можат да се увезат без плаќање царина или со плаќање царина по стапка која е пониска од стапката на царина пропишана во Царинската тарифа.

2. Износот на ненаплатената царина по основ на царински контингент при увоз на опрема и резервни делови во 1998 година ќе изнесува вкупно 60 милиони денари.

Вредносниот царински контингент се определува според структурната распределба и ќе изнесува:

а) за увоз на опрема 40 милиони денари;

б) за увоз на резервни делови 20 милиони денари.

3. Со плаќање царина по стапка која е пониска за 50% од стапката на царина пропишана во царинската тарифа, може да се увезе нова неупотребувана опрема што не се произведува во Република Македонија, а која е наменета за индустриско производство, земјоделството и производно занаетчиство, со исклучок на опремата од глава 87 од Царинската тарифа.

Вредноста на оваа опрема да изнесува најмалку 5.000 американски долари изразено во денарска противвредност од едно парче или повеќе парчиња што претставуваат технолошка целина и истите да бидат произведени најмногу 3 години пред денот на увозот.

4. Без плаќање царина може да се увезуваат нови – резервни делови што не се произведуваат во Република Македонија, а кои се наменети за индустриско производство, земјоделството и производното занаетчиство.

Вредноста на резервните делови треба да изнесува 200 американски долари за индустриското производство и земјоделието, а за производното занаетчиство 100 американски долари од едно парче или повеќе парчиња што претставуваат технолошка целина и истите да бидат произведени најмногу 3 години пред денот на увозот.

5. За увоз на стока без плаќање царина или за плаќање царина по стапка која е пониска за 50% од стапката на царина пропишана во Царинската тарифа, министерот за финансии донесува решение по барање на инвеститорот, односно крајниот корисник на стоките, а по претходно мислење од:

Министерството за стопанство – дека стоките од точка 3 и точка 4: не се произведуваат во Република Македонија, се наменети за индустриско производство, земјоделството и производното занаетчиство, дека претставуваат технолошка целина и дека истите се произведени најмногу 3 години пред денот на увозот.

6. Во прилог кон барањето за одобрување на царински контингент, при увоз на опрема и резервни делови, треба да се достават и следниве исправи:

а) спецификација за опремата и резервните делови кои се увезуваат согласно предметниот царински контингент, со тарифна ознака на стоката спрема Царинската тарифа, комерцијално или техничко наменување на стоката, со назначување на количина на стоката, како и вкупна вредност на стоката со приложување на фактура, односно исправа со која се докажува вредноста на стоката која се увезува и доказ од банка за начинот на плаќање

б) исправи со кои се докажува статусот на барателот на царинскиот контингент и тоа:

– извод од судскиот односно трговскиот регистар, со кој се докажува дека претежна дејност на корисникот на повластицата е производство;

– известување за распоредување по дејности и воведување во регистрот на организациони единици, издадено од Заводот за статистика;

– за корисниците од областа на земјоделието: уверение издадено од подрачната единица на Управата за јавни приходи спрема живеалиштето на корисникот, од кое може да се види дека приходите од обавувањето на земјоделска дејност му е претежна дејност односно претежен извор на приходи.

в) место на инсталирање на опремата и име на постројката на која се инсталираат резервните делови.

г) писмен доказ или писмена изјава заверена од корисникот дека опремата и резервните делови се нови неупотребувани и дека се произведени најмногу 3 години пред денот на увозот.

Барањето и писмените исправи согласно оваа точка, без кои не може да отпочне постапката за издавање решение, се приложуваат до Министерството за финансии во два примерока.

7. Царинската повластица содржана во решението на министерот за финансии за одобрување на предметниот царински контингент се остварува во постапката на увозно царинење на соодветната стока.

Во соодветната рубрика на „ЕЦД за увоз“ за стоката која е предмет на увоз по основ на царински контингент, се внесува шифра од кодексот утврден според Правилникот за ЕЦД (единствен царински документ).

Во спецификацијата приложена кон решението на министерот за финансии, до соодветната тарифна позиција за стоката која се увезува царинскиот работник го впишува податокот за бројот на „ЕЦД за увоз“ и царинската основица за увезената стока и датум на увозното царинење, па го става својот потпис и печат на царинарницата.

8. Стоките увезени по основ на царински контингент не можат да се отугат, да се дадат на друг на употреба, ниту да се користат за цели за кои не се увезени.

9. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царинската управа на Република Македонија, го известува Министерството за финансии тримесечно.

10. Оваа одлука се применува за одобрениот царински контингент за стоки кои ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република Македонија, а неоцаринети заклучно со 31.12.1998 година.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-309/1
9 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

183.

Врз основа на член 112 од Законот за концесије „Службен весник на РМ“ бр. 42/93) и член 23 алинеја 2 од Законот за телекомуникации („Службен весник на РМ“ бр. 33/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ

1. На Трговското друштво Македонија ОН – ЛИНЕ Д.О.О. – Скопје се дава концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци.

2. Концесијата се дава на времетраење од пет години.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија изнесува 30.000 ДМ.

4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на договорот на концесијата.

5. Во името на Владата на Република Македонија договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и врски.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-362/1
9 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија;
Бранко Црвенковски, с.р.

184.

Врз основа на член 112 од Законот за концесија „Службен весник на РМ“ бр. 42/93) и член 23 алинеја 2 од Законот за телекомуникации („Службен весник на РМ“ бр. 33/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ

1. На Претпријатието за промет, увоз-извоз „Пикон“ Д.О.О. – Скопје се дава концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци.

2. Концесијата се дава на времетраење од пет години.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија изнесува 30.000 ДМ.

4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на договорот на концесијата.

5. Во името на Владата на Република Македонија договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и врски.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-362/2
9 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија;
Бранко Црвенковски, с.р.

185.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на РМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижен имот-објект (стара касарна) со површина од 784 м² и дворно место со површина од 30493 м² лоциран на КП. бр. 2020/1 – КО – Тетово, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Министерството за образование и физичка култура.

Член 2

Право на користење на недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок.

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-395/1
14 октомври 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

186.

Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со земјиште и згради („Службен весник на СРМ“ бр. 36/75, 41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 4/93) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕ – ШУМА

Член 1

Се врши замена на правото на сопственост на земјиште – шума кое претставува КП бр. 1489 во површина од 760 м², 4-та класа во м.в. „Селиште“ КО Осинчани – Скопје, заведено во поседовен лист број 34, на кое носител на право на сопственост е Република Македонија, со земјиште кое претставува КП бр. 440/5, во површина од 1145 м², 4-та класа, во м.в. „Урвали“, КО Осинчани – Скопје, заведено во поседовен лист број 226, сопственост на Ацо Тодоровски од Скопје.

Член 2

Договорот за замена на правото на сопственост на недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-310/1
9 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

187.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии во Секторот за монетарен и кредитен систем, банкарство и осигурување се назначува Милица Георгиева, досегашен началник на Одделението за второстепена постапка за девизни прекршоци во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-132/2
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

188.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) а во врска со член 23 точка 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија „Службен весник на СРМ“ број 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2 февруари 1998 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЈАТА НАДЛЕЖНА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИТЕ**

1. За директор на Дирекцијата надлежна за извршување на санкциите во состав на Министерството за правда се именува Драги Целевски, досегашен вршител на должноста директор на Дирекцијата надлежна за извршување на санкциите,

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-297/2
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с. р.

189.

Врз основа на член 10 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/96), а во врска со член 40 од Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2 февруари 1998 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР
НА ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ – КИЧЕВО**

1. Софронија Софронијоски, дипл. градежен инж. се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие „Комуналец“ Кичево.

2. За директор на Јавното претпријатие „Комуналец“ Кичево се именува Драги Смиљков, дипл. инж. геолог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-303/2
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с. р.

190.

Врз основа на член 158, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2 февруари 1998 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува д-р Алекса Стаменковски од должноста републички советник во Владата на Република Македонија, распореден во Министерството за одбрана, поради заминување на друга должност, заклучно со 31 декември 1997 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-317/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с. р.

191.

Врз основа на член 9 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ бр. 33/76, 25/79, 11/81, 4/85, 12/89, 17/91 и 38/91), министерот за труд и социјална политика, донесе

**НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДНИ
НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА**

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците јануари, февруари и март 1998 година се определуваат од основата која се утврдува во висина на просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходното тримесечје од 9.170,00 денари и изнесуваат:

I група	-4.585,00 денари
II група	-3.668,00 денари
III група	-2.934,00 денари
IV група	-2.292,50 денари
V група	-1.834,00 денари

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на просечната месечна нето плата во Републиката во периодот октомври-декември 1997 година, објавена од страна на Заводот за статистика на Република Македонија.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците октомври, ноември и декември 1997 година конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечната месечна плата остварена во Републиката во периодот јули, август и септември 1997 година од 8.963,00 денари и изнесуваат:

I група	-4.482,00 денари
II група	-3.585,00 денари
III група	-2.868,00 денари
IV група	-2.241,50 денари
V група	-1.793,00 денари

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-371/98
4 февруари 1998 година
Скопје

Министер,
Насер Зибери, с. р.

192.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 26.01.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Балканска Банка А.Д. – Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – шеста емисија на акции во износ од 186.340.000 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на Република Македонија не препорачува како запишувачи и купувачи на акции од оваа емисија на Банката да се јават лица кои до сега немаат инвестирано во Банката.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-106/1-97 Претседател на Комисијата,
15 февруари 1998 година д-р Владимир Канџијан, с.р.
Скопје

193.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 15.01.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Кредитна Банка А.Д. – Битола се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – осма емисија на акции во износ од 120.000.000 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на Република Македонија не препорачува како запишувачи и купувачи на акции од оваа емисија на Банката да се јават лица кои до сега немаат инвестирано во Банката.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-84/1 Претседател на Комисијата,
22 јануари 1998 година д-р Владимир Канџијан, с.р.
Скопје

194.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 25.12.1997 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Кнауф-Радика“ А.Д. Дебар се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност –

втора емисија на акции во вредност од 16.588.350 ДМ или во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на ден 27.11.1997 година во износ од 512.994.790,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на Република Македонија не препорачува како запишувачи и купувачи на акции од оваа емисија на друштвото да се јават лица кои до сега немаат инвестирано во друштвото.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-103/1-97 Претседател на комисијата,
15 јануари 1998 година проф. д-р Љубе Триески, с.р.
Скопје

195.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 28.10.1997 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На А.Д. „Трико“ Вина се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – втора емисија на акции во износ од 59.173.960,50 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-77/1 Претседател на Комисијата,
29 октомври 1997 година проф. д-р Љубе Триески, с.р.
Скопје

196.

Врз основа на член 119 став 2 алинеја 4 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“, бр. 7/97), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 26.01.1998 година донесе

ПРАВ ИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ПОТРЕБНА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА БРОКЕРСКО-ПОСРЕДНИЧКО ДРУШТВО

Член 1

Со овој правилник се утврдува потребната документација од која може да се оцени кадровската, техничката и организационата оспособеност за основање и работа на брокерско-посредничкото друштво.

Член 2

Документацијата за кадровската, техничката и организационата оспособеност се приложува кон барањето за издавање одобрение за вршење на работи на брокерско-посредничко друштво.

Документација за кадровска оспособеност**Член 3**

Под кадровска оспособеност на брокерско-посредничко друштво се подразбира дека друштвото работата ќе ја врши преку овластени учесници – лица што имаат положено стручен испит за вршење работи со хартии од вредност и се стекнале со звањето овластен брокер.

За исполнување на кадровската оспособеност, друштвото приложува:

- уверение за положен посебен стручен испит за вршење на работи со хартии од вредност и стекнато звање овластен брокер;
- доказ дека не се осудувани за кривични дела против имотот, за фалсификување пари, печати и документи и за затајување данок;
- изјава од овластениот брокер дека нема истовремено да биде овластен за извршување работи со хартии од вредност кај друго брокерско-посредничко друштво.

Во случај звањето овластен брокер да е стекнато во странство, до Комисијата за хартии од вредност се доставува судски заверен превод на документацијата за положен посебен стручен испит. Лицето што поседува звање овластен брокер стекнато во странство, пред да добие одобрение за работа со хартии од вредност од Комисијата за хартии од вредност полага испит за познавање на домашната соодветна законска регулатива.

Документација за техничка оспособеност**Член 4**

Под техничка оспособеност на брокерско-посредничко друштво се подразбира дека друштвото има соодветен информационен, компјутерски и комуникационен систем за извршување на работите што ќе ги врши брокерско-посредничкото друштво.

Член 5

За извршување на работите на посредување (примање налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на хартии од вредност, како и извршување задачи на берзата или надвор од неа за туѓа сметка, со плаќање провизија) и на тргување со долгорочни хартии од вредност во свос име и за своја сметка (член 116 став 1 алинеја 1 и 2 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност), брокерско-посредничкото друштво е должно да поднесе доказ за исполнување на минималните технички услови потребни за посредување со хартиите од вредност односно за вклучување во тргувањето на берзата и надвор од неа.

Член 6

За извршување работи за вршење услуги за чување долгорочни хартии од вредност (член 116 став 1 алинеја 6 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност), брокерско-посредничкото друштво е должно да има сопствен или изнајмен трезор што мора да ги исполнува најмалку следните технички услови:

- посебна просторија, без прозорци, со сден влез;
- безбедносно граден;
- да има трезорска врата;
- да има сигнални безбедносни алармни уреди.

Брокерско-посредничкото друштво е должно да изготви акт со кој детално се уредени техничките услови за изградба или користење на трезорот и да е определен начинот на употребата и пристапот до трезорот.

Член 7

Во постапката за издавање одобрение, техничката оспособеност ја проверуваат овластени лица од Комисијата за хартии од вредност.

Документација за организациона оспособеност**Член 8**

Под организациона оспособеност на брокерско-посредничкото друштво се подразбира постоење на организациони делови со кои се обезбедува ефикасно вршење на работите на брокерско-посредничкото друштво.

За исполнување на организационата оспособеност, брокерско-посредничкото друштво е должно да поднесе:

- акт за обезбедување на деловна тајна, спречување на злоупотреба на деловна тајна, како и начинот и можноста за проток на информации во и надвор од брокерско-посредничкото друштво;
- акт за работење со странки;
- книгата на налози.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-12/1
9 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р Владимир Кандиќјав, с.р.

197.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“, бр. 7/97 и 15/97), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 25.12.1997 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ,
ПО ВИДОВИ ИЗДАВАЧИ**

Член 1

Со овој правилник се утврдува поблиската содржина на барањето за давање одобрение издавање долгорочни хартии од вредност по видови издавачи (во натамошниот текст: Барање).

Член 2**I. Содржина на барање од трговско друштво**

Барањето за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност, што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува трговско друштво, содржи:

1. Податоци за издавачот:

- 1.1. фирма и седиште на издавачот;
- 1.2. форма на друштвото;
- 1.3. организација на друштвото со овластување на организационите делови во платниот промет;
- 1.4. број на решението од регистарскиот суд;
- 1.5. матичен број;
- 1.6. предмет на работа според регистрацијата.

2. Вкупен капитал со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка:

- 2.1. основачки капитал;
- 2.2. ревалоризациони резерви;
- 2.3. резерви – законски, статусни и слободни

3. Структурата на капиталот со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка

4. 4.1. Обем на производство, односно на услуги за претходните три години изразено во денари
- 4.2. Нематеријални вложувања: издатоци за истражување и развој, пронајдоци, патенти, лиценци и концесии.

5. Остварен приход:
 - 5.1. на домашен пазар;
 - 5.2. на странски пазар;
 - 5.3. однос на увозот со извозот;
6. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декември за претходните три години
 - 6.1. приходи и расходи:
 - 6.1.1. приходи:
 - а) приходи од продажба на учиноци;
 - б) приходи од финансирање;
 - в) капитална добивка;
 - г) вонредни приходи;
 - д) вкупен приход;
 - е) вкупно приходи без загуба;
 - 6.1.2. расходи:
 - а) трошоци на продајните ефекти:
 - материјални трошоци и амортизација;
 - нематеријални трошоци;
 - плати;
 - почетна залиха на производство и готови производи;
 - завршна залиха на производство и готовите производи;
 - набавна вредност на продадени стоки и материјали;
 - б) расходи на финансирањето;
 - в) капитална загуба;
 - г) вонредни расходи;
 - д) вкупни расходи;
 - е) добивка пред оданочување;
 - ж) даноци, придонеси и други давачки од добивка;
 - з) нето добивка (добивка по оданочување)
 - покривање на загубата
 - з) вкупно.
 - 6.1.3. Загуба од деловната година.
 - 6.2. актива и пасива:
 - 6.2.1. актива (билансна и вонбилансна):
 - а) постојани средства:
 - нематеријални вложувања;
 - материјални вложувања;
 - долгорочни финансиски вложувања;
 - б) обртни средства:
 - залихи;
 - краткорочни побарувања од работење;
 - краткорочни финансиски вложувања;
 - други краткорочни побарувања;
 - хартии од вредност и парични средства;
 - в) активни временски разграничувања;
 - г) вкупно деловни средства (а+б+в);
 - д) вонделовна актива;
 - е) вкупна актива (г+д);
 - ж) вонбилансна актива;
 - з) вкупна загуба
 - загуба од поранешни години,
 - загуба од тековната година.
 - 6.2.2. пасива (билансна и вонбилансна):
 - а) транс капитал:
 - номиниран капитал
 - општествен капитал
 - акционерски капитал
 - трајни влогови
 - капитал на индивидуален сопственик
 - неминиран капитал (резерви)
 - б) нераспределена добивка во тековната година или од поранешни години
 - в) долгорочни обврски;
 - г) краткорочни обврски:
 - краткорочни обврски од работење;
 - краткорочни финансиски обврски;
 - други краткорочни обврски;
 - д) пасивни временски разграничувања;
 - е) деловна пасива

- с) вонделовна пасива;
- ж) вкупна пасива;
- з) вонбилансна пасива;
7. Список и број на акционери кои учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на акционерското друштво;
8. Исплатена дивиденда во претходната година по видови акции;
9. Движење на ликвидноста:
 - 9.1. достасани а неплатени обврски на денот на поднесување на барањето;
 - 9.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на поднесување на барањето, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до денот на поднесување на барањето за издавање долгорочни хартии од вредност;
10. Податоци за управата:
 - 10.1. состав и организациона структура;
 - 10.2. податоци за досегашната работа;
 - 10.3. дали членовите на управата се членови на управни одбори или се акционери во други акционерски друштва, со кој износ и кој вид на акции;
11. Број на вработени и нивна квалификациона структура;
12. Податоци за емисијата:
 - 12.1. обем на емисијата;
 - 12.2. намена на средствата;
 - 12.3. видот на хартијата од вредност и другите елементи на хартијата согласно Законот;
 - 12.4. заштитата од фалсификување (квалитет) на хартијата од вредност, доколку се печати;
 - 12.5. рок на запишување и купување на хартијата од вредност;
 - 12.6. правата на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;
 - 12.7. преносливост на хартијата од вредност;
 - 12.8. продажни места;
 - 12.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони и други елементи) доколку се печати, односно содржина на потврдата доколку хартијата не се печати;
 - 12.10. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавањето долгорочни хартии од вредност;
 - 12.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја откупи целокупната емисија;
13. Основни податоци за деловната и развојната политика.

II. Содржина на барањето поднесено од банка и штедилница

Барањето за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Барање), што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува банка или штедилница, содржи:

1. Податоци за издавачот:
 - 1.1. фирма и седиште на издавачот;
 - 1.2. број на решението од регистарскиот суд;
 - 1.3. број на решението од Народната банка на Република Македонија за издавање одобрение за работа;
 - 1.4. матичен број на издавачот;
 - 1.5. работите кои издавачот ги врши во смисла на Законот за банки и штедилници;
 - 1.6. организација, мрежа, статус на организационите делови и овластувањата на организационите делови во правниот промет;
2. Вкупен капитал со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната завршена сметка:
 - 2.1. акционерски капитал;
 - 2.2. ревалоризациони резерви;
 - 2.3. посебна резерва;

3. Сопственичка структура на капиталот на денот на последната периодична сметка и последната завршна сметка;

4. Основни билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по завршна сметка на 31 декември за претходните три години;

5. Податоци од рекласифицираниот биланс на успех на денот на последната периодична сметка и последната годишна сметка;

а) приходи по основ на камата;

б) расходи по основ на камата;

в) нето-приходи – расход од камата;

г) оперативни приходи

– надомести и провизии

– нето приходи од курсни разлики

– останати приходи од дејноста

д) вкупни приходи (в+г);

ѓ) останати расходи

– провизии и надомести

– останати деловни расходи

– исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања

– добивка (загуба) пред оданочување

– данок на добивка

– добивка (загуба) по оданочување

6. Податоци од рекласифициран биланс на состојбата на денот на последната периодична пресметка и последната годишна пресметка:

6.1. актива (билансна и вонбилансна):

а) парични средства;

б) депозити кај Народната банка на Република Македонија;

в) пласмани во други банки и кредити на други банки;

г) краткорочни кредити;

д) активни временски разграничувања и останата актива;

ѓ) долгорочни кредити намалени за тековната доспеаност;

е) долгорочни пласмани во хартии од вредност и останати долгорочни побарувања;

ж) основни средства;

з) вкупна билансна актива;

и) вонбилансна актива;

6.2. пасива (билансна и вонбилансна):

а) депозити по видување;

б) обврски спрема Народната банка на Република Македонија;

в) иштедење на граѓани и краткорочни орочени депозити;

г) обврски по краткорочни кредити и достасани долгорочни обврски;

д) обврски по краткорочни хартии од вредност;

ѓ) пасивни временски разграничувања и останата пасива;

е) долгорочни депозити;

ж) обврски по долгорочни кредити;

з) обврски по долгорочни хартии од вредност;

и) капитал и долгорочни резервации;

и) извори на вонбилансни средства;

ј) вкупна билансна пасива

к) вонбилансна пасива;

7. Релативни показатели на работењето на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка;

7.1. адекватност на капиталот;

7.2. учество на капиталот во пасивата;

7.3. учество на средства од граѓани во пасивата;

7.4. однос на краткорочни пласмани и краткорочни извори;

7.5. однос на девизната пасива и девизната актива;

7.6. голем и најголем можен кредит во однос на капиталот;

7.7. трајни вложувања во претпријатија;

7.8. трајни вложувања во банки и штедилници;

7.9. пласмани во основни средства;

8. Движење на ликвидноста:

8.1. достасани а неплатени обврски на денот на поднесување на барањето;

8.2. просечно минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена од денот на поднесување на барањето, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на поднесување на барањето за издавање долгорочни хартии од вредност;

9. Список и број на акционери кои учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на акционерското друштво;

10. Исплатени дивиденди во претходната година;

11. Вкупен платен промет спрема странство за претходната година и за тековната година;

12. Вкупна девизна заштеда на граѓани за претходната година и за тековната година;

13. Податоци за управата:

13.1. состав и квалификациона структура;

13.2. податоци за досегашната работа;

13.3. дали членовите на управа во банка се членови на управен одбор или се акционери во други акционерски друштва, со кој износ и кој вид на акции;

14. Број на вработени и нивната квалификациона структура;

15. Податоци за емисија:

15.1. обем на емисијата;

15.2. намена на средствата;

15.3. видот на хартијата од вредност и нејзините елементи согласно Законот;

15.4. заштита од фалсификување на хартијата од вредност, доколку се печати;

15.5. рок за запишување и купување на хартијата од вредност;

15.6. права на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;

15.7. преносливост на хартијата од вредност;

15.8. продажни места;

15.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони и други елементи) доколку се печатат, односно содржина на потврдата доколку хартијата не се печати;

15.10. место на кое може да се изврши увид во сите наводи за веродостојноста на податоците за издавачот на хартијата од вредност;

15.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја откупи целата емисија;

16. Основни податоци за деловната и развојна политика.

Банка или штедилница за која, согласно договорот за основање, е утврдено дека основачите основачкиот капитал ќе го уплатат во рок од една година од денот на уписот на банката во трговскиот регистар не може да поднесе барање за наредна емисија се додека не се уплати основачкиот капитал во целина.

III. Содржина на барањето поднесено од осигурително друштво

Барањето за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: барање), што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува осигурително друштво, содржи:

1. Податоци за издавачот;

1.1. име и седиште на осигурителното друштво;

1.2. број на решението од регистарскиот суд;

1.3. број на решението на министерот за финансии за издавање дозвола за основање на друштвото;

1.4. матичен број;

1.5. предмет на работа според регистрацијата;

1.6. организација на друштвото, мрежа, статус на организационите делови и овластувања на организационите делови во правниот промет;

2. Вкупен капитал со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна пресметка:

2.1. сопственичка структура на капиталот;

2.2. почетен фонд на сигурност на осигурување на живот;

2.3. почетен фонд на сигурност на останатите видови на осигурување;

2.4. резерви:

а) резерва на сигурност на осигурување на живот;

б) математичка резерва на осигурувањето на живот;

в) ревалоризациони резерви.

2.5. фонд на превентива.

3. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) со состојба на 31 декември по годишната сметка за претходните три години;

3.1. расходи и приходи:

3.1.1. расходи:

а) деловни расходи:

1) расходи по основ на издвојувања, штета, премија и резервирања;

– расходи по основ на превентива, штета и премија;

– резервирања:

– издвојувања за математичка резерва по основ на осигурување на живот;

– резервирања за масовни и катастрофални штети по основ на осигурување на живот;

– резервирања од останати штети од осигурување на живот;

– резервирања за масовни и катастрофални штети по основ на други видови осигурувања;

– резервирања од останати штети од останати осигурувања;

– издвојувања за резерви на сигурност;

– останати резервирања;

2) материјални трошоци и амортизација

3) нематеријални трошоци

4) плати

5) набавна вредност на продадениот материјал

б) расходи на финансирање;

в) вонредни расходи;

г) капитална загуба;

д) вкупни расходи;

е) добивка пред оданочување;

ж) даноци, придонеси и други давачки од добивка;

з) нето добивка – добивка по оданочување

3.1.2. приходи:

а) деловни приходи:

– приходи од премии и други деловни приходи;

– намалување на резервирањата;

– приходи од работи на соосигурување, реосигурување и други работи на осигурување;

б) приходи од финансирање;

в) вонредни приходи;

г) капитална добивка;

д) вкупен приход;

3.1.3. загуба за деловната година;

3.2. актива и пасива:

3.2.1. актива:

а) впишан а неуплатен капитал;

б) постојани средства:

– материјални вложувања;

– нематеријални вложувања;

– долгорочни финансиски вложувања;

в) краткорочни побарувања, парични средства и активни пресметковни конта;

– парични средства и хартии од вредност;

– краткорочни побарувања од работење;

– краткорочни финансиски вложувања;

– други краткорочни побарувања;

г) материјали, резервни делови и ситен инвентар;

д) побарувања по основ на интерни односи

е) активни временски разграничувања;

е) загуба;

ж) средства за заедничка потрошувачка и други средства;

з) вкупна актива;

с) вонбилансна актива;

3.2.2. пасива:

а) Траен капитал:

1) номиниран капитал;

– акционерска главница и зголемување на вредноста на акциите по основ на осигурување на живот;

– акционерска главница и зголемување на вредноста на акциите по основ на други видови осигурувања;

– трајни влогови;

2) резерви:

– резерви на сигурност кај осигурување на живот;

– резерви на сигурност кај останати осигурувања;

– математичка резерва кај осигурување на живот;

– ревалоризациона резерва;

– нераспределена добивка од претходни години на останати осигурувања;

– нераспределена добивка во тековната година;

3) фонд на превентива;

б) долгорочни резервирања:

– резервирања за масовни и катастрофални штети на живот;

– резервирања за масовна штета од останати осигурувања;

в) долгорочни обврски;

г) краткорочни обврски:

– обврски за штети и премии на соосигурување и реосигурување;

– разни краткорочни обврски од работење;

д) обврски по основ на интерни односи;

е) пасивни временски разграничувања;

ж) вкупна пасива;

з) вонбилансна пасива;

4. Движење на ликвидност:

4.1. достасани а неплатени обврски на денот на поднесување на барањето;

4.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на поднесување на барањето, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на поднесување на барањето за емисија;

5. Список и број на акционерите кои учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на акционерското друштво;

6. Исплатена дивиденда во претходната година;

7. Податоци за управата:

7.1. состав и квалификациона структура;

7.2. податоци за досегашна работа;

7.3. дали членовите на управата на осигурителното друштво се членови во управен одбор или се акционери во други акционерски друштва, со каков износ и со кој вид на акции;

7.4. број на вработени и нивната квалификациона структура;

8. Податоци за емисијата:

8.1. обем на емисијата;

8.2. намена на средствата;

8.3. видот на хартијата од вредност и нејзините елементи согласно Законот;

8.4. заштита од фалсификување на хартијата од вредност, доколку се печати;

8.5. рок за запишување и купување на хартијата од вредност;

8.6. правата на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;

8.7. преносливост на хартијата од вредност;

8.8. продажни места;

8.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони и други елементи доколку се печати), односно содржина

на потврдата доколку хартијата од вредност не се печати;

8.10. место на кое може да се изврши увид за сите наоди на веродостојноста на податоците за издавачот на хартии од вредност;

8.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја откупи целокупната емисија;

9. Основни податоци за деловната и развојна политика.

IV. Содржина на барањето поднесено од единици на локална самоуправа

Барањето за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: барање), што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува единица на локалната самоуправа, содржи:

1. Назив на издавачот;
2. Структурата на буџетот во последните три години;
 - 2.1. видот и висината на приходите;
 - 2.2. видот и висината на расходите;
3. Податоци за емисијата:
 - 3.1. обем на емисијата;
 - 3.2. намена на средствата;
 - 3.3. видот на хартијата од вредност и нејзините елементи согласно Законот;
 - 3.4. заштитата од фалсификување на хартијата од вредност доколку се печати;
 - 3.5. рок за запишување и купување на хартијата од вредност;
 - 3.6. правата на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;
 - 3.7. преносливост на хартијата од вредност;
 - 3.8. продажни места на хартијата од вредност;
 - 3.9. факсимил на хартијата од вредност (со купон и другите елементи) доколку се печатат, односно содржината на потврдата доколку не се печатат;
 - 3.10. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавачот;
 - 3.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја откупи целокупната емисија;
 - 3.12. план за развој со план на приходи за намирање на обврските по издавањето на долгорочни хартии од вредност.
4. Програма за обезбедување на средства за враќање на инвестицијата.

Одредбите од член 2 дел I на овој правилник соодветно се применуваат на задруги и на други правни лица кои не се опфатени во делот II, II и IV на овој правилник и на емисија на долгорочни хартии од вредност по основ на претворање на побарувања во акционерски капитал.

V. Документација која се поднесува кон барањето

Издавачите кон барањето ја поднесуваат следнава документација:

- акт за основање (одлука или договор);
- статут, односно друг општ акт за организација;
- копија од решението за упис во судскиот регистар и решенис од надлежен орган за издавање дозвола за работа, односно дозвола за основање;
- одлука за издавање хартии од вредност;
- биланс на состојба и биланс на успех за претходните три години, со извештај од овластен ревизор за скономско-финансиска ревизија, односно со мислење од овластен ревизор за бонитетот, потврда од агенцијата надлежна за процена на капиталот и потврда од носителот на платниот промет за состојбата на жиро сметката за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето;
- изјава од одговорното лице дека емисијата е заснована на законските прописи, дека податоците наведени

во барањето се веродостојни и дека се обезбедени услови за печатење на хартијата од вредност (ако се бара нивно печатење);

– јавен повик.

Освен документацијата од став 1 на оваа точка издавачот поднесува и:

– доказ за уплата на пропишаниот надоместок за Комисијата;

– овластување за лицето кое ќе соработува со Комисијата за хартии од вредност во постапката на разгледување на барањето за емисија.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.03.1998 година.

Број 01-111/1 Претседател на Комисијата,
31 декември 1997 година проф. д-р Љубе Трпески, с.р.
Скопје

198.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 28 јануари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за преотстапување на утринското земјиште (Чаири) од Република Македонија на населените места (населби) во општина Кривогаштани, донесена од Советот на општина Кривогаштани на 9 јуни 1997 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од Владата на Република Македонија со решение У. бр. 159/97 од 26 ноември 1997 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што таа не била во согласност со Уставот, Законот за заштита и користење на земјоделско земјиште, Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал и Законот за локалната самоуправа.

На седницата Судот утврди дека во член 1 од одлуката е предвидено дека се поништува поранешната одлука за користење на утринското земјиште од страна на земјоделските комбинати, задруги и други организации донесена од страна на поранешната општина Кривогаштани.

Во член 2 е предвидено дека недвижните имоти под име утрини – чаири кои се присилно одземени не само во Обршани, ами и во целата општина Кривогаштани – да им се вратат на поранешните сопственици – населените места – Обршани, Пашино, Рувци, Крушеани, Бела Црква, Кривогаштани, Врбјани, Славеј, Кореница, Годије и Боротино.

Во член 3 е предвидено одлуката да влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на општина Кривогаштани“.

4. Според член 56 став 1 од Уставот сите природни богатства на Републиката, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба како и предметите и објектите од особено културно и историско значење определени со закон се добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита. Според ставот 3 од овој член на Уставот, со закон се уредуваат начинот и условите под кои определени добра од општ

интерес за Републиката можат да се отстапат на користење.

Во согласност со член 115 став 1 од Уставот, во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење во областите утврдени со Уставот и со закон. Според ставот 2 на овој член, општината е самостојна во вршењето на надлежноста утврдена со Уставот и закон, а надзорот врз законитоста на нејзината работа го врши Републиката, а според ставот 3 од овој член на Уставот, Републиката со закон може да довери вршење на определени работи на општината.

Според член 17 став 1 точка 27 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/95 и 60/95), единиците на локалната самоуправа самостојно вршат одделни овластувања врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на своето подрачје во согласност со закон.

Според член 29 став 1 точка 5 од наведениот закон советот на единиците на локалната самоуправа врши одделни овластувања во согласност со закон врз добрата во општа употреба и врз природните богатства на своето подрачје кога вршењето и е доверено со закон.

Според член 1 од Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/86, 51/88, 15/90, 28/91, 36/91, 83/92 и 62/93) земјоделското земјиште како добро од општ интерес ужива посебна заштита и се користи во согласност со општите услови и со другите општи интереси предвидени со овој закон, со кои се обезбедува негово рационално користење.

Во член 2 од Законот е предвидено дека под земјоделско земјиште се подразбира ниви, градини, овоштарници, лозја, ливади, пасишта, трстици, како и неплодно земјиште што може да се оспособи за земјоделско производство.

Според член 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93 и 48/93) трансформацијата според овој закон не се врши на претпријатија и други правни лица кои стопанисуваат со водите, шумите, земјиштето и други јавни добра, со станите и деловните простории.

Со Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96) се уредуваат правата и должностите на Република Македонија, правните и физичките лица во обезбедувањето услови за заштита и унапредување на животната средина и природата, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина. Според член 5 од овој закон, поблиските услови за заштита и унапредување на животната средина и природата и здравјето на луѓето се пропишуваат со закон. Сите природни богатства, објекти и делови на природата за кои со научни и стручни истражувања е утврдено дека имаат особено значајни природни вредности, уживаат посебна заштита, во согласност со условите, начинот и постапката пропишани со овој закон, другите закони и меѓународни конвенции и договори. Ингеренциите во заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, со одредбите на овој закон, е во надлежност на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, Заводот за заштита и унапредување на животната средина и природата, Владата на Република Македонија и другите субјекти утврдени во Законот. Посебни овластувања за единиците на локалната самоуправа, во смисла на уредување на прашањата со оспорената одлука, овој закон не содржи.

Тргувајќи од анализа на наведените уставни и законски одредби јасно произлегува дека ливадите и пасиштата како земјоделско земјиште, се добра од општ

интерес за Републиката, дека начинот и условите на нивното користење се уредува со закон, дека општината може да врши одделни овластувања врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на своето подрачје во согласност со закон.

Според член 5 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96) трансформацијата според овој закон не се врши на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија.

Според член 17 од наведениот закон претпријатијата односно земјоделски задруги кои се трансформирале и продолжиле да стопанисуваат со земјоделско земјиште во државна сопственост се должни да склучат договор за долгорочен закуп за користење на земјоделско земјиште во согласност со закон. Во член 18 пак, е предвидено дека до донесување на закон со кој ќе се уреди давањето на земјоделското земјиште под закуп, договорот од член 17 го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на уписот на претпријатијата, односно земјоделската задруга во судскиот регистар.

Договорот содржи земјоделско земјиште што се дава под закуп, надоместок што се плаќа за користење на тоа земјиште времетраењето на договорот кој не може да биде пократок од пет години. За првите пет години трансформирани претпријатија односно земјоделски задруги не плаќаат закупнина.

Од наведените законски одредби произлегува дека земјоделски задруги кои се трансформираат и продолжуваат да стопанисуваат со земјоделско земјиште во државна сопственост се должни да склучат договор за долгорочен закуп за користење на земјоделско земјиште, кој договор го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

При тоа од наведените одредби не произлегува можност единиците на локалната самоуправа да го одземат земјоделското земјиште од земјоделските задруги и други организации и да го вратат на поранешните сопственици. Имено Законот ги обврзува земјоделските задруги кои се трансформираат да склучат договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспорената одлука утринското земјиште се одзема од земјоделските комбинати, задруги и други организации и тоа се враќа на поранешните сопственици, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со Уставот и со наведените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 159/97

28 јануари 1998 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

199.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 28 јануари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 1, член 6а, член 8 став 1, 2 и 4, член 11 став 1 алинеја 1, 2 и 3, член 12 став 1 и 2,

членовите 13, 14, 15, 20 и 21, член 26 став 2 и 3 и членовите 28 и 29 во деловите што се однесуваат на употребата на одредени термини и институции работни луѓе, организации на здружен труд, општествено политички организации, самоуправни интересни заедници, месни заедници, Собрание на Социјалистичка Република Македонија, Претседателство на Социјалистичка Република Македонија, Извршен совет на Социјалистичка Република Македонија, собрание на општина, Собрание на Град Скопје, самоуправни организации и заедници и динари од Законот за постапување по претставките и предлозите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/77, 12/89 и 19/90).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје поведе постапка за оценување уставноста на наведените одредби од Законот за постапување по претставките и предлозите, затоа што тие не биле во согласност со член 1 став 1 и член 24 од Уставот на Република Македонија.

4. На седницата Судот утврди дека во член 1 од Законот за постапување по претставките и предлозите е предвидено дека „Со овој закон се уредува постапувањето по претставките и предлозите (во натамошниот текст: преставки што работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, општествено политичките организации, самоуправните интересни заедници, месните заедници, други самоуправни организации и заедници, општествени организации и здруженија на граѓани ги поднесуваат до Собранието на Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, републички органи на управата и другите републички органи и организации како и до собранијата на општините, Собранието на град Скопје и нивните тела, органи и организации во натамошниот текст: органи до кои се поднесуваат претставките).

Во ставот 2 е предвидено дека одредбите од овој закон се применуваат и во постапувањето по претставките што сојузните органи ги отстапуваат на соодветен орган или организација во Републиката.

Одредбите од овој закон се применуваат и во постапувањето по претставките што се поднесуваат од организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месни заедници и други самоуправни организации и заедници.

Во член 6а е предвидено дека надлежниот орган кога постапува по претставките што се отстапени од сојузните органи, за резултатите од постапувањето ги известуваат тие органи во рокот определен со член 6 став 4 од овој закон.

Во член 8 е предвидено дека стручните и другите работи по претставки поднесени до Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Претседателот на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги врши заедничка стручна служба.

Во став 2 на овој член е предвидено дека собранијата на општините и Собранието на град Скопје обезбедуваат вршење на стручните работи во постапувањето по претставките.

Во член 11 став 1 точки 1, 2 и 3, член 12 став 1 и 2 и членовите 13, 14, 15 од наведениот закон се употребуваат термините самоуправни организации или заедници.

Во членовите 20, 21 и 26 се употребуваат термините за институциите Собрание на Социјалистичка Република Македонија, Претседател на Социјалистичка Република Македонија, собранието на општината и Собрание на град Скопје.

Во членовите 28 и 29 од законот се зборува за парична казна изразена во динари.

5. Според член 1 став 1 од Уставот, Република Македонија е суверена, самостојна, демократска и социјална држава, а според ставот 2 од овој член, суверенитетот на Република Македонија е неделив, неотуѓив и непренослив.

Тргувајќи од наведената уставна одредба, а имајќи предвид дека со оспорените одредби се утврдени одредени институции и термини кои егзистираа во поранешниот правен поредок, Судот оцени дека оспорените одредби не се во согласност со Уставот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 199/97
28 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

200.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 28.01.1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Законот за обезбедување средства во форма на кредит за предвремена исплата на дел од побарувањата на граѓаните по основа на штедни влогови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/97).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У. бр. 166/97 од 11 ноември 1997 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 4 од законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот на Република Македонија.

4. На седницата Судот утврди дека со Законот се утврдуваат обемот и изворите за обезбедување средства во форма на бескаматен кредит што го дава државата преку кој би се извршила предвремена исплата на штедните влогови на граѓаните од штедилниците „ТАТ“, „АЛФА С“ и „ЛАВЦИ“ според определени услови, потоа рокот на враќање на кредитот и техниката на исплатата.

Во оспорениот чл. 4 ст. 1 и 2 од Законот, се утврдува дека за штеден влог поголем од 1.350.000,00 ден. правото на предвремена исплата според овој закон се остварува со претходно докажување на потеклото на средствата депонирани во штедилницата со документи од определен вид што се поднесуваат до стечајниот управник.

5. Според член 9 став 1 од Уставот граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата, независно од, меѓу другото, имотната положба, а согласно став 2 на овој член тие се еднакви пред Уставот и законите.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 4 од Законот е пропишано дека за остварување на правата од законот штедачите чиј штеден влог е повисок од 1.350.000,00 денари треба да го докажуваат потеклото

на штедниот влог, иако се во иста положба со другите штедачи во поглед на критериумите за примена на Законот, Судот оцени дека со тоа се создава нееднаквост помеѓу штедачите по основ на имотната положба, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 166/97
28 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

201.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 90 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/95).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение. У.бр. 105/97 од 19 ноември 1997 година поведе постапка за оценување уставноста на член 90 став 2 од Законот за локалната самоуправа затоа што се постави прашањето за неговата согласност со член 7 од Уставот на Република Македонија.

4. На седницата Судот утврди дека во член 90 став 2 од Законот за локалната самоуправа е предвидено во единиците на локалната самоуправа во кои во значителен број живеат граѓани, припадници на националноста, имицата на населените места, натписите на јавните служби и установи, натписите на претпријатијата и другите јавни натписи, да се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на националноста која е во значителен број, ако така одлучи советот на единицата на локалната самоуправа.

Според член 90 став 1, употребата на јазикот на националноста во истиве случаи е задолжителна, ако во единицата на локалната самоуправа националноста е во мнозинство.

5. Според член 7 став 3 од Уставот во единиците на локалната самоуправа во кои како значителен број живеат припадниците на националностите, во службена употреба, покрај македонскиот јазик и кирилското писмо се и јазикот и писмото на националноста, под услови и на начин утврден со закон.

Во член 115 став 3 од Уставот е предвидено дека Републиката може со закон да довери вршење на одредени работи на општината.

Оспорената одредба од законот ги утврдува случаите под кои е дозволена службена употреба на јазиците на националностите, но со упатувањето дека тие ефективно ќе доведат до право на употреба на јазикот само ако така одлучи советот на општината, станува неодредена правна норма која не само што не го решава прашањето на употребата на јазиците и писмото на националностите, туку и го менува нормативното ниво на уредување на тоа прашање. Од една страна оспорената одредба од Законот остава простор употребата на јазиците на националностите што во општината живеат во значителен број да зависи од волјата на мнозинството

членови на Советот, па и да доведе до ситуација во различни општини со слична национална структура за тоа прашање да биде одлучено на спротивен начин. Од друга страна Судот смета дека, според член 7 став 3 од Уставот, уредувањето на прашањето на службената употреба на јазиците на националностите е исклучиво во надлежност на законодавната власт и тоа не може да се делегира на советот на општината по ниеден основ, па ни по основ на член 115 од Уставот кој може да претставува основ за пренесување на одредени извршни или управни оперативни функции, но не и основ за пренесување на законодавни надлежности. Поради тоа, Судот утврди дека оспорениот член 90 став 2 од Законот не е во согласност со член 7 став 3 од Уставот, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука во став 1 Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 105/97
4 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р

202.

Републичката (Државна) изборна комисија, врз основа на член 8 став 2 од Законот за локалните избори, на седницата одржана на 3.02.1998 година донесе

ОДЛУКА

– Пеце Стезовски од Битола,

– Петар Радевски од Битола.

За заменик член на Изборната комисија на општина Битола се именува

– Стевче Илиевски од Битола.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 33-12
3 февруари 1998 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Ристова, с.р.

203.

Републичката (Државна) изборна комисија, врз основа на член 8 став 2 од Законот за локалните избори, на седницата одржана на 3.02.1998 година донесе

ОДЛУКА

1. Виолета Пешка и Пеце Цветановски се разрешуваат од функцијата членови на Изборната комисија на општина Битола на нивно барање.

2. Ристо Алексовски се разрешува од функцијата заменик член на Изборната комисија на општина Битола на негово барање.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 33-13
3 февруари 1998 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Ристова, с.р.

204.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 6.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Месечен из-

вештај за работниците и платите ТРУД-1“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговските друштва и другите правни лица;
- задолжително ќе се прибираат податоци за вкупно исплатените бруто и нето плати, бројот на работниците на кои се однесуваат вкупните исплати и работниците според податоците од кадровската евиденција;
- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и др.;
- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;
- извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на Република Македонија и по гранки.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/1
6 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,
Дојчо Герасимовски, с. р.

205.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 6.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Тримесечен извештај за работници кои самостојно вршат дејност-професија и работници кои се вработени кај нив ТРУД-15“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со квартална периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

- податоците ќе ги дава Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија;
- задолжително ќе се прибираат податоци за категориите на работници кои самостојно вршат дејност-професија и работниците кои се вработени кај нив;
- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;
- извештајната единица податоците ќе ги дава на ниво на општини, а ќе се објавуваат за Република Македонија и на ниво на општини.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/2
6 февруари 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дојчо Герасимовски, с. р.

206.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 6.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Месечен извештај за индустријата – Инд-1“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговските друштва и трговците поединци, и единиците во состав, од областа на индустријата и рударството;
- задолжително ќе се прибираат податоци за производството, реализација и залихи на производите, потрошувачка и залихи на сировините, електроенергија, горива и топлотна енергија, број на работници, снабденост со сировини, енергетски горива и состојба на порачки на пазарот, сообраќајните врски и др.;
- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД, Номенклатурата на индустриски производи Номенклатура на сировини и др.;
- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;
- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија (по дејности, производи и сировини).

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

Бр. 02-373/3
6 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,
Дојчо Герасимовски, с. р.

207.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), в.д директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 06.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Анкета за потрошувачката на домаќинствата – АПД“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со квартална периодика од 1998 година.

2. За статистичко истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

- податоците ќе ги даваат домаќинства (избрани по случаен избор);
- задолжително ќе се прибираат податоци за приходите, расходите и потрошувачката на домаќинствата, како и основни податоци за демографските, економските и социолошките карактеристики на домаќинствата, условите на домување, начинот на загревање на станот и снабденоста со трајни потрошни добра;
- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и др.;

– давањето на податоците за ова истражување не е задолжително;

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на домаќинство, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/4
6 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

208.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 6.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Полугодишен извештај за работниците и платите ТРУД-1П што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со полугодишна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговските друштва и други правни лица;

– задолжително ќе се прибираат податоци за вкупно исплатените бруто и нето плати, бројот на работниците на кои се однесуваат вкупните исплати, работниците според податоците на кадровската евиденција, најниска и највисока нето плата и работници според износот на нето платата;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и др.;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на: извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија и на ниво на гранка.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/5
6 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

1.

Врз основа на член 89 од Законот за работни односи („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 14/95 и 53/97) и член 5 од Општиот колективен за јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на локалната самоуправа и други правни лица кои вршат нестопанаска дејност („Службен весник на РМ“ бр. 39/94) Министерот за внатрешни работи и Македонскиот Полициски Синдикат склучуваат

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

на Министерството за внатрешни работи

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Колективен договор се уредуваат односно доуредуваат правата, обврските и

одговорностите од работен однос на работниците вработени во Министерството за внатрешни работи и работодавецот, како и обемот и начинот на остварување на правата обврските и другите одредби за прашањата од интерес на работниците и работодавецот, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните односи

Член 2

Работодавецот во смисла на овој Колективен договор е Министерството за внатрешни работи на Република Македонија (во натамошниот текст: Министерството) претставувано од Министерот за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министер)

Член 3

Работник во смисла на овој Колективен договор е лице кое заснова работен однос на неопределено или определено време, со полно, со пократко од полното и со скратено работно време во Министерството.

Член 4

Овој Колективен договор се применува непосредно и е задолжителен за Министерството и за работниците во чие име е склучен

Доколку со овој договор поедини односи не се уредени, ќе се применуваат одредбите од соодветните закони и Општиот колективен за јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на локалната самоуправа и други правни лица кои вршат нестопанаска дејност - „Службен весник на РМ“ бр. 39/94 (во натамошниот текст: Општ колективен договор).

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

I. ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

Член 5

Работен однос во Министерството може да заснова секое лице-државјанин на Република Македонија, кое покрај општите услови утврдени со закон, ги исполнува и посебните услови утврдени со Законот за внатрешни работи, Законот за органите на управата и актите за систематизација на работните места на Министерството и Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање како орган во состав на Министерството (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Член 6

За потребите од прием на нови работници одлучува Министерот во согласност со потребите утврдени во актите за систематизација на работните места.

Член 7

Работниот однос во Министерството се заснова на неопределено и определено време, во зависност од потребите за работа и видот на работите и задачите

Член 8

Засновање на работен однос во Министерството се врши врз основа на јавен оглас или без јавен оглас, во зависност од карактерот

на работното место за кое се заснова работен однос

Работен однос без јавен оглас во Министерството се заснова на работни места со посебни должности и овластувања утврдени со Законот за внатрешни работи и Правилникот за систематизација на работните места за стипендисти на Министерството и за завршени ученици и студенти на Институцијата за школување на кадри за потребите на Министерството

Работен однос во Министерството може да се заснова без јавен оглас и со работник од друг орган на управата, ако за тоа се согласат функционерите кои раководат со тие органи, како и со согласност на работникот

Огласот се објавува во средствата за јавно информирање и ги содржи условите за засновање на работен однос (општите и посебните услови), како и рокот за поднесување пријави

Пред објавување на огласот се доставува пријава за потребата од работници до Републичкиот завод за вработување

Член 9

Доколку постои можност слободното работно место да се пополни со распоредување од редот на вработените кои ги исполнуваат условите, истото не се огласува.

Член 10

Постапката по огласот ја спроведува Комисијата за вработување што ја образува Министерот.

Комисијата има 5 члена. Комисијата е должна да ги разгледа поднесените пријави и да го утврди редоследот во листата на кандидатите според условите што ги исполнуваат, за што се води записник

Член 11

Министерот со решение одлучува за избор на кандидатите од приложената листа. Утврдениот редослед на кандидатите не го обврзува во изборот на кандидатите.

Член 12

Работниот однос се заснова со склучување на договор за работа помеѓу работникот и Министерот

Договорот за работа се склучува во писмена форма по конечност на решението за избор, односно завршена постапка за прием без јавен оглас.

Член 13

Договорот се заверува во Заводот за вработување.

Содржината на договорот се определува согласно член 16 од Законот за работните односи и овој Колективен договор.

1. Приправници

Член 14

Министерството може да заснова работен однос со невработено лице со завршен

најмалку IV степен на стручна подготовка на неопределено или определено време како приправник

1.1 Стручно оспособување

Член 15

Приправникот се оспособува за самостојно и стручно вршење на работите и задачите на работното место за кое засновал работен однос со договор за работа (приправнички стаж)

Приправничкиот стаж трае најдолго 12 месеци, но не пократко од 6 месеци

Член 16

Приправничкиот стаж приправникот го поминува на стручно оспособување во соодветните организациони единици според планот и програмата за стручно оспособување

Планот за стручно оспособување на приправниците се изготвува во зависност од степенот и видот на образованието и природата на работата и задачите во соодветната служба-организациона единица за која приправникот се оспособува

Планот и програмата ги донесува Министерот.

Член 17

Стручното оспособување на приправникот се остварува преку вршење на работи и задачи од делокругот на организационите единици, како и преку учење, консултации, упатства и насоки од раководителите на организационите единици и други стручни работници

Член 18

Раководителот на организационата единица во која приправникот се оспособува континуирано го следи стручното оспособување на истиот, и одговорен е за потполно и навремено спроведување на планот за стручно оспособување

Член 19

По спроведување на планот за стручно оспособување приправникот полага испит

Полагањето на испитот е утврдено и како обврска со договорот за работа. Приправникот може да го полага приправничкиот испит најрано по 6 месеци од засновањето на работниот однос

Член 20

Приправникот за полагање на испитот поднесува писмено барање.

Барањето се поднесува до раководителот на организационата единица во која стручно се оспособува. Раководителот дава свое мислење за оспособеноста на приправникот за самостојно вршење на работите на работното место за кое засновал работен однос, односно стручно се оспособувал

Раководителот на организационата единица го доставува мислењето до соодветната испитна комисија

Член 21

Стручниот испит се спроведува усно и во траење од најмногу 2 дена. На испитот приправникот треба да покаже дека успешно ги совладал неопходните теоретски и практични знаења потребни за успешно вршење на работите и задачите за кои се оспособувал.

Член 22

Стручниот испит се полага пред испитна комисија составена од претседател и два члена (сите испитувачи) и административен работник. Комисијата ја образува Министерот со решение.

Претседателот и членовите на комисијата имаат заменици. Мандатот на комисијата трае две години.

Испитни комисии се образуваат во седиштето на Министерството, Дирекцијата и во управите за внатрешни работи.

За член на комисија може да биде определен работник кој има VII степен стручна подготовка.

Член 23

Комисијата по правило одржува испити секој месец.

Претседателот на комисијата го определува денот и часот за полагање на стручниот испит и за тоа се известува приправникот преку соодветната организациона единица најдоцна 7 дена пред полагањето. За време на полагањето на стручниот испит административниот работник води записник кој го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата.

Резултатите од испитот се оценуваат со "го положил испитот" или "не го положил испитот".

Оценка се донесува со мнозинство на гласови од членовите на комисијата.

Член 24

Приправник кој не ќе положи дел или целиот стручен испит има право на поправен испит после 15 дена најрано.

На приправник кој и на поправниот испит не го положил стручниот испит или кој без оправдани причини не се јавил на полагање во рок до 12 месеци, му престанува работниот однос.

На приправникот кој го положил стручниот испит му се издава уверение за положен стручен испит за приправници. Уверението го потпишува претседателот на комисијата.

Член 25

Лице кое заснова работен однос во Министерството како приправник за извршување на определени работи и задачи на работни места со посебни должности и овластувања, а нема образование од областа на внатрешните работи се упатува на дополнително стручно оспособување во соодветна установа.

Времето поминато на стручно оспособување во смисла на став 1 од овој член се засметува во приправнички стаж.

На лицето од став 1 на овој член кое не ќе го положи стручниот испит за приправници по дополнителното стручно оспособување на кое е упатен, му престанува работниот однос. Решение за престанок на работниот однос во случаите од член 24 и 25 на овој договор донесува Министерот.

Против решението од став 4 на овој член приправникот има право на приговор до надлежната комисија при Владата на РМ.

2. Распоредување на работниците

Член 26

Работникот работи на работно место во организациона единица на Министерството за кое засновал работен однос.

Работникот во текот на работниот однос може да биде распореден на секое работно место утврдено со актот за систематизација на работните места, кое одговара на неговиот степен на стручна подготовка во следните случаи:

1. Поради поефикасно извршување на функцијата на Министерството, а особено ако:

- со знаењето и стекнатата работна способност ќе се остваруваат подобри резултати во работата на друго работно, или

- со знаењето и стекнатата работна способност на дотогашното работно место не покажува потребни и очекувани резултати во работата, или

- тоа значи подобрување на организацијата на работа во рамките на иста или сродна по природата на делокругот организациона единица.

2. Ако на работното место на кое дотогаш работел е намален обемот на работите, истото се укинува или изменува во актот за систематизација на работните места во Министерството.

3. Замена на отсутен работник додека трае отсуството.

4. Ако работното место на кое се распоредува е слободно или упразнето и ако условите за работа се соодветни на претходното работно место.

5. По положување стручен испит за приправници.

Како исклучок од став 2 на овој член, а во случаите на точка 1 алинеа 1 и точка 4 од истиот став, работникот може да се распореди на работно место со еден степен повисока стручна подготовка од стручната подготовка што ја поседува работникот, доколку за истиот се оцени дека се стекнал со потребна работна способност за извршување на утврдените работни задачи.

Приговорот против решението за распоредување во случаите на точките 1 и 3 од ставот 2 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Член 27

Распоредувањето на работниците во случаите од член 26 на овој договор се врши на работни места во иста или друга организациона единица на Министерството.

Ако распоредувањето се врши во организациона единица оддалечена повеќе од 50 км. од седиштето на организационата единица во која работникот дотогаш работел, освен во случаите од член 28 на овој договор, работникот има право на обезбедување соодветно сместување и исхрана, или надомест на трошоци за превоз.

Доколку на работникот не може да му се обезбеди соодветно сместување во службен објект или стан на Министерството, истиот има право на надомест на трошоци за закуп на соодветен стан. Работник со семејство, до обезбедување на соодветно сместување односно надоместување на трошоците за закуп на стан, има право на надомест за двоен живот.

Исхраната од став 2 на овој член се обезбедува по приложени сметки, а најмногу во висина на три месечни износи на обезбедените средства за општествена исхрана на вработените во Министерството.

Конкретните права според овој член работникот ги остварува од денот на стапување на работа на работно место на кое се распоредува.

Член 28

Работник распореден на работно место во организациона единица во седиштето на Министерството (град Скопје) може да биде распореден надвор од седиштето на Министерството на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка во случај и на начин утврдени со Законот за внатрешни работи, и во тој случај има права определени со истиот Закон и овој Колективен договор.

Член 29

Министерот не може да распореди работничка од едно на друго работно место надвор од седиштето на Министерството за време на бременост, мајка со дете до возраст од 7 години, инвалид, самохран родител, родител на хендикепирано дете кој поради тоа работи со скратено работно време.

Член 30

Распоредувањето може да се врши и по предлог на директорот на Дирекцијата за вработените во Дирекцијата, раководен работник или началник на самостојна организациона единица (управа или сектор) во Министерството.

Предлозите од овој член не претставуваат услов за Министерот при донесувањето на решението за распоредување.

Член 31

Решение за распоредување донесува Министерот.

По приговор на решението за распоредување одлучува надлежната комисија при Владата на Република Македонија.

II. ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА ПОЛОЖБА

1. Работно време

Член 32

Работното време на работниците во Министерството изнесува 40 часа во работна

недела (полно работно време).

Во Министерството може да се воведо работно време пократко од 40 часа во работната недела со акт на Министерот во случаите и под условите утврдени со Законот за работни односи.

Работното време на летечкиот персонал од хеликоптерското одделение изнесува 35 часа во работната недела.

Правата на работниците од ставот 2 и 3 на овој член се изедначуваат со правата на работниците кои работат 40 часа во работната недела.

Член 33

Во зависност од природата и карактерот на работите и задачите во одделни организациони единици во Министерството, работата се врши во смени и трае непрекинато.

Во смисла на ставот 1 од овој член, во смени работат работниците на полиција во полициските станици, територијалните противпожарни единици, дежурните оперативни центри, дел од работниците кои вршат работи од областа на врски и криптозаштита, а по потреба и други организациони единици.

Министерот одлучува кои организациони единици во Министерството работат непрекинато и го определува распоредот на работното време согласно закон и овој колективен договор.

Член 34

Работното време на вработените во Министерството може да трае подолго од со закон пропишаниот максимум во работна недела во услови кога се извршуваат неопходни работи и задачи од член 1 на Законот за внатрешни работи, или во врска со тие работи и задачи.

Работа подолга од 40 часа во неделата може да нареди Министерот, директорот на Дирекцијата, раководен работник или работник кој раководи со организациона единица.

Наредбата од став 2 на овој член се издава во писмена форма, а по исклучок може да се издаде и усмена наредба, која се изготвува во писмена форма по создавањето услови за тоа, но не подоцна од 2 дена.

Во случаите од претходните ставови од овој член, работникот е должен да ги извршува работите и задачите.

Член 35

Работното време помеѓу 22 и 6 часот наредниот ден се смета како ноќна работа.

Член 36

Работа подолга од полното работно време и работа ноќе не може да се определи за:

- работничка за време на бременост;
- работничка која има дете до 2 години;
- работник на кој според наод на лекарска комисија е утврдено дека ноќната работа може негативно да му влијае на преостанатата работна способност.

За работа подолга од полното работно време и работа ноќе потребна е писмена согласност на работникот во следните случаи:

- на мајка со дете до 2 години;
- на родител со хендикепирано дете;
- на самохран родител на дете до 7 години;
- на работник со намалена работна способност

2. Одмори и отсуства

Член 37

Работникот има право на одмор во текот на дневната работа во траење од 45 минути

Во организационите единици на Министерството во кои според карактерот и природата на работите и задачите не се дозволува прекин на работата, како и во услови на работа со странки, дневниот одмор се организира на начин кој обезбедува работата да не се прекинува

Времето на користење на дневниот одмор го определува Министерот

Времето за одмор од ставот 1 на овој член се засметува во работното време

Член 38

Работникот има право на одмор помеѓу два последователни работни дена во траење од најмалку 12 часа непрекинато

Член 39

Работникот има право на неделен одмор од најмалку 24 часа непрекинато, а ако е неопходно да работи на денот на својот неделен одмор задолжително треба да му се обезбеди таков одмор во текот на следната недела

Член 40

Работникот има право на годишен одмор од најмалку 18 работни дена во текот на една календарска година сметајќи ги саботите како неработни денови

Ако работникот во календарската година во која засновал работен однос нема една година работа, има право на годишен одмор во траење од по два работни дена за секој месец поминат на работа, но не повеќе од 18 работни дена.

Член 41

Годишниот одмор може да користи и во два дела.

Ако работникот го користи годишниот одмор во делови, првиот дел го користи без прекин во траење од најмалку 12 работни дена во текот на календарската година, а вториот дел најдоцна до 30 јуни следната година.

По правило еден дел од годишниот одмор работникот користи во сезоната на годишен одмор.

Работникот има право еден ден од годишниот одмор да го користи по желба, со обврска претходно да го извести раководителот на организационата единица.

Член 42

Должината на годишниот одмор на работникот зависи од следните критериуми:

1. должина на пензискиот стаж;
2. сложеност на работите и задачите кои работникот ги извршува и условите под кои се извршуваат;
3. здравствена состојба.

Член 43

По основ на критериумот "должина на пензискиот стаж", работникот се стекнува со право на одмор и тоа:

- за пензиски стаж од 1 до 2 години - 18 работни дена,
- за пензиски стаж од 2 до 8 години - 20 работни дена,
- за пензиски стаж од 8 до 15 години - 22 работни дена,
- за пензиски стаж од 15 до 20 години - 24 работни дена,
- за пензиски стаж над 20 години - 26 работни дена

Член 44

Должината на годишниот одмор според критериумот "сложеност на работите и задачите кои работникот ги извршува и условите под кои се извршуваат", се зголемува

- за одредени работници кои при извршувањето на работите и задачите во полициските станици за КПДГ се изложени на јонизирачко зрачење (работа со рендген апарати) - 6 дена,
- за работниците со посебни должности и овластувања (овластени службени лица) освен за работниците во претходната алинеја и пилотите - 4 дена,
- за работниците во печатница - 3 дена,
- за работниците од територијалните противпожарни единици - 3 дена

Летечкиот персонал од хеликоптерското одделение има право на надомест на трошоците за кондициско рекреативен одмор во објектите за одмор и рекреација на Министерството или во други објекти во висина на износот на трошоците во објектите на Министерството, кој во текот на една календарска година трае 10 дена вклучувајќи го и времето поминато на пат до местото за одмор и враќање во местото на живеење.

Надоместот на трошоците од став 2 ги опфаќа и трошоците за патување до местото за одмор и враќање во местото на живеење.

Член 45

По основ на критериумот "здравствена состојба", годишниот одмор за работни-инвалид се зголемува за 2 дена.

Член 46

Работникот не може да се откаже од правото на годишен одмор, ниту тоа право може да му се ускрати

Член 47

На работникот може да му се прекине, односно одложи користењето на годишниот одмор во услови и на начин утврдени со Законот за внатрешни работи

Правото на надомест на стварните трошоци кои настанале поради прекинувањето, односно одложувањето на годишниот одмор во смисла на ставот 1 на овој член, работникот го остварува врз основа на писмено барање и документи кои ќе ги приложи како доказ за настанатите трошоци како патни и дневни трошоци за враќање од местото на користење на годишниот одмор, преостанати уплати за престој во хотел, карти за превоз, користен организиран превоз и сл

Член 48

Распоредот на користење на годишните одмори на работниците на Министерството се утврдува врз основа на план. Распоредот и планот на годишните одмори го утврдува раководителот на организационата единица водејќи сметка со таквиот распоред да се овозможи непречено извршување на работите на истата, и за можностите да се задоволат барањата на работниците.

Врз основа на утврден распоред поединечни решенија за користење на годишен одмор донесува Министерот или од него овластен работник.

Решенијата за годишен одмор се донесуваат најдоцна до крајот на месец април во теквината година со состојба на пензискиот стаж во истиот месец.

3. Користење на објектите за одмор и рекреација

Член 49

Министерството се грижи за одржување на објектите за одмор и рекреација (одморалиштето во Охрид, Пештани, Крани, Претор и Дојран).

Во објектите од став 1 на овој член Министерот може да определува соодветен дел што ќе се користи за службени потреби.

Условите и начинот на користење на објектите за одмор и рекреација ги утврдува комисија за одмор и рекреација на Министерството.

Комисијата за одмор и рекреација има 5 членови, од кои претседателот на комисијата и двајца членови се претставници на Синдикатот.

Член 50

Цената и услугите за користење на објектите за одмор и рекреација и условите на плаќање ги утврдува надлежната организациона единица на Министерството по предлог на Комисијата. Основ за утврдување на висината на цената на услугите ќе биде покривање на реалните материјални трошоци настанати за време на користењето на објектот.

Член 51

Распоредот на смените пред сезоната за годишни одмори го утврдува комисијата во зависност од бројот на поднесените барања со тоа што смените не можат да бидат пократки од 10 дена.

Член 52

За користење на објектите за одмор во месеците јули и август комисијата објавува соопштение во почетокот на јуни со рок за поднесување на барање. Конечниот распоред за користење на објектите по смени се објавува најдоцна 5 дена пред почетокот на сезоната за одмор.

4. Отсуство од работа

Член 53

Работникот има право на отсуство од работа со надомест на плата до 7 работни дена во текот на годината во следните случаи:

- за стапување во брак 5 дена,
- за стапување во брак на деца . . . 3 дена,
- за раѓање или посвојување на дете 2 дена,
- за смрт на сопругник или дете . . . 5 дена,
- за смрт на родител, брат, сестра . . 3 дена,
- за смрт на родител на сопругник . . 2 дена,
- за смрт на дедо или баба 1 ден,
- за полагање на стручен испит како обврска во Министерството, магистратура или докторат 3 дена,
- за полагање на правосуден испит . . 5 дена,
- за полагање на друг поединечен испит 1 ден,
- за селидба на семејство од едно во друго место 3 дена,
- за селидба на семејство во исто место 2 дена;
- за елементарни непогоди 7 дена;
- за други оправдани случаи 1 ден.

Отсуството од работа во смисла на став 1 на овој член се користи во деновите на траење на основот.

Член 54

На работник упатен на стручно оспособување и усовршување според одредбите на овој договор може да му се одобри отсуство со надомест на плата и подолго од 7 работни дена за што се склучува посебен договор со Министерот односно од него овластен работник.

Член 55

Работниците доброволни крводарители имаат право на 2 последователни слободни работни дена за секое давање крв.

Слободните денови се користат непосредно по денот на давањето крв.

Член 56

Работникот има право на отсуство од работа без надомест на плата најдолго до 3 месеци во една календарска година, во следните случаи:

- за потребите предвидени во членот 53 на овој договор, по барање на работникот откако го искористил платеното отсуство на кое имал право;
- за нега на болен член на семејство,
- за лечење на своја сметка;
- за патување во странство за неопходни потреби,
- за изградба, доградба или поправка на кука или стан,
- за учество во спортски, културни и други манифестации;
- за други неопходни лични работи и други случаи утврдени со закон;

Раководителот на организационата единица каде работникот е распореден дава мислење по барање на работникот.

На работникот му мируваат правата и обврските од работниот однос за време на неплатеното отсуство.

Член 57

Решение за отсуства од членовите 53 и 56 на овој договор донесува Министерот или од него овластен работник.

Против решението работникот има право на

приговор до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

5. Заштита на работниците при работа

Член 58

Министерството е должно да ги обезбеди потребните услови за безбедна работа како и со посебен акт да ги утврди работните места на кои постои зголемена опасност од повреди и заболувања и условите што треба да ги исполнуваат работниците кои ќе ги извршуваат работите на тие работни места и да изврши осигурување што произлегува од законот.

Со актот од ставот 1 на овој член Министерството треба да ги уреди начинот, видовите, мерките и нормативите за заштита при работа во рок од 3 месеци од денот на потпишување на овој Колективен договор.

Актот за заштита при работа донесува Министерот во согласност со Синдикатот

Член 59

Работникот е должен да се придржува кон мерките за заштита при работа и работите на работното место да ги врши со потребно внимание заради обезбедување на својот живот и здравје, како и на животот и здравјето на другите работници и граѓаните.

Член 60

Министерството е должно да обезбеди редовни медицински прегледи на работниците заради откривање на професионални и други заболувања и нивно ефикасно лекување за работно место сврзано со условите за работа и здравствената состојба на работникот

Работник кој поради временна неспособност за работа отсутува повеќе од 60 дена непрекинато или со прекин повеќе од 120 дена во тековната година, може да биде упатен на лекарски преглед поради утврдување на работната способност пред здравствена комисија на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување

Член 61

Во спроведувањето на мерките за заштита при работа Синдикатот има право и обврска да учествува и да даде мислење во

- планирање и унапредување на условите за работа и воведување нова технологија на работниот процес,

- да биде информиран за сите промени од влијание за сигурноста и здравјето на работникот,

- да се грижи за примената на прописите и спроведување на мерките и актот за заштита при работа,

- да го информира и бара интервенција на инспекцискиот орган (инспекција на трудот) кога ќе оцени дека се загрозени животот и здравјето на работникот, ако Министерството пропушта или одбива да го направи тоа,

- да поднесе приговор на наодот на инспекцискиот орган,

- и во други случаи на недоследна примена на позитивните законски прописи, актот за

заштита при работа и овој Колективен договор

Член 62

Синдикатот покренува постапка пред надлежните органи доколку Министерството не ги преземе пропишаните мерки и средства за заштита на работниците при работа.

6. Посебна заштита на жената, младината и инвалидните работници

Член 63

На работничката распоредена на работа ноќе согласно законот и се обезбедува:

- оброк или надомест за оброк;
- организиран превоз или надомест за превоз
- присуство на стручни работници;
- други погодности.

Синдикатот има право да го контролира исполнувањето и изведувањето на условите за работа ноќе

Во случаите кога не се обезбедени услови од ставот 1 на овој член, Синдикатот ќе бара од работодавецот веднаш да се прекине со нокна работа, а ако барањето на се почитува Синдикатот ќе побара интервенција на инспекцијата на трудот

Член 64

Министерството е должно да му обезбеди соодветно работно место за остварување на правата од работен однос утврдени со закон, на инвалидот на трудот, на работник со изменета работна способност и на работник кој работи на работни места на кои постои опасност од настанување на инвалидност во рок од 15 дена од конечноста на решението

III. ПЛАТА, НАДОМЕСТИ НА ПЛАТА И ДРУГИ ПРИМАЊА

1. Плата

Член 65

Работникот има право на плата. Платата на работникот му се обезбедува од средствата на Министерството сразмерно на извршената работа, во согласност со условите утврдени со Општиот колективен договор и овој колективен договор

Министерството е должно на работникот да му исплатува плата и надомести на плата, и на работникот да му дава потврда за тоа. Платата се пресметува и исплатува во паричен износ најмалку еднаш месечно. Придоносите и даноците на платата на работникот ги плаќа Министерството со исплата на платата

Поединечниот износ на утврдената плата на работникот и неговата исплата, по правило не се јавни

Член 66

Плата на работникот е платата утврдена со членовите 68-73 и член 78 на овој договор

Платата на работникот за полно работно време и просечен учинок, утврдена врз основа на сложеноста на работите не може

да биде пониска од најниската плата утврдена за одделни степени на сложеност според овој Колективен договор

Платата на работникот се утврдува сразмерно на извршените работи од работното место, односно доверените работи и придонесот на работникот во вкупното работење на организационата единица и Министерството во целина

Член 67

Најниската плата за најнизок степен на сложеност (во натамошниот текст најниска плата) ја утврдуваат и објавуваат потписниците на овој договор најмалку еднаш на три месеци

Доколку најниската плата не е утврдена со овој Колективен договор, се применува најниската плата утврдена во Општиот колективен договор

Доколку според податоците на републичкиот завод за статистика месечниот пораст на трошоците за живот е над 5%, најниската плата од ставот 1 на овој член се усогласува и објавува месечно

При утврдувањето на најниската плата се поаѓа особено од трошоците за живот, економските можности на стопанството, општото ниво на платите во земјата, социјалните давања и други економски и социјални фактори, но истата не смее да биде пониска од утврдената со Општиот колективен договор

Член 68

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно и просечен учиник на работникот се утврдува така што износот на најниската плата за најнизок степен на сложеност се множи со соодветниот коефициент од следните коефициенти за одделни степени на сложеност

Група	Коефициент
-------	------------

I. Работи кои подразбираат едноставен рутински труд кој не бара посебно образование	1,00
---	------

II Помалку сложени работни задачи односно работи со помош на едноставни средства на труд за кои се доволни усмени упатства	1,30
--	------

III Средно сложени работи и задачи во кои работата се повторува со повремени појави на нови работи	1,50
--	------

IV Посложени и разновидни работи и задачи за чие извршување е потребна консултација	1,70
---	------

V Сложени работи и задачи кои бараат повисок степен на самостојност во нивното извршување	2,00
---	------

VI Работи кои бараат самостојност и висок степен на стручност и креативност во нивното извршување	2,50
---	------

VII Сложени работи зависни од работната иницијатива и креативност на работникот, проектирање на работите и задачите	3,00
---	------

VIII Посебно сложени и специфични работи кои бараат особена креативност и знаење	3,50
--	------

IX. Посебно сложени работи кои бараат иницијатива и особена креативност на работникот со дополнителни специјалистички знаења потребни за нивно извршување	4,00
---	------

Групирањето на одделните работни места (листа на плати) во рамките на коефициентите од ставот 1 на овој член го врши Министерот со претходно мислење на Синдикатот и е составен дел на овој колективен договор.

Во листата на плати можат да се утврдуваат и други групи на подкоефициенти, но не може да се утврди пониска плата од платата утврдена со овој Колективен договор

Прегледот на поединечните работни места од листата на плати на вработените во Министерството за внатрешни работи претставува службена тајна.

Член 69

Работникот има право на додаток на плата врз основа на работно искуство што се утврдува со месечен износ со 0,5% утврдено од платата за секоја започната година пензиски стаж, а најмногу до 20%

Член 70

Поради видот, природата и сложеноста на работите што се извршуваат од работниците со посебни должности и овластувања како и поради тежината на работите и посебните услови под кои тие се извршуваат износот на средствата наменети за плата за извршување на тие работи и задачи се зголемува до 30%

Член 71

На униформираниите работници во територијалните професионални противопожарни единици во Министерството платата им се зголемува за 20% заради специфичните услови на работа.

Под специфични услови на работа во смисла на ставот 1 на овој член се подразбираат: работа изложена на висока температура, влага, загаденост од дим и други материји, височина, работа со опасни материјали и средства, работа подолга од полно работно време заради завршување на започната работа, работа во денови на празници, работа ноќе и во смени.

Во случаи на работа подолга од полното работно време заради вонредни и дополнителни ангажирања и за работа во денови на празници, освен на работи кои се однесуваат на гасење на пожари и на други елементарни непогоди на работниците од ставот 1 на

овој член им се овозможува користење на слободни работни денови.

За работниците од став 1 на овој член не се утврдува зголемување на платата според член 72 на овој договор

Член 72

На работникот утврдената плата му се зголемува

- за работа подолга од полното работно време 40%,
- за работа ноќе и викенд денови 40%,
- за работа во денови на празник за 50%,
- за работа во смени 5%

Додатоците меѓусебно не се исклучуваат. За извршените работи и поминато време на работа според ставот 1 на овој член, раководителот на соодветната организациона единица води соодветна евиденција.

Наместо зголемување на платата од став 1 на овој член со согласност на работникот може да се определи истиот да користи слободни денови.

Член 73

Платата на работникот може да се утврди во зголемен или намален износ до 15%, сразмерно на извршените работи од работното место, односно доверените работи и придонесот на работникот во вкупното работење на организационата единица и Министерството во целина.

Член 74

Утврдување на платата според членот 73 на овој договор се врши врз основа на конкретно извршените работи од страна на секој работник и на организационата единица каде е вработен, во целина.

Работниците се должни да ги извршуваат работите и задачите од работното место на кое се распоредени и други работи што се дадени за извршување на начин и со потребен квалитет како што ги извршуваат поголемиот дел од работниците на исти или слични работни места (просечни односно очекувани резултати).

Раководителот на организационата единица за секој изминат месец врши анализа на работата на организационата единица и на секој работник, и утврдува дали конкретниот работник ги остварил просечните резултати во работата.

Член 75

Во случаите од членот 74 на овој договор, и доколку се утврди дека работникот не ги остварил просечните, односно очекуваните резултати во работата може да се предложи платата за тековниот месец да му се утврди во намален износ.

Плата во намален износ особено ќе се утврди во следните случаи:

- недоволно ангажирање во извршувањето на работите и задачите
- извршување на работите и задачите без потребен квалитет и начин како е програмирано, планирано или даден налог за работа

- неизвршување на работите и задачите во утврдените рокови;

- покажана недоволна стручност и професионалност во примена на законски и други прописи,

- неефикасно користење на работното време, и

- некоректно однесување кон работниците или трети лица и предизвикување на оправдани реакции и забелешки, што негативно се одразува врз извршувањето на работните задачи.

При утврдување на постоењето на случаите од ставот 2 на овој член потребно е да се утврди и нивниот обем, тежина и последици на работата на конкретното работно место и работата на организационата единица во целина

Член 76

Во случаите на членот 74 на овој договор и доколку се утврди дека работникот остварил натпросечни резултати во работата, односно работата ја извршил со особен успех и квалитет, може да се предложи платата за тековниот месец да му се утврди во зголемен износ

Плата во зголемен износ особено ќе се утврди во следните случаи

- особено ангажирање во извршувањето на работите и задачите од работното место или други определени работи и извршување на истите со особен квалитет,

- покажана иницијативност во работата која се манифестира со давање корисни предлози и решенија кои придонесуваат за поголема ефикасност и остварување на поголеми резултати во работата,

- извршување на посеопфатни работи и задачи во однос на работите и задачите кои обично се извршуваат,

- покажана особена стручност и професионалност во примена на законски и други прописи;

- значителен придонес во спречување на сторување на кривични дела и други недозволените дејствија,

- извршување на работи и задачи во случаи кога е потребно одлучување на поединец со што придонесува за зголемување на угледот на Министерството;

- успешно и во текот на подолг временски период извршување на работи и задачи од отсутен работник, и

- учество во изведување на групни или поединечни, локални или републички акции и постигнување на особен успех во истите

Член 77

Предлог за утврдување на плата во зголемен односно намален износ од член 75 и 76 на овој договор поднесува раководителот на организационата единица каде работи конкретниот работник

Предлогот од став 1 на овој член се поднесува до организационата единица на Министерството надлежна за кадровски работи, која го разгледува предлогот и дава

мислење за неговата усогласеност со критериумите од член 75 и 76 на овој договор

Доколку се утврди дека предлогот се заснова на пропишаните критериуми, истиот се доставува на мислење до соодветната организациона единица во седиштето на Министерството која врши надзор над извршувањето на работите од соодветната област

По добиеното мислење од организационите единици од ставот 3 на овој член предлогот се доставува до потсекретарот, односно директорот на Дирекцијата заради нивна согласност и конкретен предлог за донесување решение

Член 78

Заради посебните услови на работа и опасноста по живот (висок ризик) во извршувањето на работите и задачите на платата утврдена според коефициентот од член 68 на овој договор се утврдува додаток на плата со дополнителни коефициенти и тоа на следните работни места:

- началник на хеликоптерско одделение	62%
- пилот	48%
- авиоинженер	35%
- авиомеханичар	16%

Член 79

Работник со намалена работна способност (инвалид) што настанала со работа во Министерството, а кој е распореден на друго работно место по тој основ, не може да има плата пониска од платата што ја имал пред распоредувањето

Член 80

Работникот со намалена работна способност предизвикана од старост и истоштеност, а кој е 5 години пред одење во пензија и е распореден на помалку вреднувано работно место, има плата во висина на платата од претходното работно место валоризирана со тековниот пораст на платите во Министерството

Член 81

Платата на приправник се утврдува во висина од 80% од износот на платата утврдена според членот 68 на овој договор за најниската плата по одделните степени на сложеност за работното место за кое се оспособува.

Кога приправник полицаец се наоѓа на школување или приправнички курс за полиција, а притоа му е обезбедено сместување и исхрана, платата му се исплатува во износ од 40 % од износот утврден во ставот 1 на овој член.

Член 82

Решение за утврдување плата според овој договор донесува Министерот.

Министерот може да овласти раководен работник да ги донесува решенијата во случаите на утврдување на плата во

зголемен односно намален износ согласно член 75 и 76 на овој договор.

Против решението од став 1 и 2 на овој член работникот има право на приговор до надлежната комисија при Владата на Република Македонија, во рок од 8 дена од денот на приемот на решението

2. Надомести на плата

Член 83

На работникот му припаѓаат надомести на плата за

- годишен одмор,
- празници утврдени со закон или друг пропис,
- отсуство поради бременост, раѓање и мајчинство,
- нега на дете,
- стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација согласно потребите на Министерството;
- воена вежба,
- учество во обука за одбрана и заштита,
- јавување на покани на други органи до кое е дојдено без вина на работникот,
- и други случаи утврдени со пропис.

Член 84

За време на временна неспособност за работа до 7 дена, работникот има право на надомест на плата во висина од 70%, до 15 дена почнувајќи од првиот ден на боледувањето 80% и до 60 дена за сите денови 90%.

За професионални заболувања и повреди на работа и за други случаи утврдени со закон, надоместот се утврдува во висина од 100%.

На работниците кои имаат статус на овластени службени лица само во случаите за време на лична неспособност за работа (болест) или повреда на работа им се исплатува надомест во висина на платата утврдена со овој договор.

Основ за пресметување на надоместите од ставовите 1 и 2 на овој член е платата на работникот исплатена во претходниот месец пред почетокот на отсуството.

Член 85

На работникот кој со посебни ангажирања и квалитет во извршувањето на работите и задачите позначително ќе придонесе во остварување на функцијата на Министерството може да му се додели награда во висина до една негова плата.

Предлогот од ставот 1 на овој член го поднесува раководителот на организационата единица, а решение за наградата донесува Министерот односно овластен работник од него.

Член 86

За време на годишен одмор, за деновите на празници кога не се работи, за време на платено отсуство од работа според овој договор, за време на стручното оспособување и усовршување и за други случаи што се исплатуваат од средствата на Министерството, на работникот му припаѓа надомест на плата во висина на платата на работникот од претходниот месец.

3. Други примања**Член 87**

Работникот има право на одделни примања и надомести во висина утврдена со овој Колективен договор и тоа

- 25% за регрес за исхрана месечно доколку исхраната не е организирана бесплатно за сите вработени,
- 100% за регрес за користење на годишен одмор,
- 8% за дневници за службени патувања, а за странство во висина што е пропишана за работниците во органите на управата,
- 60% за одвоен живот од семејството,
- 30% теренски додаток согласно пропис.

Основицата за пресметување на другите примања и надомести на работниците претставува просечната месечна плата во стопанството на Републиката исплатена во последните три месеци.

Покрај примањата од ставот 1 на овој член, на работникот му се исплатува и

- трошоци за превоз во локалниот јавен сообраќај до и од работа над 2 км, само во случај кога нема организиран превоз;
- до 30% од цената на литар гориво за сопствено возило по поминат километар со патен налог за надомест на трошоците за користење на сопствен автомобил;
- трикратен износ од основицата при заминување во пензија;
- помош по основ на солидарност;
- јубилејни и други награди утврдени со акт на Министерот.

Дневниците за службени патувања, регресот за исхрана и теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат

Примањата за одвоен живот и теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат.

Работник кој заснова работен однос во Министерството, во соодветна организациона единица без разлика на местото на живеење, има право на надомест за превоз како и останатите вработени со место на живеење во местото на организационата единица

Член 88

Помош по основ на солидарност според член 87 став 3 алинеја 4 на овој договор на работникот му се исплатува

- во случај на подолготрајно боледување на работникот подолго од 6 месеци,
- во случај на потешки последици од елементарни несреќи што ќе го снајдат работникот;
- помош на семејството во случај на смрт на работникот,
- помош на работникот во случај на смрт на член на неговото потесно семејство

Износот на паричните средства што се исплатуваат по овој основ е во висина на една едномесечна просечна плата од основицата на членот 87 став 2 на овој договор, а во случај од алинејата 3 на овој член во висина на двомесечна плата

За доделување на помош од ставот 1 на овој член одлучува Министерот, односно од него овластен работник

Помошта според овој член се остварува по поднесено писмено барање

Во потесно семејство на работникот според овој член се сметаат брачниот другар и децата што живеат со работникот и кои тој ги издржува

IV. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ**Член 89**

Министерството е должно да обезбеди редовно и навремено информирање на Синдикатот и на работниците за

- покрената постапка за измени и дополнувања на актите за организација и систематизација,
- решенија што влијаат на економската и социјалната положба на работниците,
- одлуки со кои се уредуваат правата и обврските на работниците,
- месечно информирање за примена на членовите 75 и 76 од овој договор, и
- за синдикалните активности

Информирањето се врши писмено, а за одредени работи и усно.

Член 90

Вработените се информираат за работите од член 89 на овој договор преку гласилата на Министерството

V. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ**Член 91**

Работниците во Министерството имаат право и должност во текот на работата стручно да се усовршуваат заради остварување на функцијата на Министерството

Член 92

Стручното оспособување и усовршување на работниците во текот на работата се врши особено преку следење и проучување на прописи, стручна литература и публикации, организирање на семинари, советувања, курсеви, по пат на дополнителни студии или со практично усовршување во соодветните органи или организации во Републиката или по потреба и во странство.

За работниците во полиција се организира дополнително стручно оспособување и усовршување и според посебна програма што ја донесува Министерот.

Член 93

Семинарите и курсевите се одржуваат по правило за поодделни категории работници со оглед на видот, сложеноста и природата на работите кои се обавуваат на тие работни места, а заради обезбедување на поголема стручност во работата

Програмата за семинар или курс ја предлага соодветната организациона единица за чија работа се оспособуваат и усовршуваат работниците, а ја одобрува Министерот.

Член 94

Во програмата за курсот може да се предвиди и проверка на знаењето како и начинот на полагањето

За успешно завршен курс се издава уверение или друг соодветен доказ

Член 95

Работник во Министерството може заради стручно усовршување и оспособување да се упатува на семинари, советувања и курсеви кои ги организираат други органи и организации

Согласност за упатување може да даде Министерот, потсекретарот или директорот на Дирекцијата

Член 96

Работник кој посетува семинар или курс надвор од местото каде живее има право на сместување и исхрана и надомест на патни трошоци за едно доаѓање и враќање. Ако семинарот, односно курсот трае повеќе од еден месец, работникот има право на надомест на патни трошоци еднаш месечно

Доколку стручното усовршување и образование е организирано за време на работното време, времето поминато за тоа се смета за редовно работно време така што работникот има исти права како да бил на работа

Член 97

Работник на Министерството кој се распоредува од работно место без посебни должности и овластувања на работно место со посебни должности и овластувања (овластено службено лице), како и лице кое заснова работен однос на работно место со посебни должности и овластувања, а нема образование од областа на внатрешните работи се упатува на стручно оспособување и усовршување во соодветна установа каде и полага стручен испит.

Член 98

Доколку во периодот од 6 месеци по распоредувањето односно засновањето на работен однос од членот 97 на овој договор не се организира стручно оспособување и усовршување во соодветна установа, работникот полага стручен испит од областите предвидени во програмата за полагање на стручен испит

Стручниот испит се полага пред комисијата од член 22 на овој договор.

Ако работникот не го положи испитот и по втор пат, се распоредува на друго соодветно работно место

Член 99

Решение за упатување на стручно оспособување во случаите од член 92 на овој договор донесува Министерот, потсекретарот односно директорот на Дирекцијата

За времето додека се оспособува за работно место со посебни должности и овластувања, на работникот од член 97 на овој договор му се исплатува плата за конкретното работно место намалена за 20% се до завршувањето на стручното усовршување односно успешното полагање на испитот за стручно оспособување. Платата на работникот не може да биде пониска од платата на претходното работно место од каде што доаѓа.

Член 100

Кога потребите за постручно и поуспешно извршување на соодветни работи и задачи тоа го налагаат, работникот може да се упати на стручна специјализација во Републиката или странство.

Работникот кој се упатува на стручна специјализација во странство, потребно е да го владее јазикот на земјата во која се упатува или јазикот на која се изведува специјализацијата, а што се докажува со диплома-уверение.

Член 101

Работник кој има завршено VII степен на стручна подготовка може да биде упатен на постдипломски студии како облик на стручно оспособување доколку тоа е во интерес за поуспешно извршување на работите и задачите и ако насоката на студиите е поврзана со видот на работите и задачите што тој ги извршува.

За упатувањето од став 1 на овој член потребна е и согласност на работникот.

Правата и обврските во врска со постдипломските студии како и упатување на специјализација во смисла на член 100 на овој договор се регулираат со посебен договор заклучен помеѓу работникот и Министерот, а кој треба да содржи: времетраењето, право на соодветен надомест на трошоци, отсуството од работа, обврска за останување на работа по завршувањето и др.

Член 102

Работник распореден на работно место за кое се бара познавање на странски јазик може да биде упатен на доусовршување на странскиот јазик.

Трошоците за упатувањето од став 1 на овој член ги сноси Министерството.

Курс за учење на странски јазик може да се организира и во Министерството.

За завршување на курс по странски јазик се издава уверение

Решение за упатување на курс донесува Министерот, потсекретарот односно директорот на Дирекцијата.

VI. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ

Член 103

Министерството е должно да создаде услови за активности на Синдикатот согласно законот и овој Колективен договор, а во врска со заштитата на правата на работниците од работен однос утврдени со закон и колективен договор

На барање на Синдикатот, Министерството му доставува податоци и информации за оние прашања што имаат најнепосредно влијание на материјалната и социјалната положба на членовите на Синдикатот (работниците) и ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот во постапката на донесување на одлуки и решенија што имаат влијание на материјалната и социјалната положба на работниците, односно во остварување на правата на работниците.

На претседателот и секретарот на Синдикатот им се овозможува непречено комуницирање со Министерот односно раководниот работник што тој ќе го овласти, а на другите синдикални претставници на ниво на организациона единица им се овозможува непречено комуницирање со раководните работници на ниво на организирање на синдикалната организација (полициска станица, сектор, ОВР и на ниво на УВР), кога тоа е неопходно за остварување на правата на работниците, функциите и активностите на Синдикатот

Синдикатот изготвува список на синдикалните претставници и го доставува до Министерот односно соодветната организациона единица во седиштето на Министерството

Член 104

Министерството на претставниците на Синдикатот од членот 103 став 3 им овозможува и обезбедува стручни, административни и технички услови за работа заради остварување на синдикалните функции, како и услови за пресметување и уплата на синдикалната членарина и тоа

1 За редовно остварување на функциите на Синдикатот им обезбедува простории за работа и тоа

- една канцеларија со телефон (интерна и излезна телефонска линија) во кругот на Министерството за потребите на претседателот и секретарот на Синдикатот,
- локална телефонска линија од Министерството во канцеларијата на седиштето на Синдикатот во зградата на ССМ-Работнички дом,
- канцеларија со телефон во кругот на Министерството за потребите на синдикалниот претставник на ГУВР-Скопје,
- користење на салите за состаноци (со претходна резервација на салата)

2 За остварување на финансиско-сметководствените работи на Синдикатот се обезбедуваат следните работи

- пресметка и уплата на синдикалната членарина (со одлука на Синдикатот за висината и начинот на нејзината распределба) се обезбедува и наплатува заедно со пресметката и исплатата на плата, како и уплата на лични обврски на работникот од неговата плата

3 За редовно остварување на синдикалните активности на синдикалните претставници од членот 103 став 3 им се обезбедуваат и следниве материјално-технички услови

- користење на службено возило само за претседателот и секретарот на Синдикатот,
- користење на телефакс врските,
- умножување на материјали и користење на средства и машини за оваа намена,
- печатење на материјали

4 За редовно остварување на синдикалните активности се обезбедува и

- користење на соодветните одморалишта, игралишта и други објекти за одржување на советувања, семинари, состаноци со претседателите на основните организации и синдикалните повереници, за одржување на

работнички спортски игри или културни манифестации и сл

Член 105

Синдикалните состаноци на ниво на основни организации и синдикални подружници по правило се одржуваат кон крајот на работното време, односно во меѓусменскиот временски простор

Министерот или раководителот на организационата единица или органот може поради итни потреби со образложен заклучок да бара состанокот на синдикалното членство или на органите на основните организации на Синдикатот да се одложи, до надминување на причините поради кои истиот е одложен

Член 106

• Претставник на Синдикатот од членот 103 став 3 на овој договор покрај посебната заштита утврдена со Законот за работни односи и Општиот колективен договор заради преземање на синдикални активности во согласност со закон и колективен договор не може

- да биде распореден на друго работно место,
- да биде утврден како технолошки вишок,
- да се повика на одговорност и му престане работниот однос

Член 107

Посебната заштита на претставникот на Синдикатот од членот 103 став 3 на овој договор трае за време на неговиот мандат и две години потоа

Член 108

На синдикалните претставници Министерството треба да им овозможи ослободување од работа за нивно ефикасно вршење на функциите на Синдикатот, за учество на синдикални состаноци, семинари, советувања, конгреси и конференции и други видови на синдикални активности согласно Статутот на Синдикатот и Програмата за работа и тоа најмногу до

работни часа
месечно

- | | |
|--|----|
| - за синдикалниот повереник (синдикална подружница) | 16 |
| - за претседател на основна организација на Синдикатот | 24 |
| - за синдикален претставник на ниво на ОВР и УВР | 26 |
| - за членовите на синдикалните органи и тела .. | 32 |

Синдикалните претставници за времето поминато за синдикални активности добиваат полн надомест на плата и ги користат сите права од работен однос

Член 109

Доколку претседателот на Синдикатот на гранката функцијата ја врши волонтерски и за остварување на неговите обврски и функции кои произлегуваат од Статутот на Синдикатот и Програмата за учество во

работата на органите на Сојузот на синдикатите на Македонија ќе биде ослободен од работните обврски во траење од 64 работни часа месечно.

На претседателот на Синдикатот за времето поминато во вршење на синдикални активности добива полн надомест на плата за работно место на кое е распореден и ги користи сите права од работниот однос.

Ослободувањето од вршење на работните обврски во смисла на став 1 на овој член и на лицата од член 108 на овој договор се врши во договор со раководителот на организационата единица каде тие распоредени, при што се обезбедува непречено вршење на работните обврски. Во истата организациона единица се врши и евидентирање на времето поминато во вршење на синдикални активности.

Член 110

Доколку претседателот на Синдикатот на гранката функцијата ја врши професионално, согласно Статутот на Синдикатот, Министерството се обврзува да ја исплатува платата на претседателот во висина на конкретната плата за работното место на кое дотогаш работел.

Доколку Синдикатот заснова работен однос и со други лица за свои потреби, истите треба да го исполнуваат посебниот услов утврден во член 48 став 1 точка 1 од Законот за внатрешни работи.

VII. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ШТРАЈК

Член 111

Правото на штрајк вработените во Министерството го остваруваат во согласност со закон и Правилата за штрајк на Сојузот на синдикатите на Македонија.

Член 112

За време на штрајк работниците имаат право на надомест од 70% од најниската плата утврдена со овој Колективен договор.

VIII. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Член 113

Работникот е должен навремено и квалитетно да ги извршува работите и задачите сврзани со неговото работно место, да ги почитува правилата и прописите и да гради стручна и професионална одговорност, да ги чува средствата за работа и со нив одговорно да ракува и да ги користи.

Член 114

Работник кој по своја вина ќе предизвика штета на Министерството во работата, односно во врска со работата, должен е да ја надомести.

Член 115

Ако штетата ја предизвикале повеќе работници, секој работник е одговорен за делот од штетата што ја предизвикал.

Ако за секој работник поединечно не може да се утврди делот на штетата што ја предизвикал, се смета дека сите работници се подеднакво одговорни и штетата ја надоместуваат во еднакви делови.

Ако повеќе работници предизвикале штета со кривично дело со умисла, за штетата одговараат солидарно.

Член 116

Секој работник има право и должност да пријави причинета штета.

Пријавата за штетата може да содржи:

- име на работникот кој ја предизвикал штетата;
- податоци за штетата и
- докази.

Пријавата се поднесува до подносителите на барањето од член 117 на овој договор.

Член 117

Постапката за надомест на штетата се поведува со барање.

Барање за надомест на штета може да поднесат раководни работници, директорот на Дирекцијата и раководителот на соодветна организациона единица (управа или сектор).

Барањето по правило содржи:

- име и презиме на работникот;
- време, место, начин и висина на предизвиканата штета;
- докази,
- писмено изјаснување на работникот; и
- потпис на подносителот на барањето

Член 118

Барањето се поднесува до комисијата за утврдување на материјална одговорност (во натамошниот текст комисијата).

Комисијата од ставот 1 на овој член ја сочинуваат претседател и два члена, како и нивни заменици чиј мандат трае 2 години.

Комисии од став 1 на овој член може да се формираат во седиштето на Министерството и во управите за внатрешни работи, со решение на Министерот.

Член 119

Комисијата работи на седница.

На расправата по барање на работникот може да присуствува и претставник на Синдикатот.

Претседателот на комисијата може да бара подносителот на барањето да го дополни или образложи барањето и да приложи и други потребни докази.

Член 120

Комисијата врз основа на барањето, приложените докази и исказите на работникот ја утврдува одговорноста на работникот за сторената штета, висината и начинот на сторување на штетата.

Комисијата го разгледува и писменото мислење од Синдикатот ако е доставено или го сослушува непосредно претставникот на Синдикатот.

За утврдување на фактичката состојба по барањето комисијата води записник и донесува одлука.

Со одлуката Комисијата ја утврдува одговорноста на работникот и го задолжува да ја надомести висината на штетата, или го ослободува поради неутврдена одговорност или непостоење докази за сторената штета.

Комисијата одлуката ја донесува во рок од 30 дена од приемот на барањето.

Член 121

Против одлуката за надомест на штетата работникот има право на приговор до Министерот во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката.

Министерот со решение одлучува по поднесениот приговор.

Решението на Министерот е конечно.

Работникот кој не е задоволен од конечното решение, има право во рок од 15 дена од денот на приемот на решението да бара заштита на своите права пред надлежниот суд.

Во случаи кога износот на причинетата штета неспорно може да се утврди врз основа на доказ од службената евиденција што ја води надлежната организациона единица на Министерството или ако работникот се согласува да ја надомести, по барањето од член 117 на овој договор решение за надомест на штета непосредно донесува Министерот.

Против решението од ставот 5 на овој член работникот има право на приговор до надлежната комисија при Владата на Република Македонија.

Член 122

Доколку работникот во рок од 3 месеци од конечноста на одлуката не ја надомести штетата, Министерството може да поведе постапка пред надлежниот суд.

Член 123

Министерот може да го ослободи работникот од плаќање надомест на штетата во целост или делумно, во случај кога работникот според својата општа имотна состојба не е во можност да ја надомести штетата без последици за своето нужно издржување како и на своето семејство.

Решение за ослободување од плаќање надомест на штетата Министерот донесува по посебно барање на работникот.

Работникот е должен кон барањето да поднесе уверение од надлежниот орган на управата за имотната состојба, како и да приложи мислење од Синдикатот за основаноста и оправданоста на барањето, како и други докази.

Член 124

Ако работникот на работа или во врска со работата претрпи штета, Министерството е должно да му ја надомести штетата на работникот според општите начела за одговорност за штета, доколу истата не му е надоместена согласно Законот за внатрешни работи.

Член 125

Постапката за надомест на штетата се поведува со образложено барање на оштетениот работник.

Барањето се поднесува до комисијата од член 118 на овој договор.

Член 126

Комисијата го утврдува постоењето на штетата, околностите под кои таа настанала и нејзината висина.

Одлуката комисијата ја донесува во рок од 30 дена од приемот на барањето.

Член 127

Против одлуката на комисијата работникот има право на приговор до Министерот во рок од 8 дена од денот на доставувањето на одлуката.

Министерот со решение одлучува по поднесениот приговор.

Решението на Министерот е конечно.

Работникот кој не е задоволен од конечното решение има право во рок од 15 дена од приемот на решението да бара заштита на своите права пред надлежниот суд.

Член 128

Министерството одговара за штетата која работникот ќе ја предизвика на поединци или правни лица во работата или во врска со работата.

Министерството има право да бара од работникот надомест на извршената исплата, ако работникот штетата ја предизвикал намерно или со крајно невнимание.

IX. ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

1. Престанок на работниот однос со отказ

Член 129

Работниот однос на работникот му престанува поради кршење на работната дисциплина, неисполнување на обврските утврдени со закон, колективен договор и договор за работа или ако е неспособен да ги извршува работните задачи во случаи и под услови утврдени со закон, овој колективен договор и договор за работа.

Член 130

Работниот однос на работникот може да му престане со отказ ако на работникот му се обезбедени потребни услови за работа, му се дадени соодветни упатства и насоки во работата или писмено е предупреден во врска со работата дека Министерот, раководен работник или раководителот на организационата единица не е задоволен од начинот на извршување на работните обврски иако по истекот од 30 дена од дадените упатства, насоки и предупредувања, работникот не го подобри своето работење.

Член 131

Работниот однос на работникот не може да му престане со отказ од страна на Министерот ако не постои оправдана причина врзана за неговото однесување или ако причината не е заснована на потребите на функционирањето на работодавецот.

Член 132

Оправдани причини за престанок на работниот однос на работникот со отказ од страна на Министерот, не претставуваат

- 1 членство во Синдикатот или учество во синдикални активности во согласност со закон и колективен договор;
- 2 поднесување на жалба или учество во постапка против Министерството во врска со кршење на закон или друг пропис или заради обраќање на државен орган на власта;
- 3 отсуство од работа за време на породилно отсуство,
- 4 одобрено боледување,
- 5 користење на одобрено отсуство од работа и годишен одмор,
- 6 отслужување или дослужување на воен рок или воена вежба
- 7 стручно усовршување за потребите на работодавецот и
- 8 други случаи на мирување на работниот однос утврдени со закон

Член 133

Работниот однос на работникот му престанува со отказ поради кршење на работната дисциплина или неисполнување на обврските утврдени со закон, овој Колективен договор, договор за работа, и тоа ако:

1. постапува спротивно на правилата и прописите на Министерството;
2. не ги почитува редот и дисциплината во работата според правилата пропишани од страна на Министерството;
3. неоправдано изостане од работа три последователни работни дена или пет работни дена со прекин во текот на една година,
4. го злоупотребува боледувањето;
5. внесува, употребува или е под дејство на алкохол и наркотични средства;
6. стори кражба или во врска со работата намерно или од крајно невнимание ќе предизвика поголема штета на Министерството;
7. го злоупотреби или пречекори даденото овластување;
8. оддаде службена или државна тајна;
9. не се придржува кон прописите за заштита од болест, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно дејство на отрови и други опасни материји и ги повредува прописите за заштита на животната средина;
10. одбегнува лекарски преглед заради утврдување на работната способност;
11. непристојно се однесува спрема странките;
12. противправно прибавува лична корист во врска со вршењето на работите и задачите;
13. послуга или овозможување на послуга на друго лице со пари или со други работи од вредност кои на работникот му се доверени во вршењето на работите и задачите;
14. вршење на дејности кои се неспоииви со должностите на работникот, а се пропишани со соодветен акт,
15. извршување на дејствие што претставува кривично дело кое согласно Законот за

внатрешни работи е пречка за засновање на работен однос во Министерството или извршување на дејствие кое претставува потешок прекршок против јавниот ред и мир,

16. не ги извршува или несовесно и ненавремено ги извршува работните обврски,
17. не се придржува на прописите што важат за вршење на работите на работното место;
18. не се придржува на распоредот и користењето на работното време,
19. не побара отсуство или навремено не го извести Министерот односно раководителот на организационата единица или друг одговорен работник;
20. поради болест или оправдани причини отсуствува од работа, а за тоа во рок од 24 часа не го извести Министерот односно раководителот на организационата единица или друг одговорен работник;
21. со средствата за работа не постапува совесно или во согласност со техничките упатства за работа;
22. настане штета или грешка во работењето или загуба а за тоа веднаш не го извести Министерот односно раководителот на организационата единица или друг одговорен работник;
23. не ги употребува прописно или не ги одржува средствата и опремата за заштита при работа согласно техничките упатства;
24. незаконито или неовластено ги користи средствата на Министерството;
25. не дава податоци или дава неточни податоци што според прописите им се даваат на овластените органи, организации или граѓани,
26. не укажува правна и друга помош во рамките на своите овластувања на странката во остварувањето на нејзините законски права и правни интереси;
27. избегнува задолжително стручно оспособување и усовршување;
28. раководи, изразува и застапува партиски ставови и убедувања во вршењето на работите и задачите

За потешки случаи на кршење на работната дисциплина се сметаат случаите утврдени во став 1 на овој член точка 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 и 28, а во согласност со Законот за внатрешни работи.

Член 134

При престанок на работниот однос работникот има право на отказан рок до три месеци и тоа:

- за работен стаж до 15 години1 месец
- за работен стаж до 25 години2 месеци
- за работен стаж над 25 години3 месеци

Во случаи на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со член 121-а од Законот за работните односи, односно во случаите утврдени со член 133 став 1 точки 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од овој договор на работникот не му се утврдува отказан рок.

Отказан рок на работникот не му се утврдува и во потешки случаи на кршење на работната дисциплина или неисполнување на работните обврски во случаите од член 133 став 2 на овој договор.

Член 135

За време на отказниот рок, во случај на отказ, Министерството е должно на работникот да му овозможи отсуство од работа заради барање ново вработување 2 часа дневно или 4 дена во текот на 1 месец

Член 136

До донесување на правосилно решение за престанок на работниот однос со отказ, работникот се отстранува од работното место и од Министерството во случаи утврдени со Законот за работни односи и во потешки случаи на кршење на работната дисциплина од членот 133 став 2 од овој договор, ако настане една од следните ситуации

- непосредно се загрозува животот или здравјето на работниците или други лица или се оштетуваат средства од поголема вредност,
- присуството на работа и понатамошната работа во Министерството штетно ќе се одразува врз работењето на Министерството,
- го осуетува или оневозможува утврдувањето на одговорноста за повреда на работните обврски и
- кога против него е покрената кривична постапка за кривично дело сторено на работа или во врска со работата

За време на отстранувањето од работното место и од Министерството на работникот му се утврдува и исплатува плата во висина од 80% од износот на платата што работникот ја остварил во месецот пред отстранувањето од работното место.

Решение од ставот 1 на овој член донесува потсекретарот, директорот на Дирекцијата или други работници што ќе ги овласти Министерот

Работникот има право на приговор до Министерот во рок од 8 дена

Решението на Министерот е конечно

Приговорот против решението од ставот 3 на овој член не го задржува извршувањето на решението

Член 137

За време на отказниот рок на работникот му се утврдува и исплатува плата во висина од 80% од износот на платата што работникот ја остварил во месецот пред донесувањето на решението за престанок на работниот однос

Член 138

Во зависност од степенот на одговорноста на работникот условите под кои е направена повредата на работните обврски, поранешната работа и однесување на работникот, тежината на повредата и нејзините последици, Министерот може отказот на работникот да го замени со парична казна која не може да биде поголема од 15% од месечната плата на работникот во траење од 1 до 6 месеци

Член 139

Решение за престанок на работниот однос со отказ од страна на Министерот во

случаите од член 129 и 130 од овој договор, донесува Министерот по предлог на комисијата од член 144 на овој договор

Решението за престанок на работниот однос е во писмена форма со образложение за причините за давање отказ

Решение за престанок на работниот однос на работникот, Министерот е должен да донесе за 1 месец од денот на пријавувањето на повредата на работната дисциплина, работниот ред, неисполнување на обврските и поради неспособност на извршување на работните задачи и за сторителот, а најкасно во рок од 3 месеци од денот кога е сторена повредата

Член 140

Против решението за престанок на работниот однос со отказ работникот има право на приговор во рок од 8 дена од денот на приемот на решението. Приговорот се поднесува до надлежната комисија при Владата на Република Македонија преку Министерството.

Приговорот против решението донесено во случај на престанок на работниот однос без отказан рок не го одлага извршувањето на решението во смисла на член 134 ставови 2 и 3 од овој договор.

2. Постапка за престанок на работниот однос со отказ**2.1. Постапка за утврдување на незадоволителни резултати во извршување на работните задачи (член 130 од овој договор)****Член 141**

При искажани незадоволителни резултати во работата за конкретен работник во тековниот месец, раководителот на организационата единица изготвува извештај кој содржи.

- презиме и име, работно место и организациона единица,
- време за кое се врши оценување на работникот,
- краток опис на работната задача што не е извршена или некавалитетно е извршена, кога и од кого бил даден налогот за работа, дали му се обезбедени потребни услови за работа, дали при тоа или за време на работата биле давани соодветни упатства, насоки и предупредувања и на кој начин,
- последици од таквото работење,
- кратко мислење за работата на истиот работник во претходните 3 месеци.

За работник кој според извештајот од став 1 на овој член се утврди дека неговата работа не задоволува, му се доставува писмено укажување за тековното работење со предупредување да го подобри своето работење во наредниот месец.

Доколку работникот по истекот на 30 дена од даденото предупредување не го подобри работењето, а нема оправдани причини за таквото работење, се изготвува писмен и образложен предлог за покренување на постапка за утврдување на одговорност.

Предлогот му се врачува на работникот и веднаш од него се бара писмено изјаснување за причините за таквото работење и предлогот за отказ.

Ако работникот одбие да даде писмено изјаснување тоа се констатира на самиот предлог или се изготвува посебна забелешка за местото, времето и причината на одбивањето.

Предлогот се доставува и до основната организација на Синдикатот во соодветната организациона единица и се бара писмено мислење што Синдикатот е должен да го даде во рок од 3 дена или претставник на Синдикатот тоа мислење да го изнесе на расправата пред комисијата.

Предлог донесува потсекретарот, директорот на Дирекцијата и работниците што ќе ги овласти Министерот.

Предлогот со прилозите од постапката веднаш се доставува до комисијата од член 144 на овој договор.

2.2. Постапка за утврдување при кршење на работната дисциплина (член 129 на овој договор)

Член 142

За случаите кога е утврдено кршење на работната дисциплина или неисполнување на работните обврски од членот 133 на овој договор и договорот за работа, во предлогот за покренување постапка за утврдување на одговорноста се констатира:

- опис на створените повреди на работната дисциплина и квалификација на истите според овој Колективен договор;
- време, начин и место на кршењето на работната дисциплина и неисполнување на работните обврски и последиците од истото,
- дали има докази со кои се потврдува таквото однесување (службена белешка, кривична пријава, извештај, пријави или изјави од сведоци и др.),
- дали за конкретниот работник во претходните месеци било утврдено дека не ги извршува работните обврски и кои.

Член 143

Врз основа на постапката од членот 142 на овој договор веднаш се изготвува за работникот предлог со мислење за донесување на решение за престанок на работниот однос со отказ или негова замена со парична казна.

Предлогот му се врачува на работникот и веднаш од него се бара писмено изјаснување по наводите во предлогот.

Ако работникот одбие да даде писмено изјаснување се постапува како во членот 141 став 5 од овој договор.

Предлогот се доставува и до Синдикатот на начин утврден во членот 141 став 6 од овој договор.

Предлог може да поднесе потсекретарот, директорот на Дирекцијата и работниците што ќе ги овласти Министерот.

Предлогот со сите прилози веднаш се доставува до комисијата од членот 144 на овој договор заради водење на постапка.

Во случаите на кршење на работната дисциплина или неисполнување на обврските од член 133 став 1 точки 3, 18, 19 и 20 на овој договор, како и во случај кога на работникот по поднесена кривична пријава му е одредена мерка притвор, предлогот од ставот 1 на овој член се доставува до Министерот непосредно заради донесување на решение без водење на постапка пред Комисијата во смисла на член 139 на овој договор.

2.3. Комисија за отказ

Член 144

За водење на постапка заради донесување на решение за престанок на работен однос со отказ од страна на Министерот во случаите утврдени со овој договор, Министерот со решение формира комисија за отказ. Комисијата е составена од претседател и два члена и заменици.

Членовите на комисијата по правило имаат VII степен стручна подготовка.

Член 145

Комисијата за отказ (во натамошниот текст: комисија) е должна итно да го разгледа предлогот и ако утврди дека истиот не е комплетен согласно членовите 141 и 142 на овој договор, веднаш бара негово дополнување.

Претседателот на Комисијата по приемот на предлогот закажува расправа. На расправата се повикува работникот против кого се поведува постапката и претставникот на Синдикатот на основната организација во која членува работникот. На расправата може да присуствува и подносителот на предлогот.

Ако работникот не е присутен на расправата, а нема доказ дека е оправдано отсутен Комисијата расправата ја одржува во негово отсуство.

Ако за првата расправа работникот е отсутен од оправдани причини Комисијата расправата ја одложува за 3 дена и потоа расправа без оглед на отсуството на работникот.

Член 146

Расправата пред Комисијата почнува со читање на предлогот од страна на претседателот на Комисијата, а потоа истиот го повикува работникот да се изјасни по наводите во предлогот. По распитот на работникот Комисијата преминува на изведување на доказите.

На расправата се сослушува и мислењето на претставникот на Синдикатот доколку е присутен или се разгледува доставеното писмено мислење.

На работникот правна помош во расправата пред Комисијата може да му пружи само претставник на Синдикатот.

Член 147

За текот на постапката пред Комисијата се води записник кој содржи: состав на

комисијата, дата и место на расправата, број и дата на предлогот, податоци за подносителот на предлогот и за работникот, исказите на работникот, на сведоците, на Синдикатот и други докази што се изведени

Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата и работникот ако е присутен

Член 148

По завршување на расправата комисијата ја утврдува одговорноста на работникот и изготвува писмен предлог до Министерот да донесе соодветно решение.

Ако комисијата утврди дека работникот не е одговорен или не се исполнети условите за донесување на решение за престанок на работниот однос со отказ, му предлага на Министерот да го отфрли предлогот, односно да ја запре постапката.

Член 149

Ако Министерот не се согласува со предлогот, предметот може да го врати на повторно разгледување доколку фактичката состојба е неправилно или нецелосно утврдена или погрешно е применет материјалниот пропис, или може да донесе поинакво решение, односно донесува решение согласно членот 139 став 1 од овој договор.

3. Престанок на работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални или слични промени

Член 150

На работникот може да му престане работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални или слични промени, во случај кога во Министерството се воведуваат нови промени во структурата, реорганизацијата, програмата и технологијата, а кои ќе предизвикаат потреба од намалување на бројот на работниците

Член 151

Министерот пред да воведо промени во смисла на член 150 од овој договор, должен е претходно да ги информира работниците и Синдикатот за видот на промените и нивните последици од престанок на работниот однос на работниците, бројот и структурата на работниците на кои ќе им престане работниот однос, мерките што ќе ги преземе за спречување и ублажување на последиците од таквите промени и правата на работниците што ќе ги обезбеди

Член 152

Мерки кои треба да ги преземе Министерството за да го спречат или сведат на најмала мерка престанокот на работен однос поради економски, технолошки, структурални и слични промени се следните

- ограничување на нови вработувања,
- утврдување на намалување на бројот на вработените на одреден временски период,

како би се овозможило природен одлив на работната сила по основ на исполнување на услови за пензионирање, со доброволно раскинување на работниот однос и сл.;

- внатрешно прераспорежување на работниците кои се прогласени за технолошки вишок;
- дооспособување и преквалификација;
- ограничување на прекувремената работа.

Член 153

Министерот е должен работниците на кои ќе им престане работниот однос поради економски, технолошки, структурални или слични промени да ги извести најдоцна еден месец во случаи на поединечен престанок на работниот однос или во случаи на престанок на помал број работници, а три месеци во случаи на престанок на работниот однос на повеќе од 150 работници или 5% од вкупниот број вработени во Министерството пред престанок на работниот однос.

Министерот е должен во рок од 8 дена од донесувањето на одлуката за престанок на работниот однос да ја извести службата надлежна за посредување при вработување за работниците на кои ќе им престане работниот однос, заради посредување при вработување

Член 154

На работникот не може да му престане работниот однос ако работодавецот не му обезбеди едно од следниве права

- вработување кај друг работодавец без огласување на работното место со преземање и склучување на договор за работа, на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, односно квалификација,
- стручно оспособување, преквалификација или доквалификација за работа во Министерството или кај друг работодавец,
- еднократен надоместок во вид на исплатина во висина од едномесечна плата на работникот за секои 2 години работен стаж навршен во Министерството пред престанокот на работниот однос, а најмногу 12 месечни плати остварена во претходниот месец од денот на престанокот на работниот однос на работникот, што се исплатува со денот на престанокот на работниот однос.

Член 155

Бројот и структурата на работниците на кои им престанува работниот однос поради економски, технолошки, структурални или слични промени се утврдува врз основа на следните критериуми:

- успешноста во работењето;
- стручна подготовка и квалификација;
- работно искуство,
- видот и значењето на работното место;
- работен стаж;
- здравствена состојба;
- возраст,
- економско-социјална состојба.

Член 156

Кога за определен број работници престанала потребата за работа, а на работното

место работат два или повеќе работници за вишок се утврдуваат работниците кои исполнуваат еден од условите за одење во пензија.

Член 157

Наведените критериуми од членот 155 на овој договор се вреднуваат со искажување во бодови, врз основа на кои се утврдува приоритетна листа на работниците кои работеле на наведеното работно место за задржување на работа и во зависност од остварениот поголем број бодови

1. Успешност во работењето

Овој критериум се вреднува според следните мерила:

- а) подпросечна успешност во работењето 0 бодови
- б) просечна успешност во работењето 20 бодови
- в) надпросечна успешност во работењето 40 бодови

Успешноста се утврдува за период од најмалку 12 претходни месеци со писмено мислење на раководителот на организационата единица, имајќи ги во предвид остварените резултати во работењето, изразени со утврдувањето на плата во зголемен односно мален износ, годишни оценки за работа како и изречените парични казни во постапката за отказ

2. Стручна подготовка на работникот

Овој критериум се вреднува според степенот и видот на стручната подготовка.

- а) степен на стручна подготовка
 - до IV степен 10 бода
 - до V степен 15 бода
 - до VI степен 20 бода
 - до VII степен 25 бода
- б) вид на стручна подготовка
 - соодветна на раб.место 5 бода
 - несоодветна на раб.место 0 бода

3. Работно искуство

Овој критериум се вреднува според бројот на годините поминати на работа во Министерството во ефективно траење.

- а) до 10 години 5 бода
- б) од 11 до 20 години 10 бода
- в) од 21 до 30 години 15 бода
- г) преку 30 години 20 бода

4. Вид и значење на работното место

Овој критериум се вреднува според работното место, односно според сложеноста и одговорноста на истото и тоа.

- а) работно место со II степен на сложеност 10 бода
- б) работно место со III степен на сложеност 15 бода
- в) работно место со IV степен на сложеност 20 бода

- г) работно место со V степен на сложеност 25 бода
 - д) работно место со VI степен на сложеност 30 бода
 - ѓ) работно место со VII степен на сложеност 35 бода
 - е) работно место со VIII и IX степен на сложеност 40 бода
- Во зависност од работното место на кое работникот работел, на работникот му следуваат:
- а) на исто или слично раб.место 5 бода
 - б) на друго работно место 2 бода

5. Работен стаж

Овој критериум се вреднува според бројот на годините утврдени како вкупен стаж, и тоа: - за секоја година работен стаж по 1 бод, но најмногу до 25 бода.

6. Здравствена состојба

Здравствената состојба се утврдува врз основа на наод од здравствена комисија на Министерството или друг здравствен орган сметано до денот на утврдување на приоритетна листа и тоа

- а) утврден степен на намалена работна способност како последица на повреда на работа или професионално заболување 10 бода
- б) останати инвалиди на трудот 5 бода

7. Возраст на работникот

Работникот за секоја година возраст добива по еден бод, но најмногу до 20 бода.

8. Економско-социјална состојба

Овој критериум се вреднува според:

- а) работник кој има приход по член на семејство до 50% од просекот на платата по работник во стопанството на Републиката 10 бода
 - б) работник кој има приход по член на семејство од 50% до 100% од просекот на платата по работник во стопанството на Републиката 5 бода
 - в) работник кој има приход по член на семејство над 100% од просекот на платата по работник во стопанството на Републиката 0 бода
 - г) работник кој има дополнителни приходи од дополнителна работа или од обработлив имот - 10 бода
 - д) работник кој има формирано претпријатие или дуќан за вршење на самостојна дејност на свое име - 30 бода
- Како член на семејство во смисла на овој критериум се подразбира брачниот другар и децата кои не се во брачна заедница, а живеат заедно со работникот.

Член 158

Доколку по претходните критериуми работниците кои се утврдени во приоритетна листа се со ист број остварени вкупни бодови, предност да го задржат работното место имаат:

- работничка за време на бременост и со дете до 2 години,
- самохран родител, односно усвоител на дете до 7 години,
- родител на хендикепирано дете;
- инвалид на трудот и работници со професионално заболување;
- еден од брачните другари што се вработени во Министерството,
- претставник на Синдикатот,
- работник кој е до 5 години пред одење во пензија

Член 159

За водење на постапка за донесување решение за престанок на работен однос со отказ поради економски, технолошки, структурални и слични промени Министерот со решение формира комисија

Комисијата е составена од претседател, два члена и заменици од кои еден член и еден заменик предлага Синдикатот

Комисијата врз основа на критериумите утврдени во член 155 од овој договор изготвува писмен предлог до Министерот за донесување конкретно решение

Ако Министерот не се согласува со предлогот на комисијата од став 3 на овој член поради нецелосно или необјективно применување на критериумите, може предметот да го врати на повторно разгледување до комисијата или да донесе поинакво решение

Против решението на Министерот одлучува надлежна комисија при Владата на Република Македонија

На работникот не може да му престане работниот однос ако не му се обезбеди едно од правата утврдени со закон и овој Колективен договор

X. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 160

Заради остварување на правата од работен однос работникот има право да поднесе приговор до органот кој решава во втор степен

Работникот има право на приговор против решенијата донесени од страна на Министерот, односно друг овластен работник од него определен со овој Колективен договор, а се однесуваат за неговите права, обврски и одговорности. Постапката по барањето, односно приговорот на работникот е итна.

Член 161

Работникот има право да присуствува во постапката по приговор кога се одлучува за поднесениот приговор и притоа да биде застапуван од Синдикатот во случаи определени со овој Колективен договор.

Работникот кој отсутствува од работа заради присуство во постапката од став 1 на овој член се смета како да бил на работа и по тој основ не може да му се намалува платата

Член 162

Министерот, односно од него овластен работник, е должен при одлучувањето за

сите права и обврски од работен однос на работникот да му врачи одлука во писмена форма со образложение.

Член 163

За решавање на споровите настанати во врска со заштита на правата на работниците уредени со овој Колективен договор, потписниците на овој Колективен договор можат да заведат спор пред надлежниот суд

XI. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ И АРБИТРАЖА

Член 164

За решавање на споровите меѓу потписниците на овој Колективен договор што не можат да се решат со меѓусебно договарање, се формира комисија за усогласување

Секој од учесниците именуваат членови во комисијата за усогласување и тоа

- Министерството за внатрешни работи 2 члена
- Синдикатот..... 2 члена

Претседателот на комисијата како петти член се избира од редот на вработените со спогодба на Синдикатот и Министерството.

Член 165

Постапката за усогласување започнува на барање на еден од учесниците на Колективниот договор и треба да заврши во рок од 30 дена од денот на доставувањето на барањето од другиот учесник.

Секое усогласување што учесниците ќе го постигнат мора да биде во писмена форма и потпишано од потписниците на Колективниот договор

Со усогласените ставови учесниците пристапуваат кон изменување и дополнување кон овој Колективен договор.

Член 166

Ако постапката за усогласување е неуспешна, спорот се решава пред арбитражниот совет, кој спорот треба да го реши во рок од 60 дена

Бројот на членовите на арбитражниот совет е непарен

Министерството за внатрешни работи и Синдикатот именуваат по два арбитра, а претседателот го именуваат арбитраите спогодбено и истиот е лице дипломиран правник кое не е вработено во Министерството (вкупно 5 членови).

Арбитражниот совет одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови. Одлуките на арбитражниот совет се обврзувачки за потписниците на овој Колективен договор и имаат сила на извршен наслон.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 167

Овој колективен договор се склучува за време од 5 години.

Важноста на договорот може да се продолжи и за наредните 5 години ако најдоцна 3 месеци пред истекот на рокот на

важењето не се поднесе барање за негова измена, односно не започне постапка за склучување на нов договор.

Посебните акти според овој договор Министерот ќе ги донесе во рок од 3 месеци од стапувањето во сила на овој Колективен договор

Член 168

Секој учесник може да предложи измени и дополнување на овој Колективен договор.

Предлогот за изменување и дополнување во писмена форма се доставува до другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 30 дена.

Во случај ако другиот учесник не го прифати или не се изјасни по предлогот во рокот од став 2 на овој член, учесникот-предлагач може да започне постапка пред арбитражниот совет

Член 169

Постапките од областа на работните односи кои се започнати пред денот на влегување во сила на овој Колективен договор ќе се завршат според досегашните прописи

Член 170

За следење на примената на овој Колективен договор учесниците, Министерството за внатрешни работи и Синдикатот, формираат комисија за следење и примена на овој Колективен договор.

Комисијата од ставот 1 на овој член дава и толкување на одредбите на овој Колективен договор

Секој од учесниците во овој Колективен договор именува по два члена во комисијата од ставот 1 на овој член

Член 171

Одредбите од членот 72 на овој договор за работниците од членот 70 ќе се спроведуваат по обезбедување на дополнителни средства во буџетот на Република Македонија

Член 172

Овој Колективен договор се регистрира во Министерството за труд и социјална политика, се евидентира во Сојузот на синдикатите на Македонија, а се објавува во Службен весник на Република Македонија

Член 173

Со влегување во сила на овој Колективен договор престануваат да важат Правилникот за работни односи на работниците во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија бр 121-13391/1 од 20 04 1992 година и бр.121-11183/1 од 25 02 1994 година, Правилникот за дисциплинска и материјална одговорност на работниците во Министерството за внатрешни работи бр.262-15857/1 од 7 09 1991 година, бр 121-1021/1 од 23 01 1992 година и бр 121-12538/1 од 25 03 1993 година, Правилникот за стручно оспособување и усовршување на

работниците во Министерството за внатрешни работи бр 121-45982/1 од 14 12 1992 год., Упатството за начинот и постапката за утврдување неспособност за извршување на работните задачи и кршење на работната дисциплина за работниците на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија бр 122-30955/1 од 14 06 1994 год и бр 122-30955/2 од 22 09 1994 година.

Правилникот за утврдување на личниот доход на работниците во Министерството за внатрешни работи на РМ и користење на средствата за непосредна заедничка потрошувачка

- СД бр 262-3069/1 од 02.12 1991 год.,
- СД бр.12-19/1 од 04 01 1992 год.,
- СД бр 121-287/1 од 10 02.1992 год.,
- СД бр 121-450/1 од 04 03 1992 год.,
- СД бр.121-206/1 од 13 04.1992 год.,
- СД бр 121-1880 од 07 08 1992 год.,
- СД бр 121-983 од 31 03 1993 год.,
- СД бр 121-231/1 од 20 01 1994 год.,
- СД бр 121-3995/1 од 14.10 1994 год. и
- СД бр 121-886/1 од 07 03 1995 год.

ќе се применува се до донесувањето на листата на плати од членот 68 на овој договор, која ќе се донесе во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на овој договор

Член 174

Овој колективен договор влегува во сила со денот на склучувањето

30 декември 1997 година

Скопје

Македонски
полицијски синдикат

Претседател,
Стојан Манчев, с.р.

Министерство
за внатрешни работи
на Република Македонија
Министер,
д-р Томислав Чокревски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд е поведена граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мирјана Ѓорѓевиќ од Скопје со стан на улица "Франклин Рузвелт" бр. 52/2-7, против тужениот Ѓорѓевиќ Зоран од Скопје со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот, или да овласти полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката. Во спротивно, интересите во постапката ќе ги застапува привремениот старател Мирче Ристевски, адвокат од Скопје, ул."Питу Гули" бр. 55, поставен со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, Скопје, се до правосилното окончавање на спорот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX П.бр. 1971/97. (2579)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд поднесена е тужба за измена на одлука за чување на дете по тужба на тужителот Андоновски Гоце од Скопје, ул."Коста Новакоски"

бр. 44/3-9, против тужената Андоновска Биљана од Скопје, а сега во странство со непозната адреса.

Се повикува тужената Андоновска Биљана од Скопје сега со непознато место на живеење во Нов Зеланд да се јави пред Основниот суд Скопје II - Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса, или, одреди свој полномошник. Во спротивно, ќе и биде определен привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. П.бр. 121/97. (2382)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужба на тужителот Кенан Асан од Скопје, против тужената Тереза Цафер, со непозната адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена на истата ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончување на постапката или до нејзиното јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV. П. бр. 254/98. (2435)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води спор за утврдување на сопственост по тужба на тужителот Алит Сулимановски од Куманово, ул."А.Прешева" бр. 16, застапуван од адвокатот Неџат Мемети од Куманово, против тужениот Сулејман Османи од Куманово, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот неопределен.

За привремен застапник на тужениот му е поставен адвокатот Беџет Елези од Куманово, кој ќе ги штити интересите на тужениот во постапката, се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 1535/97. (2230)

Пред Основниот суд во Куманово, се води парнична постапка за утврдување на сопственост врз основа на договор за размена по тужба на тужителот Демири Рамадан, од Куманово, против тужениот Зендели Малич од Куманово, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Зендели Малич од Куманово, во рок од 30 дена да се јави во судот, достави своја адреса, или, одреди полномошник. Доколку во овој рок не се јави тужениот, ниту некое друго лице го извести судот за точната адреса на тужениот, судот ќе му постави привремен застапник од редот на стручните соработници во судот.

Од Основниот суд во Куманово, V. П.бр. 1693/97. (2228)

Пред Основниот суд во Куманово, се води парнична постапка по тужбата на тужителот Милошевски Краљо од с. Алгуња, против тужениот Мемеди Вељко од Куманово, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Мемеди Вељко да во рок од 30 дена се јави во судот, достави своја адреса, назначи свој полномошник или старател.

Доколку ниту тужениот, ниту било кое друго лице, се јави во судот ниту пак достави адреса на тужителот, судот ќе му постави привремен застапник

и тоа Ставре Спасовски - стручен соработник при овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, V.П.бр.09-2338/97. (2485)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на сопственост по тужба на тужителот Живко Андреев Поповски од с. Велгошти, против тужените Илија Андреев Поповски од с. Ц. Двор и Милица Василева род. Поповска од истото село, сега и двајцата со непозната адреса на живеење во САД.

Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достават точни адреси или да одредат свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе им постави привремен застапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 17/98. (2232)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за исполнување на договор по тужбата на тужителот Алихан Селами од с. Палатица, против тужените Ахмет Каримани од Босанска Крупа, сега со непозната адреса, Јакупи Ајше од Тетово, ул."К.Ј.Питу" бр. 24, а сега со непозната адреса во Р. Турција.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот да се јават пред овој суд, или, одредат полномошници кои ќе ги застапуваат во постапката пред судот. Во спротивно, по истекот на овој рок судот преку ЦСР - Тетово, ќе им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси, до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.84/98. (2487)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип, е поведена постапка за долг по тужба на тужителот Глигор Биковски од Штип, ул."Борис Кидрич" бр. 9/8, против тужениот Роберт Јованов со непозната адреса на престојување.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд во Штип и да достави точна адреса на престојување или да определи или полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност од страна на судот, кој ќе ги застапува неговите интереси до завршување на спорот.

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 638/96. (2226)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7419/97, на регистарска влошка бр. 1-11976-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и овластено лице за застапување, на Претпријатието за производство, услуга и трговија на големо и мало „СКОМОС ТРАДЕ КОМПАНИ“ д.о. експорт-импорт, ул. „Јане Лукровски“ бр. 51-7, Скопје.

Скратен назив на фирмата: „СКОМОС“ ТРАДЕ КОМПАНИ д.о. Скопје.

Досегашен директор без ограничување Љубе Дукоски се брише.

Овластено лице за застапување во внатрешен и надворешен промет е Љубомир Јордев, директор без ограничување.

Од претпријатието истапува досегашниот основач Љубе Дуковски од Скопје, а пристапува Љубомир Јордев од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7419/97. (1049)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7066/97, на регистарска влошка бр. 1-54002-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на основач на Трговското транспортно претпријатие „МЕХО – ТРАНС“ д.о.о. увоз-извоз с. Батинци, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Транспортно и трговско претпријатие „РИККО КОМПАНИ“.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7066/97. (1050)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7251/97, на регистарска влошка бр. 1-67002-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, услуги и трговија на мало и големо „ЕУРО-САН 96“ д.о.о. извоз-увоз, с. Арачиново.

Од 18.12.1997 год., од претпријатието истапува Каил Илјаз од с. Арачиново, а пристапува Исуф Илјас од с. Арачиново.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7251/97. (1051)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7331/97, на регистарска влошка бр. 1-42062-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Трговското претпријатие на големо и мало „ЉЕЈЉА“ д.о.о. увоз-извоз ул. „7 Јули“ 23, Скопје.

Се брише од претпријатието Сали Љока, а се запишува Јахи Љоки, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7331/97. (1052)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6714/97, на регистарска влошка бр. 1-39453-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Здравствена организација, ординација за општа стоматологија „ЕСТЕТИК“ п.о. бул. „Илинден“ 67, Скопје.

Се брише Никола Анастасов, а се запишува Боби Ангеловски, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6714/97. (1053)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7109/97, на регистарска влошка бр. 1-24686-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и директор на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „САПОНИА – КОМЕРЦ“ д.о.о. бул. „Војводина“ 66, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на бул. „Војводина“ 66.

Се брише Владимир Панијан, в.д. директор, а се запишува Ференц Хаузер, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7109/97. (1054)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7148/97, на регистарска влошка бр. 1-25076-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, промена на овластено лице за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговски промет на Претпријатието за про-

мет на големо и мало и услуги „АПЕТА“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 50/4 18, Скопје.

Во иднина ќе гласи: Претпријатие за транспорт и трговија на големо и мало „УНО-ОМЧО“ д.о.о. ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 28, Скопје.

Од 01.12.1997 год., од претпријатието како основач истапува Донку Хариклија, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 50/4-18, Скопје.

Се врши промена на овластено лице за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговски промет и тоа: се брише директорот Донку Хариклија, а се запитува Сабахудин Муратовиќ, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7148/97. (1055)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2568/97, на регистарска влошка бр. 1-49052-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и директор на Претпријатието за производство, инженеринг, услуги и промет „СКО-МАК“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „III Македонска бригада“ ул. 3, бр. 17, Скопје.

Истапување на основачот Виолета Михајловска од 20.03.1997 година.

Пристапување на основач на Претпријатието за производство, инженеринг, услуги и промет „СКО-МАК“ д.о.о., експорт-импорт, Скопје, на лицето Муамед Латиф кој ќе биде и директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет без ограничување.

Муамед Латиф ќе биде и единствен потписник на жиро сметката на Претпријатието.

Промена на седиштето: Наместо на ул. „Виа Егнатија“ бр. 6-а, во иднина Претпријатието ќе престојува со седиште на ул. „Булевар III Македонска бригада“ ул. 3, бр. 17, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2568/97. (1063)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7078/97, на регистарска влошка бр. 1-40969-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на „СЕМОС ИНФОРМАТИКА“ д.о.о. за производство и промет, п.о. бул. „Кузман Јосифовски Питу“ Т.Ц. „Скопјанка“ блок 2, ламела 6, Скопје.

Се врши промена на седиштето на фирмата. Новото седиште на фирмата е на ул. „Благоја Стефковски“ 66, во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7078/97. (1064)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6854/97, на регистарска влошка бр. 1-58692-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма, седиште, основач и промена на директор на Претпријатието за производство, промет и услуги, „ДОМ-СМРЕКА“ д.о.о. увоз-извоз, бул. „Јане Сандански“ бр. 1/21, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на бул. „Јане Сандански“ бр. 1/21, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Претпријатието за производство „ДОМ СМРЕКА“, Марибор и Тодор Левковски од Скопје.

Истапува основачот Миле Ангеловски, а се запишува основачот Тодор Левковски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6854/97. (1065)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7415/97, на регистарска влошка бр. 1-37628-

0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, основач и лице овластено на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЛУКА“ експорт-импорт, потполна одговорност ул. „Вера Јоциќ“ бр. 23/1-5, Скопје.

Новата промена на назив на претпријатието гласи: Претпријатие за производство, промет и услуги „ДУДИН – Т“ експорт-импорт, потполна одговорност, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 23/1-5, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Претпријатие за трговија на големо и мало и угостителство „ДУДИН“.

Се брише Мила Лукиќ, а се запишува Трајче Дудин како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7415/97. (1066)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7231/97, на регистарска влошка бр. 1-64771-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и пристапување на нов основач-странско лице во Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЕЛКОН ТРЕИД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Даме Груев“ бр. 7/4-1, Скопје.

Се брише досегашното седиште ул. „Антон Попов“ бр. 172/6, Скопје и се запишува на ул. „Даме Груев“ бр. 7/4-1, Скопје.

Се врши пристапување на нов основач-странско лице, Соња Панчова.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7231/97. (1067)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7270/97, на регистарска влошка бр. 1-4834-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, промет на големо и мало и услуги „СЛИШКОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Самоилова“ бр. 98, Скопје.

Дејности 011129, 012511, 012512, 012513, 012514, 012515, 012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012691, 013010, 013041, 013074, 013080, 013091, 013200, 013500, 020129, 020131, 020139, 020201, 020202, 020302, 030003, 040001, 050100, 050209, 050301, 050302, 060601, 060608, 060801, 060802, 060803, 070129, 070138, 070227, 070229, 080122, 080112, 090110, 090129, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090181, 090201, 090202, 090209, 100399, 100101, 100103, 110109, 110302, 110304, 110401, 110404, 110902, 120311, 120350.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7270/97. (1068)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5827/97, на регистарска влошка бр. 1-3788-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и лице овластено за Трговското претпријатие „АРИЗОНА-КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт, с. Арачиново, Скопје.

Се брише Бајрами Исни, директор без ограничување, а се запишува Османовски Бајрам, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5827/97. (1043)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6785/97, на регистарска влошка бр. 1-62515-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, промет и услуги „АВТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. ул. „Даме Груев“ 3 бл. 2/2-4, Скопје

Се брише стариот директор Бранка Марковска, а се запишува Маријанчо Галевски, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6785/97. (1044)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6870/97, на регистарска влошка бр. 1-36792-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Мешовитата банка Кредитна банка АД Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 26, Скопје.

Новата промена на седиштето на претпријатието гласи: Мешовита банка Кредитна банка АД Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 1, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6870/97. (1045)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7179/97, на регистарска влошка бр. 1-41800-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач, проширување на дејност во внатрешен трговски промет и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговски промет на Трговското претпријатие „МАКСИБ КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Архитект Никола Добровиќ“ бр. 3-1/31, Скопје.

Се врши промена на називот и седиштето на претпријатието па во иднина ќе гласи: Трговско претпријатие „ДИНА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Даме Груев“ бр. 8, Скопје.

Од 18.12.1997 год., од претпријатието како основач истапува лицето Ружица Панова Пандиловска, а пристапува Александар Митев од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080202, 120410, 120420, 130112.

Се брише Ружица Панова – Пандиловска, директор без ограничување, а се запишува Александар Митев, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7179/97. (1046)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4294/97, на регистарска влошка бр. 1-12853-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за инженеринг, маркетинг, промет и производство „СОЛЕЈ-ТРЕЈД“ д.о.о. Скопје.

На ден 23.08.1997 год. во претпријатието пристапиле Наке Парталов и Тинка Парталова

Се брише Наке Парталов, директор, а се запишува Кристина Парталова, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4294/97. (1047)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7315/97, на регистарска влошка бр. 1-68138-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и лице овластено за Трговското претпријатие „ИНСА – КОМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Томе Арсовски“ бр. 22/3, Скопје

Новата промена на назив и седиштето на претпријатието гласи: Претпријатие за производство, промет и услуги „ЕУРО 96“ д.о.о. експорт-импорт ул. „160“ бр. 15, Тетово.

Кон претпријатието пристапува: Рамадани Рамадан, а истапува: Шарлота Трифунова.

Се брише Шарлота Трифунова, а се запишува Рамадани Рамадан, како директор без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7315/97. (1048)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 81/97, на регистарска влошка бр. 3-02001064-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на Друштвото за производство, услуги и занаетчиство и трговија „ЕСТЕТИК“ Љупчо и др. д.о.о. увоз-извоз ул. „Даме Груев“ бр. 12-а, Скопје.

Истапува од претпријатието Агрон Хајредин од Скопје.

Дејности: 050301, 050302, 090189, 090121, 011010.

Се брише Агрон Хајредин, управител на друштвото без ограничување.

Се запишува Љупчо Зарезанков, управител на друштвото без ограничување во овластувањето.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 81/97. (1036)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6058/97, на регистарска влошка бр. 1-69734-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и надворешна трговија „СТАРТ-ТЕКС 1“ д.о.о. ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје.

Организирање на претпријатието со ограничена одговорност со поделба, Претпријатие „СТАРТ-ТЕКС 1“ д.о.о. Скопје.

Дејности: 12612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012624, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070128, 070132, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070250, 110309, 070113, 070114, 070129, 070140, 070150, 070213, 070219, 070230, 070240, 070250, 080190, 070310, 070320.

В.Д. директор на претпријатието без ограничување е Гоко Домазетов, како и лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6058/97. (1037)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6056/97, на регистарска влошка бр. 1-69733-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и надворешна трговија „СТАРТ-ТЕКС“ д.о.о. ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје.

Организирање на претпријатието со ограничена одговорност со поделба, Претпријатие „СТАРТ-ТЕКС“ д.о.о. Скопје.

Дејности: 0120612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012624, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070128, 070132, 070221, 070222, 070223, 070224, 07025, 070226, 070250, 110309, 070320.

В.П. директор на претпријатието без ограничување е Марија Ѓеоргиева, како и лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6056/97. (1039)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7134/97, на регистарска влошка бр. 1-54455-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Претпријатието за трговија и услуги „МАЦОНИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Коце Металец“ бр. 1-В/1-4, Скопје.

Се врши промена на називот на претпријатието па во иднина ќе гласи: Претпријатие за градежништво, трговија и услуги „МАЦОНИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Коце Металец“ бр. 1-В/1-4.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7134/97. (1040)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1932/97, на регистарска влошка бр. 4-02001186-000-01, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на податоци на Претпријатието за производство на ортопедски помагала и трговија „СЛАВЕЈ“ А.Д. ц.о. увоз-извоз ул. „Васил Горгов“ бр. 45, Скопје.

Ова претпријатие се трансформира согласно ЗТПОК, со модел на откуп од страна на вработените,

а со согласност со Одлуката за трансформација бр. 02-104 од 23.05.1995 год. Решението од Комисијата на Владата на Р. Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал под бр. 15-230/453 од 07.11.1995 год. Истовремено се врши усогласување со ЗТД.

Откупен акционерски капитал. Резервиран општествен капитал за акции со право на попуст.

Пренесени акции на Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен нам. за откуп од вработените.

Приоритетни акции на ФПИО.

Дејноста на претпријатието се намалува за следните дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070131, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070229, 070230, 070250, 070310.

Се брише: 070310, а останува: 070320, надворешен промет со непрехранбени производи.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица акционерското друштво одговара со целиот имот.

Се брише Горна Чалоски, а се запишува: Горна Чалоски, претседател на Управен одбор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1932/97. (1041)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6766/97, на регистарска влошка бр. 1-30122-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешен трговски промет на Претпријатието за трговија на големо и мало, производство и услуги „МЕДАЛ-ТРЕЈД“ ц.о. експорт-импорт бул. „АВНОЈ“ бр. 60 2/18, Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешен трговски промет и тоа: се брише Роберта Митревска, директор без ограничување, а се запишува Васил Митревски, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6766/97. (1042)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7232/97 на регистарска влошка бр. 1-62304-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатие за трговија „ДИТТА-ТАУ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „ЈНА“ бр. 128, Гостивар.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 020140, 020202, 013010, 013021, 013041, 013042, 013200.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7232/97. (946)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7352/97 на регистарска влошка бр. 1-35506-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатие за производство, трговија, транспорт, услуги и угостителство „ДЕЛФИНА“ д.о.о. експорт-импорт, с. Вруток, Вруток.

Основач кој пристапува: Синадиноски Симе од с. Вруток.

Дејноста се проширува со: 013200, 013500, 080111, 080112, 080114, 080121, 080122, 080129, 080201, 080202.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговскиот промет е Синадиноски Симе, директор на претпријатието без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7352/97. (947)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7376/97 на регистарска влошка бр. 1-20227-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач, директор на Претпријатие за трговија на големо и мало „ЛИНДА-КОМ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Седек Костески“ бр. 37, Гостивар.

Истапува основачот Саити Имер, а пристапува Нусрет Реџеџи.

Се брише Саити Имер, се запишува Нусрет Реџеџи.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7376/97. (948)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7418/97 на регистарска влошка бр. 1-40274-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатие за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „ЧАПРАЗ“ д.о.о. експорт-импорт, с. Вранчиште, општина Вранчиште.

Дејноста се проширува со: 011010, 011211, 011710, 011741, 011742, 011791, 011793, 011941, 011949, 012421, 013050, 050201, реекспорт, малограничен промет со застапување и посредување туристички ус-

Се брише Велибор Ефтовски, се запишува Зубери Акиф.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7418/97. (949)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7394/97 на регистарска влошка бр. 1-65948-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „КУЗМО КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „11 Ноември“ бр. 59, Куманово.

Се брише Филиповиќ Бобан, се запишува Кузмановски Горан како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7394/97. (950)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5487/97 на регистарска влошка бр. 1-31434-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатие за производство, туризам и трговија на големо и мало „РИДА“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Т. Мендол“ бр. 63, Куманово.

Се брише Адеми Сабри, директор со неограничени овластувања.

Се запишува: Назми Адеми, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5487/97. (951)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6974/97 на регистарска влошка бр. 1-55516-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач, седиште и лице за застапување на Претпријатие за трговија и услуги „ЈУМБО 93“ ц.о. увоз-извоз, с. Младо Нагоричане, Куманово.

Претпријатието за трговија и услуги „ЈУМБО 93“ од с. Младо Нагоричане, Куманово, врши промена на основач и седиште со одлука бр. 01-1, од 01.12.1997 и лице за застапување со одлука бр. 01-2, од 01.12.1997 година.

Истапува Цветковиќ Гордица. Пристапува Митровски Драге.

Поранешно седиште: ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 36/12, а сега е с. Младо Нагоричане, Куманово.

Основач на претпријатието е Митровски Драге.

Директор на претпријатието е Митровски Драге, без ограничување и го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6975/97. (952)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7236/97 на регистарска влошка бр. 1-43909-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЖЕГРА-1“ ц.о. увоз-извоз, ул. „2“, бр. 4, Куманово.

Ново име на претпријатие е: Претпријатие за транспорт, производство, услуги и трговија на големо и мало „ЖЕГРА-1“ ц.о. увоз-извоз, Куманово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7236/97. (953)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7021/97, на регистарска влошка бр. 1-29471-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија, угостителство и туризам „БАЛКАН КОМЕРЦ“ увоз-извоз, д.о.о. с.Слупчане, Куманово.

Идајете Ајдини се разрешува од должноста директор на претпријатието.

Ново лице за застапување е Бејтула Садик, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7021/97. (954)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7045/97, на регистарска влошка бр. 1-35032-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, директор, основач и правен облик на Претпријатието за трговија и услуги „ЦОАНА ТРЕИД“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Божидар Мицковиќ“ бр.2, Куманово.

Се брише досегашниот назив и седиште на Услужното трговско претпријатие „ВЛАБРАСТ“ п.о. Скопје бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 11/1-10.

Се запишува нов назив и седиште Претпријатие за трговија и услуги „ЦОАНА ТРЕИД“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Божидар Мицковиќ“ бр. 2, Куманово.

Се врши истапување на стариот основач Томановски Тодор и пристапување на нов основач Звонко Јоцевски.

Се врши истапување на стариот директор Томановски Тодор и пристапување на нов директор Звонко Јоцевски со неограничени овластувања.

Се менува правниот облик на претпријатието со тоа што Услужното трговско претпријатие „ВЛАБРАСТ“ п.о. Куманово преминува во Претпријатие за трговија и услуги „ЦОАНА ТРЕИД“ увоз-извоз д.о.о.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7045/97. (955)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7162/97, на регистарска влошка бр. 1-49843-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Земјоделска задруга „ДРАСТ – КООП“ нас. „Ајдучка Чешма“ бр. 98, Куманово ц.о.

Истапува од претпријатието Денковски Душко, а пристапува Јанковиќ Благоја.

Се брише Денковски Душко, директор без ограничување.

Се запишува Јанковиќ Благоја, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7162/97. (956)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7081/97, на регистарска влошка бр. 1-62762-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги „МИ – КОМПАНИ“ п.о. експорт-импорт ул. „Пиринска“ бр. 1, Куманово.

Се брише Трајковски Драган, а се запишува Трајковска Фросина како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7081/97. (963)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6453/97, на регистарска влошка бр. 1-35294-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „БЕРАТ – КОМЕРЦ“ п.о. ул. „Дојранска“ бр. 4, Куманово.

Се брише Акифи Бетар, а се запишува Акифи Валбоне како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6453/97. (964)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7128/97, на регистарска влошка бр. 1-12729-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејност и промена на лице на Производното, трговско претпријатие, транспорт и шпедиција „ЕУРО БАС – ШПЕД 97“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Октомвриска Револуција“ 54, локал 12, Куманово.

Кон претпријатието пристапува Азири Амзи, Алији Скендер и Бајрами Ејуп, а истапува Азири Сабри.

Дејности: 060501, 013021, 013072, 013074, 013121, 060502, 090140, 060503, меѓународен превоз на патници, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција, ресекспорт и комисионо работење, малограничен промет со Албанија, Бугарија, СР Југославија и Грција.

Се брише Азири Амзи, а се запишува Азири Сами како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7128/97. (965)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6853/97, на регистарска влошка бр. 1-36322-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги „БАЈЛОВЦЕ – КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. Бајловце, Куманово.

Се брише Денковска Гордана, а се запишува Јакимовски Милча како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6853/97. (966)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 121/97, на регистарска влошка бр. 6-02000032-0-0-09 ја запиша во трговскиот регистар промената на назив и проширување на дејност на ТП Приватна здравствена организација – ординација по општа медицина „Д-р Стојче“ Стојан Дојчин Величковски ул. „М. Тито“ 66, Крива Паланка.

Новата промена на назив на претпријатието гласи: ТП Приватна здравствена организација – специјалистичка ординација по педијатрија „Д-р Стојче“ ул. „М. Тито“ 66, Крива Паланка.

Да се брише 130120, а да се запише 130120 амбулантно – поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита – специјалистичка ординација по педијатрија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 121/97. (968)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7254/97, на регистарска влошка бр. 1-4577-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената припојување на претпријатието за услуги, внатрешна и надворешна трговија „ВИТАЛИС“ д.о.о., ул. „Дон Кенеди“ бр. 11/1-3 кон „ФОРТУНА“ претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз, д.о.о., ул. „Дон Кенеди“ бр. 11/1.3, Скопје.

Припојување на претпријатие за услуги, внатрешна и надворешна трговија „ВИТАЛИС“ д.о.о., ул. „Дон Кенеди“ бр. 11/1-3 кон „ФОРТУНА“ Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз, д.о.о. ул. „Дон Кенеди“ бр. 11/1-3 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7254/97. (988)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7253/97, на регистарска влошка бр. 1-48783-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Претпријатие за услуги, внатрешна и надворешна трговија „ВИТАЛИС“ д.о.о., ул. „Дон Кенеди“ бр. 11/1-3, Скопје поради припојување кон „ФОРТУНА“ Претпријатие за трговија увоз-извоз, д.о.о., ул. „Дон Кенеди“ бр. 11/1-3, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7253/97. (989)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5774/97, на регистарска влошка бр. 1-11509-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на законски застапник на Претпријатието во мешовита сопственост „ЈЕЛО-МАК“ д.о.о., Маџари Индустриска зона, Скопје.

Се брише Крстев Гроздан – вршител на должноста директор со ограничување, а се запишува Крстев Гроздан директор без ограничување, директорот не може без претходна согласност на Управниот одбор да заклучува правни работи ни да донесува одлуки за набавка и продажба на основни средства, основање или укинување на погон, или деловна единица, промена на дејност, инвестиции чија годишна вредност е над 150,00 ден., превземање и подмирување обврски према трети лица чија вкупна вредност преминува 50.000 денари месечно односно 3.000.00 ден. годишно.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5774/97. (990)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7200/97, на регистарска влошка бр. 1-25142-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и проширување на дејност и промена на лице на Претпријатието за промет на големо и мало, производство на накит „ФИЛИГРАН“ експорт-импорт, д.о.о., ул. „Серава“ бр. 37, Скопје.

Новата промена на фирма гласи: Претпријатие за промет, услуги, градежништво, инженеринг, монтажа „ИЗГРАДБА“ експорт-импорт, д.о.о., ул. „Првوماјска“ 66, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Темелковска Цвета, а истапува Нефаил Фејзула, Хабила Фејзула и Лејла Јашари.

Дејноста се проширува со: 050100, 050201, 050203, 050209, 050301, 110401, 110402, 110403.

Се разрешува Мамер Ковачи, а се запишува Темелкова Цвета како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7200/97. (991)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7375/97, на регистарска влошка бр. 1-20360-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и директор на Претпријатието за производство

и промет, увоз-извоз „Ел-КОМ“ ц.о., ул. „11-ти Октомври“ бр. 125, Скопје.

Се брише Часлав Алексовски, а се запишува Елизабета Бошковска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7375/97. (992)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 89/97, на регистарска влошка бр. 8-02001125-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на директор на Друштвото за трговија на големо и мало „СЛОВИН МАК“ Лауреате д.о.о.е.л., експорт-импорт, ул. „11 Октомври“ бр. 32, Скопје.

Се брише Љубен Стојчески, а се запишува Леова Снежана новиот управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 89/97. (993)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1440/97, на регистарска влошка бр. 4-02001150-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Акционерското друштво за трговија и градежништво „МАСЕД“ ул. „Маршал Тито“ бр. 128, простории на ШИК Јелак, Тетово.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 090140, 090150, 110109, 110302, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 070310, 070320.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Кемал Сулемани, работодавен орган без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1440/97. (1008)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2134/97, на регистарска влошка бр. 3-02000670-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија на големо и мало и услуги „МАРВЕЛ МАС“ д.о.о. увоз-извоз Дарко, ул. „Славејко Арсов“ бр. 15, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090122, 090139, 110302, 110303, 110309, 070310, 070320.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати со трети лица друштвото одговара со целиот имот.

Управител Дарко Спировски без ограничување во внатрешен и надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2134/97. (1009)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7137/97, на регистарска влошка бр. 1-68132-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производното трговско претпријатие „ЦИМ МАК“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Партизански одреди“ бр. 145/17, Скопје.

Се брише Горан Перовиќ, се запишува Лидија Наумска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7137/97. (1010)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7435/97, на регистарска влошка бр. 1-12481-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешен трговски промет на Претпријатието за производство, промет и услуги „ДИБО КОМЕРЦ“ п.о. ул. „Маршал Тито“ ББ с. Сарај, Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 110309, 060601, 060602, 060609, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7435/97. (1011)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6285/97, на регистарска влошка бр. 1-34756-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на директор на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „МИЛА“ д.о.о. извоз-увоз бул. „Јане Сандански“ бр. 34/2-9, Скопје.

Се брише Панче Крстев, се запишува Горан Младеновски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6285/97. (1012)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6627/97, на регистарска влошка бр. 1-65167-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на седиште на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ГАЛИЈА – С“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Мајски Манифест“ бр. 40 Б, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Илинденска“ бр. 43/22, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6627/97. (1013)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6969/97, на регистарска влошка бр. 1-7560-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на директор на Претпријатието за промет на големо и мало и услуги во прометот „ФИНК“ ц.о. ул. „Мирка Гинова“ бр. 5, Скопје.

Се брише Никола Христов се запишува Љиљана Ивановска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6969/97. (1014)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3941/97, на регистарска влошка бр. 1-58589-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на Претпријатието за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди „УПА ЕНТЕРПРИСЕ“ ц.о. ул. „Наум Наумовски Борче“, Скопје.

Дејности: 120311, 0120312.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3941/97. (1015)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7238/97, на регистарска влошка бр. 1-9846-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице, директор на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет и услуги „ТРИХИНА“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Тиранска“ бр. 25, Скопје.

Се брише лицето овластено за застапување Грозданка Петреска, директор без ограничување, а се за-

пишува како нов застапник, Весна Петровска, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7238/97. (1016)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6449/97, на регистарска влошка бр. 1-19849-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Проектното производно трговско претпријатие „КИМВАЛ“ д.о.о. ул. „Наум Наумовски“ бр. 27, Скопје.

Дејноста се проширува со: 110109, други финансиски организации, менувачници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6449/97. (1017)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7474/97, на регистарска влошка бр. 1-47559-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало, услуги и производство, „УНИОН“ ц.о. експорт-импорт ул. „Маршал Тито 6“ бр. 13, с. Сарај, Скопје.

Дејноста се проширува со: 060501, 060502, превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7474/97. (1018)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6608/97, на регистарска влошка бр. 1-57566-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ИСКО-КОМПАНИ“, ц.о., експорт-импорт, ул. „Радушка“ бр. 18, Скопје.

Истапува лицето Камбери Исмет од Скопје, а пристапува Камбер Сали од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6608/97. (1019)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6799/97, на регистарска влошка бр. 1-64370-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, преработка и трговија „ПРОМЕТАЛ-95“ д.о.о., увоз-извоз, ул. „Железничка“ бр. 35, Скопје.

Во претпријатието пристапил Панче Минциковски, а истиот ден истапиле Снежана Минцикова и Михаил Сретеновски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6799/97. (1020)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 57/97, на регистарска влошка бр. 1-4182-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Авто школата „АР-ДИ“, Претпријатие за сообраќајно воспитување промет и услуги д.о.о., ул. „7-ми Јули“ бр. 38, Скопје.

Дејноста се проширува со: 120341 – Сценско музички дејности.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 57/97. (1021)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5223/97, на регистарска влошка бр. 1-67621-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „АРИАН КОМ-96“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „Браќа Редсепак“ бр. 15, Скопје.

Истапува од претпријатие Ѓуџуфи Бесник и Зафировски Орце.

Се брише Ѓуџуфи Бесник – директор, а се запишува Ѓуџуфи Кемал како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5223/97. (1022)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7391/97, на регистарска влошка бр. 1-63426-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма основање и проширување на дејност и промена на директор на Претпријатието за градежништво, трговија и услуги „АС ПРОЕКТ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Црноризец Храбар“ бр. 6 а, Скопје.

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за градежништво, трговија и услуги „АС ПРОЕКТ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Црноризец Храбар“ бр. 6 а, Скопје. Кон претпријатието пристапува Зоран Стојановски.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050301, 050302.

Се брише Илчо Фидановски, се запишува Зоран Стојановски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7391/97. (1029)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7390/97, на регистарска влошка бр. 1-35345-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија и услуги „ЦОРЦ-КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „191“ бр. 14, Скопје.

Дејности: 110109.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7390/97. (1030)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7286/97, на регистарска влошка бр. 1-38364-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширување на дејност на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет, „ЛИСА“ д.о.о. бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 12-13, Скопје.

Дејноста се проширува со: 020110, 020420

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7286/97. (1031)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6098/97, на регистарска влошка бр. 1-54998-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „КОНИМПЕКС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Марија Кири“ бр. 27, Скопје.

Се брише Аббас Озтурк од Р. Турција, а се запишува Туркер Дишо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6098/97. (1032)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6092/97, на регистарска влошка бр. 1-39873-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и промена на лице овластено за застапување на Претпријатието за промет на големо и мало „КЕКЕЦ“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Јане Сандански“ 101/35, Скопје.

Се менува досегашниот назив и седиште на претпријатието и во иднина ќе гласи: Претпријатие за промет и услуги „ИВАЈА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Зеф Љуш Марку“ бр. 19, Скопје.

Од претпријатието истапуваат досегашните основачи Екрем Љиварека и Мифтар Трајанка од Скопје со одлука од 15.10.1997 година, а пристапува Фаредин Љиварека од Скопје.

Се брише досегашниот застапник Екрем Љиварека, директор, а се именува Фаредин Љиварека, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6092/97. (1033)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7263/97, на регистарска влошка бр. 1-35593-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „МУЛТИПРОМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Индустриска“ бр. 2, Источна индустриска зона, Скопје.

Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „МУЛТИПРОМ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Индустриска“ бр. 2, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7263/97. (1034)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 476/97 од 02.II.1998 година, према должникот ПП „Вемисо-Комерц“ - Битола, со седиште на ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 37, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Симеон Шопов, судија на Основниот суд во Битола, а за стечаен управител е одреден Гоце Петровски од Битола, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 7/61, дипл. економист.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот со пријави таксинарни со 600,00 денари судска такса во два примероци, со докази, а должниците во истиот рок да ги подмират своите обврски спрема должникот.

Рочиште за испитување на побарувањето ќе се одржи на ден 03.IV.1998 година во 10 часот, судница бр. 41 во Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Битола. (2234)

Основниот суд во Битола со решението ст.бр. 558/97 од 04.II.1998 година, над ПП „Мислив“ - Битола, ул. „7-ма Бригада“ бр.38, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2235)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со наведените решенија заклучена е стечајната постапка према следните стечајни должници: со решение Ст. бр. 31/97 од 26.I.1998 година, према ТП „Арбеса“ од Тетово, со решението Ст.бр. 35/96 од 26.I.1998 година спрема ТП „Медина“ од Тетово и со решението Ст.бр. 77/96 од 26.I.1998 година, спрема ПП „Балкан комерц БИС“ од Тетово.

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (2236)

Основниот суд во Струга со решението Ст.бр. 293/97 од 02.II.1998 година, отворена е стечајна постапка према должникот ПП „Ромико“ од с. Мислешево - Струга.

За стечаен судија е одреден Даути Фатмир, судија во Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е одреден Китаноски Ѓорѓи, од Струга, ул. „Струшки Кепенци“ бр.12/23.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со пријава, со поднесок во два примероци со докази со вирманска уплата на такса од 600,00 денари, уплатена на жиро сметка 41020-840-925-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во

„Службен весник на РМ“. Се повикуваат должниците да ги измират долговите без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.III.1998 година во 10,00 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на судската табла на ден 02.II.1998 година.

Од Основниот суд во Струга. (2238)

Основниот суд во Струга со решението Ст.бр. 317/97 од 04.II.1998 година, отворена е стечајна постапка према должникот ПП „Едмонд“ од Струга.

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија во Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е одреден Ѓоко Кутаноски, од Струга, ул. „Струшки Кепенци“ бр.12/23.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со пријава, со поднесок во два примероци со докази со вирманска уплата на такса од 600,00 денари уплатена на жиро сметка 41020-840-925-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Се повикуваат должниците да ги измират долговите без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.III.1998 година во 10,00 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на судската табла на ден 04.II.1998 година.

Од Основниот суд во Струга. (2239)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решението Ст.бр.73/96 од 14.XI.1997 година е заклучена стечајната постапка над должникот Приватно трговско претпријатие „Стругалија“ од Кичево.

Приватното трговско претпријатие „Стругалија“, Кичево да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Битола, заедно во регистарот на поранешниот Окружен стопански суд - Скопје, под број на регистарска влошка 1-21876-0-0-0, регистарски број 8242/92 од 13.VII.1992 година.

Од Основниот суд во Кичево. (2240)

Со решение на стечајниот совет под Ст.бр. 566/96 од 26.I.1998 година е отворена постапка за стечај над ПП „Два брата“ од с. Куклиш, е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да поднесат жалба против тоа решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од основниот суд во Струмица. (2241)

Со решение на стечајниот совет под Ст.бр. 167/97, од 28.I.1998 година е отворена постапка за стечај над ППП „Џејси Бизнис“ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да поднесат жалба против тоа решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од основниот суд во Струмица. (2242)

Со решение на стечајниот совет под Ст.бр. 95/97 од 28.I.1998 година е отворена постапка за стечај над 33 "Мак Коопе" од с. Дабилџа, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да поднесат жалба против тоа решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од основниот суд во Струмица. (2243)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.562/97, од 29.I.1998 година е отворена постапка за стечај над ТП "Елена Комерц" - Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (2245)

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 310/96 од 28.I.1998 година ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Вест Комерц" - с. Тимјаник-Неготино.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2246)

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 83/96 од 04.II.1998 година ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Талес-90" - Кавадарци, ул."Илинденска" бр. 72.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2248)

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 205/96 од 04.II.1998 година ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Принт" - Кавадарци, ул."Браќа Цунови" бр. 109.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2250)

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 33/96 од 04.I.1998 година ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ОП "Слатина Промет" - Неготино, ул."Пекарев" бб.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2251)

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 151/96 од 04.I.1998 година ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Лаки Комерц" - Кавадарци, ул."Киро Спанцов" бр. 101.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2252)

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 303/96 од 19.III.1997 година ја заклучува стечајната

постапка над стечајниот должник ППУТ "Велком" - Демир Капија.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2257)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.373/96 од 28.III.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Данпер Компани" од Кавадарци, бул."Македонија" бр.60.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јанев Ангел од Кавадарци, ул. "Вељко Влаховик" бр. 6/13, телефон 410-894.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.III.1998 година, во 11 часот, во соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2258)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.108/97 е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Митков Комерц" од Кавадарци, ул. "Солунска Глава" бр.17.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Томчо Ридов, од Кавадарци, ул. "Мито Хаџивасилев" бр. 49, телефон 093-413-021.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.III.1998 година, во 10 часот, во соба број 23 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2260)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решението Ст.бр. 54/96 од 06.II.1998 година, поведува постапка за присилно порамнување, спрема стечајниот должник, ДОО за производство на текстилна конфекција "Кикотекс" во стечај од Кичево, на начин што должникот од утврдените побарувања на доверителите ќе им исплати во висина од 60%, во рок од 2 години од денот на постигнувањето на присилното порамнување.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет, во два примероци со приложени докази, со платени такси од 600,00 денари, на сметка 40320-840-010-3338.

Се закажува рочиште за утврдување на пријавените побарувања на доверителите и гласање по предлогот за присилно порамнување за 20.III.1998 година со почеток во 11 часот, во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (2275)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.82/97 од 15.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Стандард-Трејд” Претпријатие за производство, трговија и услуги од Куманово, ул. “III МУБ” бр.166.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Љубомир Димитриевски од Куманово, вработена во “КПК”.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.III.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (2104)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Ст.бр.2176/97 од 03.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППГП “Стефи-Мак-Трејд” од Скопје, ул. “III Македонска бригада” бр. 21/1/7.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. “Ордан Чопела” бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.III.1998 година, во 10,30 часот, во барака број 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2303)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.208/97 од 17.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Станбена задруга “Мал Јелак” од Тетово, ул. “Маршал Тито” бр. 128.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Атанас Настоски од Тетово, ул. “Маршал Тито” бр. 90/7, телефон 32-633.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.III.1998 година, во 10,15 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2336)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.1223/97 од 16.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Авторско патентно биро” П. од Скопје, бул. “Партизански одреди” бр. 109.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. “Беровска” бр. 2-2/15, телефон 512-364.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.II.1998 година, во 8,30 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2337)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.979/97 од 24.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “Трго-маркет” увоз-извоз од Скопје, ул. “Димо Хаџидомов” бр. 131 со жиро сметка бр. 40100-601-71806.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од Скопје, ул. “Беровска” бр. 2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.II.1998 година, во 12,00 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2338)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението II.Ст.бр.380/96 од 09.I.1998 година, се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Трговско услужно претпријатие “Колибри-Елс” експорт-импорт ДОО - Скопје со седиште на ул. “Цон Кенеди” бр. 25/5 и број на жиро сметка 40100-601-142299.

По правосилноста на ова решение стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2342)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II.Ст.бр.980/96 од 21.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “Паго Промет” Д.О.О. од Скопје, ул. “Димо Хаџи Димов” бр. 176 со жиро сметка бр. 40100-601-114262.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Ванчов од Скопје, ул. “Крсте Асенов” бр. 12/1/15, телефон 261-102.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.III.1998 година, во 9,00 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2379)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека на 12.IX.1995 година отворена е стечајна постапка над Претпријатие “Екстра Унион” од Скопје, ул. “Иван Козаров” бр. 16 со жиро сметка бр. 40100-601-123380.

Стечајната постапка се води под II.Ст.бр.225/96.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. “Горче Петров” бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.III.1998 година, во 8,55 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2436)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.1011/97 од 02.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Ивгос-Импекс” од Скопје, ул. “Негоричанска” бр. 43.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. “Горче Петров” бр.3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 08.IV.1998 година, во 11,00 часот, во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2437)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.43u од 22.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ “Даљо и Гаљо” експорт-импорт од Скопје, ул. “Македонско Косовска бригада” бр. 40/46 со жиро сметка бр. 40100-601-338981.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марковски Стојан од Скопје, ул. “Горче Петров” бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.III.1998 година, во 10,40 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2438)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека на 12.IX.1995 година отворена е стечајна постапка над Трговското претпријатие “Тренк Комерц” од Скопје, ул. “Сава Михајлов” бр. 65 со жиро сметка бр. 40110-601-228386.

Стечајната постапка се води под II.Ст.бр.153/96.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. “Горче Петров” бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.III.1998 година, во 8,40 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2439)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека на 20.III.1995 година отворена е стечајна постапка над Претпријатието “Имлес” од Скопје, с. Студеничани со жиро сметка бр. 40100-601-48706.

Стечајната постапка се води под II.Ст.бр.213/96.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. “Горче Петров” бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.III.1998 година, во 8,50 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2440)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека на 07.IX.1994 година отворена е стечајна постапка над Претпријатието “Амстердам” од Скопје, ул. “Сава Ковачевиќ” бр. 47а со жиро сметка бр. 40100-601-262109.

Стечајната постапка се води под II.Ст.бр.18/96.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. “Горче Петров” бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.III.1998 година, во 8,30 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2441)

Управниот одбор на ПОС ЗИК “Кузман Јосифовски Питу”, с. Славеј изготви и постави Програма за финансиска и сопственичка трансформација на ПОС ЗИК “Кузман Јосифовски Питу, с. Славеј,

согласно чл. 81 од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал.

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп свикнува рочиште за 03.III.1998 година во 13,00 часот во судница 7 за изјаснување и гласање на доверителите по Програмите за финансиска и сопственичка трансформација на ПОС ЗИК “К.Јосифоски Питу” - с. Славеј.

Доверителите можат да ја разгледаат Програмата во работните простории на должникот, а можат да гласат и по писмен пат со поднесок потпишан од овластен застапник.

Од Основниот суд Прилеп. (2882)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.892/96 од 20.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТТ “Престо-М-Комерц” ДОО од Скопје, бул. “Октомвриска револуција” бр. 10-1/5.

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска Танева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Мирјана Димитровска од Скопје, ул. “Вангел Тодоровски” бр. 5/8.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 08.IV.1998 година, во 8,25 часот, во соба број 60 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2478)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.388/96 од 09.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Дејчица” од Кавадарци, ул. “16-ти Јуни” бр. 13.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јосифов Киро од Кавадарци, ул. “Доне Попов” бр. 2.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.III.1998 година, во 9 часот, соба број 23 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2488)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.99/96 од 13.I.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот “Термотехника орион инжињеринг” - Претпријатие за производство изведување и инсталации ремонт и промет на големо и мало со седиште на ул. “Козле” бр. 2, со жиро сметка број 40120-601-32837.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2498)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението на стечајниот совет Ст.бр. 58/96 од 29.I.1998 година е отворена постапка за стечај над ППС “Стандард” од Радовиш, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (2489)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1485/97 од 28.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “ДИ-СО” од Скопје, ул. “Драмска” бр. 2.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, ул. “АВНОЈ” бр. 68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.III.1998 година, во 8,30 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2500)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.1290/97 од 29.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Призма” ППТУ од Скопје, ул. “Железничка” бр. 31.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, бул. “АВНОЈ” бр. 68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.III.1998 година, во 8,05 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2499)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.1709/97 од 05.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Троимпекс” ПП ЦО од Скопје, ул. “Софиска” бр. 13.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Методија Дамчевски од Скопје, ул. “Петар Чајковски” бр. 47, телефон 316-370.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.III.1998 година, во 8,20 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2495)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Ст.бр.338/96 од 23.V.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие “Адрија Комерц” од Скопје, ул. “Јане Сандански” бр. 41-1.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Симон Михајловски од Скопје, ул. “Белишка” бр. 18/A.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.III.1998 година, во 09,20 часот, во барака број 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2493)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1665/97 од 28.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП “Алмак Комерц” од Скопје, ул. “Кочо Рацин” бр. 26/46.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. “Љуба Петровиќ” бр. 8, телефон 617-547.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.III.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2586)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.2465/97 од 14.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУД “Скопрес 1” увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. “Благоја Мучето” бр. 20 со жиро сметка 40100-601-149013.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, ул. “Јане Сандански” бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.III.1998 година, во 8,20 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2591)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.1073/97 од 09.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Импера С” ПППУ ДОО од Скопје, ул. “11 Октомври” бр. 8.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул. “Крсто Асенов” бр. 12/1/15, телефон 261-102.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.III.1998 година, во 8,25 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2609)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.1164/97 од 19.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “БАДО” од Скопје, ул. “Томе Арсовски” бр. 41/10.

За стечаен судија е одреден Драган Николевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Златко Васовски од Скопје, ул. “Мајски Манифест” бр. 12, телефон 382-478.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.III.1998 година, во 11,15 часот, во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2616)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1087/96 од 24.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ “ЕКО-АМ” увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. “Христијан Тодоровски Карпош” бр. 16, со жиро сметка 40100-601-219114.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Алексик Ружица од Скопје, ул. “Никола К. Мајски” бр. 41/11, телефон 237-573.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 10,20 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2638)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1096/97 од 24.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ “Фаик-Комерц” увоз-извоз од Скопје, ул. “Христијан Тодоровски Карпош” бб, со жиро сметка 40100-601-294181.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Ружица Алексиќ од Скопје, ул. “Никола К.Мајски” бр. 41/11, телефон 237-573.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 10,30 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2641)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.157/97 од 01.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ “Радиотон” експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. “Димитар Влахов” бр. 13.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Алексиќ Ружица од Скопје, ул. “Никола К.Мајски” бр. 41/11.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 10,40 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2644)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1058/96 од 14.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за медицински услуги и дупликација “2001” - ДОО од Скопје, бул. “Партизански одреди” бр. 78 и жиро сметка 40120-601-39768.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска - Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. “Пелистерска” бр. 1-II/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.III.1998 година, во 8,30 часот, во соба број 59 во овој суд судска палата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2656)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.966/97 од 19.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Техно-Пан” од Скопје, ул. “Финска” бр. 126-А.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Илија Ристовски од Скопје, ул. “Волгоградска” бр. 4/3/4, телефон 372-254.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 9.III.1998 година, во 11,05 часот, во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2729)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 237/97 од 21.I.1998 година над ПП Стефани Конфекс”, ул. “Стерјовски Ѓорѓи Џоца” бр. 18, Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2730)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 459/97 од 09.I.1998 година над ПП “Фрал” - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2731)

Основниот суд во Тетово објавува дека со дополнително решение Ст.бр. 24/96 од 26.XII 1997 година е извршено дополнување на решението по исти број од 03.X.1997 година со кое е одобрено прифаќањето на Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на АД “ТЕАЛ” од Тетово донесена од Управниот одбор, така што во диспозитивот после став 2 се додава нов став кој гласи:

“Обврските кон Агенцијата на РМ за санација на банки во износ од 73.241,87 УСД со катмата сметано од 8.IV.1994 година до наплатата ќе се измирува на начин односно услови и рокови утврдени во Основниот кредитен договор со странскиот доверител”.

Во останатиот дел решението Ст.бр. 24/96 од 03.X.1997 година останува неизменето.

Од Основниот суд во Тетово. (2732)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 9/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Трговко претпријатие на големо и мало “Вармакс” увоз извоз ЦО од Скопје, ул. “Иво Л.Рибар” б.б. со број на жиро сметка 40100-601-377-529.

За ликвидационен управник се определува Бранко Димитриевски од Скопје, ул. "Мито Х.Јасмин" бр. 6/1-7, телефон 238-611.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.III.1998 година, во 11 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2345)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III Л.бр. 256/97 од 29.I.1998 година се заклучува ликвидационата постапка над ликвидациониот должник Претпријатие за промет, угостителство и услуги "Голе-Д", извоз-увоз со седиште на ул. "ММрежичка" бр. 8-Б, Скопје.

По правосилноста на решението, ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2339)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 20/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ППП "Бурак Холдинг" Ц.О. од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 6-ц со број на жиро сметка 40100-601-165281.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.III.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2377)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 243/97 од 23.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "Санџакли" ДОО од Скопје, бул. "Југославија" бр. 27 со број на жиро сметка 40100-601-361420.

За ликвидационен управник се определува Рајко Ковачевиќ од Скопје, ул. "Џумајска" бр. 34, телефон 258-455.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со

пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.III.1998 година, во 12,00 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2381)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 19/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација на должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо "Танхем" од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 44/2-14 со број на жиро сметка 40100-601-28535.

За ликвидационен управник се определува Владо Атанасовски од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 63, телефон 367-094.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.III.1998 година, во 11,15 часот во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2386)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 254/97 од 05.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за застапување, услуги и трговија на големо и мало "Пегаз" увоз-извоз ДОО од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 110/4-9 со број на жиро сметка 40100-601-251626.

За ликвидационен управник се определува Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, телефон 171-475.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.II.1998 година, во 11,40 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2396)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 268/98 од 20.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот "Антос" ДОО од Скопје, ул. Александар Македонски бр. 14, со број на жиро сметка 40120-601-237740.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиовска од Скопје, ул. "Горѓи Сугаре" бр.2/1-4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 26.II.1998 година, во 8,30 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2431)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 11/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ПТ “Цимос” од Скопје, ул. “Шидска” бр. 24/2-12 со број на жиро сметка 40100-601-320756.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. “Христо Чернопеев” бр. 1А, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.III.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2476)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 21/98 од 28.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за надворешен и внатрешен промет и услуги “Техноскоп-БР Комерц” увоз-извоз Ц.О. од Скопје, ул. “Беровска” бр. 2/1-14 со број на жиро сметка 40110-601-375865.

За ликвидационен управник се определува Заковски Илија од Скопје, ул. “Рузвелтова” бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.III.1998 година, во 9,50 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2477)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 282/98 од 16.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие “Вики-М” увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. “Сава Ковачевиќ” бр. 68/4-25, со број на жиро сметка 40100-601-285079.

За ликвидационен управник се определува Ружица Алексик од Скопје, ул. “Никола К. Мајски” бр. 41/11, телефон 237-573.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.II.1998 година, во 10,10 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2271)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 6/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Производно трговско и услужно претпријатие “Артим-пекс” ДОО увоз извоз од Скопје, ул. “Партение Зографски” б.б., со број на жиро сметка 40100-601-182083.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. “Крсте Мисирков” бр. 9/10 телефон 234-847.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.III.1998 година, во 11,30 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2269)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 17/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ПТУ “Редбек” Д.О.О. од Скопје, ул. “Цветан Димов” бр. 116, со број на жиро сметка 40100-601-378456.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. “Пелистерска” бр. 1/2-7, телефон 376-272.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.III.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2562)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението IV.Л. бр. 197/97 од 29.XII.1997 година заклучена е ликвидациона постапка над ликвидациониот должник Претпријатие за трговија и услуги “Јупар-

тнер” извоз-увоз Ц.О. - Скопје со седиште на ул. ”Питу Гули” бр. 70 со жиро сметка бр. 40100-601-32949.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2560)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.Л.бр. 25/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство, трговија и транспорт “Ал Тренд” експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. “Методија Митевски” бр. 12/7-18, со број на жиро сметка 40100-601-224478.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, бул. “Крсте Мисирков” бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.III.1998 година, во 11,50 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2516)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 18/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ПП “Тимес” Д.О.О. од Скопје, ул. “Ленинова” бр. 60/1-2, со број на жиро сметка 40100-601-67341.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, ул. “АСНОМ” бр.8-3/36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.III.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2504)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 12/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ППП “Фарха Комерц” Д.О.О. од Скопје, ул. “189” бр. 3/2, со број на жиро сметка 40100-601-106776.

За ликвидационен управник се определува Кипровски Радослав од Скопје, ул. “АСНОМ” бр.8/3/36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат

должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.III.1998 година, во 11,00 часот во соба број во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2501)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV.Л.бр. 2/96 од 26.VI.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на големо и мало “Рос-Трејд” ДОО извоз-увоз од Скопје, ул. “Жан Жорес” бр.113/8-а, со број на жиро сметка 40100-601-323032.

За ликвидационен управник се определува Михајловски Симон од Скопје, телефон 321-944.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 05.III.1998 година, во 9,15 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2492)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението П.Л.бр. 2/98 од 21.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за промет и услуги “Мадера-Алко” експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. “Карл Хрон” бр. 35/2-16, со број на жиро сметка 40110-601-262408.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. “Беровска” бр.2-2/15.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 17.III.1998 година, во 8,50 часот во барка бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2484)

Основниот суд Струга, со решението Л.бр. 18/97 од 09.I.1998 година, отвори ликвидациона постапка према ПП “Флор-Вел” од с. Велешта - Струга.

За ликвидационен управник се определува Вели Шаипи од Струга, ул. “Славеј Планина” бр.28.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со пријави, со поднесок во два примероци со докази за вирманска уплата на такса од 6090, денари уплатена на жиро сметка бр. 41020-840-025-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”. Се повикуваат должниците да ги измират своите долгови, без одлагање.

Рочиште за испитување на поварувањата на доверителите се закажува на 18.II.1998 година, во 10,00 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на огласната табла од судот, на 09.I.1998 година.

Од Основниот суд во Струга. (2261)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенијата на истиот суд заклучена е ликвидационата постапка спрема следните ликвидациони должници: со решение Л.бр. 10/97 од 09.I.1998 година према ПППУ “Мобил Комерц” ДОО експорт-импорт од с. Мала Речица, со решението Л.бр. 12/97 од 09.I.1997 година спрема ТП “Искра” ЦО - Тетово и решението Л.бр. 13/97 од 15.XII.1997 година спрема ППТУ “БМШ Тrade Компани” ДОО увоз-извоз од Тетово.

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (2262)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 3/98 од 02.II.1998 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство “Томи Пром” од Куманово, ул. “30 Јули” бр. 22, со број на жиро сметка 40900-601-45335при ЗПП филијала - Куманово.

За ликвидационен управник се определува Петринска Хилда од Куманово, ул. “Бајрам Шабани” бр.98, телефон 31-654.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 27.III.1998 година, во 10,40 часот во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (2263)

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 1/98 од 23.I.1998 година, е отворена постапка за ликвидација на ПП “Вита-Ел-компани” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица, (2264)

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 6/98 од 26.I.1998 година, е отворена постапка за ликвидација на ТП “Сава-комерц” од с. Дабилџа, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15

дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица, (2265)

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 5/98 од 26.I.1998 година, е отворена постапка за ликвидација на ПТП “Интерпромет” од с. Дабилџа, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица, (2266)

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр.12/98 од 28.I.1998 година, е отворена постапка за ликвидација на ПТП “Македонка” од с.Муртино, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица, (2267)

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 8/98 од 3.II.1998 година, е отворена постапка за ликвидација на ТП “Палаз” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица, (2268)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 13/98 од 28.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство, промет на големо и мало и занаетчиство “Апроз” Ц.О. - Скопје, с. Мршевци, со број на жиро сметка 40110-601-62873.

За ликвидационен управник се определува Петров Ефтим од Скопје, бул. “Јане Сандански” бр. 50-3/4, телефон 417-130111

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.III.1998 година, во 9,00 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2587)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I Л.бр. 8/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство, трговија, застасување и транспортно шпедитерски услуги "Смира - Транс" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Дримкол" бр. 58, со број на жиро сметка 40100-601-182218.

За ликвидационен управник се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 3/28, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.III.1998 година, во 11,45 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2600)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр.284/97 од 24.XII.1997 година, се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на големо и мало "Монтенегро-Паштровиќ" увоз-извоз.

За ликвидационен управник се определува Златко Васовски од Скопје, ул. "Мајски Манифест" бр. 17, телефон 332-478.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.III.1998 година, во 11,15 часот во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2619)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.212538/94, издаден од УВР - Скопје на име Андонов Горан, ул. "Локов" бр. 26а 1/11, Скопје. (2277)

Пасош бр. 421907, издаден од УВР - Куманово на име Џемаили Бејтула, с. Липково, Куманово. (2365)

Пасош бр. 128879/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Реџеми Ибраим, с. Г. Свиларе, Скопје. (2369)

Пасош бр. 155486/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Сељадин Керими, ул. "П. Тошев" бр.72, Скопје.

Пасош бр. 157187/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Беќири Сафет, ул. "Г. Томовски" бр. 13, Скопје.

Пасош бр.450725/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Митев Блажо, ул. "101" бр.46, с. Вучидол, Скопје.

Пасош бр. 1060109/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Ѓунер Емин, ул. "Клисурска" бр.11, Скопје. (2395)

Пасош бр.0034045, издаден од ГУВР - Скопје на име Имери Сулејман, с. Љубин, Скопје. (2413)

Пасош бр.133838/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Нух Мустафа, с. Семениште, Скопје. (2420)

Пасош бр. 159946/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Веџадин Исковски, с. Грушино, Скопје. (2435)

Пасош бр.890233/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Абдула Иљазовски, ул. "112" бр.4, с. Арачиново, Скопје. (2473)

Пасош бр. 357743/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Апостоловски Слободан, ул. "Андреја Петковик" бр. 17 а, Скопје. (2480)

Пасош бр.977018/87, издаден од ГУВР - Скопје на име Мифтари Фаик, с. Љуботен, Скопје. (2490)

Пасош бр. 788945/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Муареми Џемаљи, с. Бојане, Скопје. (2491)

Пасош бр. 749019/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Усеин Мирвет, ул. "Јајце" бр. 72, Скопје. (2496)

Пасош бр.134172/93, издаден од УВР - Куманово на име Реџеми Лулзим, с. Лојане, Куманово. (2503)

Пасош бр. 723423, издаден од ГУВР - Скопје на име Додевска Јулијана, ул. "Рилски Конгрес" бр.32, Скопје.

Пасош бр. 159364/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Ѓорѓи Буровски, бул. "Ј. Сандански" бр.11074-11, Скопје. (2510)

Пасош бр.828081, издаден од УВР - Тетово на име Јусуфи Фетија, с. Отушиште, Тетово. (2513)

Пасош бр.244354/94, издаден од УВР - Скопје на име Јусуфи Јусуф, с. Отушиште, Тетово. (2514)

Пасош бр. 818263/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Нада Јаневска, ул. "Илинденска" бр.89/22, Скопје.

Пасош бр.976711, издаден од ГУВР - Скопје на име Мусли Фуат, ул. "Г" бр.26, с. Кондово, Скопје. (2593)

Пасош бр. 351038/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Ахмети Сељадин, ул. "Прохор Пчињски" бр.27, Скопје. (2604)

Пасош бр.743630/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Ахмети Шпреса, ул. "Прохор Пчински" бр. 27, Скопје. (2606)

Пасош бр. 624619/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Ирфан Кантур, ул. "Гарибалди" бр.16, Скопје.

Пасош бр. 865711/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Илијас Исуф, с. Арачиново, Скопје. (2846)

Пасош бр.572674/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Јусуфи Севдија, ул. "Дижонска" бр.23/27, Скопје.

Пасош бр.455406, издаден од УВР - Тетово на име Ајдари Гани, с. Г. Лешница, Тетово. (2868)

Пасош бр. 158073, издаден од ГУВР - Скопје на име Сали Мамер, ул. "1710" бр.11, Скопје. (2869)

Пасош бр.15410/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Рахман Пљакај, ул. "Ц. Димов" бр.148, Скопје. (2875)

Пасош бр. 329430/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Мустафа Фатмир, ул. "Струмичка" бр.8-2/6, Скопје.

Пасош бр.565850/95, издаден од УВР - Велес на име

Сашко Стојанов, ул. "М. Горки" бр.104, Велес. (2952) –
 Пасош бр. 136784/93, издаден од УВР - Куманово на
 име Рамадани Есат, с. Ваксинце, Куманово. (2975)
 Пасош бр. 386942/94, издаден од ГУВР - Скопје на
 име Синани Сафет, с. Матка, Скопје. (2976)
 Пасош бр. 573689/95, издаден од ГУВР - Скопје на
 име Ајдини Неџмедин, с. Бојане, Скопје. (2986)
 Пасош бр. 208170/94, издаден од ГУВР - Скопје на
 име Љатиџи Селвет, ул. "3" бр.163, с. Грчец, Скопје.
 Пасош бр. 075476/93, издаден од УВР - Охрид на име
 Риза Исхак, ул. "Богомилска" бр.6, Охрид. (2994)
 Пасош бр. 0618507/95, издаден од ОВР - Крива Па-
 ланка на име Фидановска Саније, ул. "Р. Минев" бр. 50,
 Крива Паланка. (2995)
 Пасош бр. 034215 на име Василевски Драги, ул. "Кочо
 Рацин" бр.12, Битола. (2997)
 Пасош бр. 0500442, издаден од УВР - Прилеп на име
 Здравески Влатко, ул. "Петре Темелкоски" бр. 22,
 Прилеп. (2999)
 Пасош бр. 0098065, издаден од УВР - Прилеп на име
 Стојаноски Киро, ул. "Маркова" бр. 162, Прилеп.
 Пасош бр. 770319, издаден од УВР - Охрид на име
 Гаврилоска Драгица, ул. "К. Точко" бр.17, Охрид. (3001)
 Пасош бр. 984473 на име Фаоски Укали, с. Колари,
 Кичево. (3002)
 Пасош бр. 0235463 на име Ибраимовски Фајир,
 Дебар. (3004)
 Пасош бр. 760727, издаден од УВР - Куманово на
 име Ајрули Ресмије, ул. "Крсте Мисирков" бр.34, Кума-
 ново. (3005)
 Пасош бр. 171635/94 на име Стојаноски Ѓорѓи, с.
 Драслајца, Струга. (3006)
 Пасош бр. 259644/94, издаден од УВР - Струмица на
 име Трајков Ванчо, с. Дукатино бр. 67, Струмица.
 Пасош бр. 025605/93, издаден од УВР - Струмица на
 име Стојанов Ратко, с. Турново бр. 48, Струмица.
 Пасош бр. 319330, издаден од УВР - Струмица на име
 Стојанов Јордан, ул. "Неретва" бр.37, Струмица. (3011)
 Пасош бр. 929157, издаден од УВР - Струмица на
 име Филев Бончо, с. Робово бр. 50, Струмица. (3012)
 Пасош бр. 137584/93, издаден од ОВР - Струга на име
 Ислами Дашир, с. Франгово, Струга. (3013)
 Пасош бр. 0114108/93, издаден од ОВР - Винаца на
 име Ѓорѓиев В. Љупчо, ул. "Маршал Тито" бр.99, Винаца.
 Пасош бр. 401905 на име Сејдија Макфирете, с. Не-
 готино, Гостивар. (3015)
 Пасош бр. 528727/95, издаден од ОВР - Струга на
 име Кочоски Горан, ул. "Моша Пијаде" бр. 17, Струга.
 Пасош бр. 0118665, издаден од УВР - Струмица на
 име Цеков Милко, с. Седларци бр. 41, Струмица. (3017)
 Пасош бр. 024222, издаден од УВР - Тетово на име
 Амети Хамзи, с. Пирок, Тетово. (3018)
 Пасош бр. 0844044/96, издаден од УВР - Струмица
 на име Донев Николчо, ул. "Младинска" бр. 205/1,
 Струмица. (3019)
 Пасош бр. 0365220 на име Марке Цафер, Дебар.
 Пасош бр. 696583/95, издаден од УВР - Струмица на
 име Јанев Асен, ул. "24 Октомври" бр.49, Струмица.
 Пасош бр. 0315677, издаден од ОВР - Валандово на
 име Наков С. Миле, с. Пирава, ул. "Е. Кардел" -21, Валан-
 дово. (3022)
 Пасош бр. 0869981/96 на име Пановски Александар,
 ул. "В. Карангелески" бр. 7/1-10, Битола. (3023)

Пасош бр. 0113305 на име Руменовски Ристо, с. Дво-
 риште, Берово. (2225)
 Пасош бр. 74702 на име Усеини Реџеп, с. Премка,
 Кичево. (2227)
 Пасош бр. 190747 на име Рајчиноска Драгица ул.
 "М.Т. Живкови" бр.126, Битола. (2231)
 Пасош на име Зарковски И. Александар, ул. "Јане
 Сандански" бр.41, Тетово. (2233)
 Пасош бр. 187070 на име Салоски Муамет, с. Лабу-
 ништа, Струга. (2244)
 Пасош бр. 259644/94, издаден од УВР - Струмица на
 име Трајков Ванчо, с. Дукатино бр. 67, Струмица.
 Пасош бр. 025605/93, издаден од УВР - Струмица на
 име Стојанов Ратко, с. Турново, Струмица. (2253)
 Пасош бр. 0338186, издаден од ОВР - Ресен на име
 Шерифовски Зељо, с. Наколец, Ресен. (2254)
 Пасош бр. 74490/93 на име Клењоски Велко, с. Јаб-
 ланоца, Струга. (2256)
 Пасош бр. 324732/94, издаден од УВР - Скопје на име
 Иљазовски Нуредин, ул. "М. Тито" бр.2, с. Арачиново,
 Скопје. (2270)
 Чекови од бр. 15421794 до 15421800, издадени од Сто-
 панска банка а.д. - Скопје на име Цвета Бошковска,
 ул. "Н.К.-Мајски" бр. 41/40, Скопје.
 Штедна книшка бр. 84296154, издадена од Поштенска
 штедилница - Дебар на име Мелиа Чанка, Дебар. (3003)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
 мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл.
 весник на РМ“ бр. 38/93), Претпријатието за производ-
 ство, промет и услуги „В & В софтвер“ д.о.о. експорт-
 импорт Скопје, објавува

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП- СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД- НИЦИ ЗА ПРИГЛУВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ- ВАЊА

1. Претпријатието за производство, промет и услуги
 „В & В софтвер“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ги пови-
 кува поранешните сопственици и нивните правни на-
 следници, државјани на Република Македонија да ги
 пријават своите побарувања.

2. Своите побарувања барателите да ги достават
 истовремено до Претпријатието за производство, про-
 мет и услуги „В & В софтвер“ д.о.о. Скопје и до Аген-
 цијата на Република Македонија за трансформација на
 претпријатијата со општествен капитал на посебен
 образец („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) во рок од 60 дена
 од денот на објавувањето на огласот.

3. Седиштето на претпријатието е во Скопје, на ул.
 „Партизански одреди“ бр. 4-1/8.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
 на претпријатијата со општествен капитал Земјодел-
 ската задруга „Напредок“ – с. Ложани, Струга

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
 нија за трансформација на претпријатијата со опште-
 ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-

дина, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и Законот за трансформација на претпријатијата и задругите кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

Земјоделската задруга „Напредок“ – с. Ложани Струга не подлежи на трансформација според Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено, ниту е даден на управување општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во с. Ложани, Струга, во време од 9 до 13 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Земјоделската задруга ЗППТ „Козјак“, с. Пуста Река – Крушево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и Законот за трансформација на претпријатијата и задругите кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

Земјоделската задруга ЗППТ „Козјак“ с. Пуста Река – Крушево, не подлежи на трансформација според Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено, ниту е даден на управување општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во с. Пуста Река – Крушево, во време од 8 до 12 часот. (2870)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18 и 19 од Уредбата за јавни набавки („Сл.весник на РМ“ бр. 42/97), Министерството за труд и социјална политика, објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/98 (БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВНАТРЕШНО РЕНОВИРАЊЕ НА ОБЈЕКТ-ДЕТСКА ГРАДИНКА „КЛОН 1“ ПРИ РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА „ДИМЧЕ МИРЧЕВ“ – ВЕЛЕС

1.1. Нарачател: Министерство за труд и социјална политика, ул. „Даме Груев“ бр. 14.

1.2. Предмет на набавката: Изведба на градежно занаетчиски работи на објект – детска градинка „Клон 1“ при Работната организација „Димче Мирчев“ – Велес.

1.3.Обем на понудата: даден во тендер-документација.

1.4. Право на учество имаат сите правни и физички лица чие седиште односно место на живеење е во Република Македонија кои ги исполнуваат критериумите согласно член 45 од Уредбата за јавни набавки („Сл.весник на РМ“ бр. 42/97).

2. Рокови

2.1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на отворањето на понудата.

2.2. Рок на поднесување на понудата: 7 дена од објавувањето.

3. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за труд и социјална политика, бул. „Кочо Рацин“ бр. 14 блок 9, соба бр. 7. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер-документацијата е неповратен износ од 1.000,00 денари на жиро сметка 40100-788-2783 на Министерството за труд и социјална политика.

4. Понудата треба да содржи: документи за бонитет заверен од надлежен орган, референц-листа, единечна цена по позиции према предметот и вкупна цена на понудата, рок на изведба, гарантен рок, услови на плаќање.

5. Понудата треба да биде доставена согласно член 26, 60, 61, 62 и 63 од Уредбата за јавни набавки („Сл.весник на РМ“ бр. 42/97).

5.1. Понудите треба да бидат придружени со тендер-гаранција од 30% од вредноста на понудата.

6. Понудата се доставува препорачано по пошта или со предавање во архивата на Министерството за труд и социјална политика – Сектор за население, популационата политика и општествена заштита на децата на бул. „Кочо Рацин“ бр. 14 блок бр. 9.

Врз основа на член 25 и 26 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл.весник на РМ“ бр. 38/93) и Одлуката за трансформација на ОП КСМ „Солидност“ – Прилеп, ОП КСМ „Солидност“ – Прилеп, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ

Акциите ги издава ОП КСМ „Солидност“ – Прилеп врз основа на решението на Комисијата на Владата на Република Македонија бр. 15-230/213-96 од 22.01.1998 година за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Предмет на продажба на овој повик се 5.400 акции со попуст во вредност од 540.000 ДЕМ. и акции без попуст 9.900 акции во вредност од 990.000 ДЕМ. Вредноста на една акција изнесува 100 ДЕМ.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши според моделот: откуп на претпријатието.

Право на купување на акции со попуст имаат:

– работниците кои во ОП КСМ „Солидност“ – Прилеп непрекинато работеле најмалку 2 години пред донесување на Одлуката за трансформација на претпријатието,

– лица на кои работниот однос им престанал во ОП КСМ „Солидност“ Прилеп, а во него работеле непрекинато 2 години,

– пензионирани работници кои во ОП КСМ „Солидност“ – Прилеп непрекинато работеле најмалку 2 години.

Правото на купување на акции може да се користи еднократно, а акциите со попуст се достапни за сите корисници под еднакви услови, и тоа попустот се користи индивидуално и тоа 30% од номиналната вредност на кауцијата како основен попуст, зголемен за 1% за секоја година работен стаж, во претпријатието.

Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно во рок од 5 години со грејс период од 2 години сметано од денот на продажбата.

Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши врз основа на писмена изјава од страна на купувачот. Рокот за запишување на акциите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на овој повик, а поблиски информации можат да се добијат секој работен ден во ОП КСМ „Солидност“ – Прилеп од 7 до 14 часот.

КСМ „Солидност“ – Прилеп

2276

Врз основа на член 11 од Законот за акцизите („Сл. весник на РМ“ бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95 и 71/96), директорот на „Филип Морис Скопје“, Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија Д.О.О. Скопје, на 10.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЦИГАРИТЕ

- Marlboro KS Box
 - Marlboro Lights KS Box
- од производната програма на
Philip Morris Products Inc.

Член 1

Се усвојува и прогласува малопродажната цена на цигарите:

- Marlboro KS Box – 70,00 денари за кутија од 20 парчиња,
- Marlboro Lights KS Box – 70,00 денари за кутија од 20 парчиња.

Член 2

Во цените од член 1 е содржан и износот на пропишаната акциза на цигарите.

Член 3

Цената од член 1 важи франко магацин на продавачот со транспортна амбалажа на продавачот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

дипл. есс. Коста Кириовски, с.р.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македонија го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1998 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јули – декември 1997 година и јануари 1998 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие на 1997 година изнесува 1.0%.

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
180. Уредба за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и засаднички работи во Владата на Република Македонија	401
181. Одлука за определување на царински контингенти при увоз на сировини и репродукционен материјал наменет за непосредно производство за 1998 година	406
182. Одлука за определување на царински контингенти при увоз на опрема и резервни делови за 1998 година	407
183. Одлука за давање концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци	407
184. Одлука за давање концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци	408

185. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот	408
186. Одлука за замена на правото на сопственост на земјиште-шума	408
187. Решение за назначување советник на министерот за финансии	408
188. Решение за именување директор на Дирекцијата надлежна за извршување на санкции	409
189. Решение за разрешување и именување директор на ЈП „Комуналец“ – Кичево	409
190. Решение за разрешување од должноста републички советник во Владата на Република Македонија	409
191. Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилните инвалидни пензии на цивилните инвалиди од војната	409
192. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	410
193. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	410
194. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	410
195. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	410
196. Правилник за документација за кадровска, техничка и организациона способност потребна за основање и работа на брокерско-посредничко друштво	410
197. Правилник за содржината на барањето за издавање долгорочни хартии од вредност, по видови издавачи	411
198. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 159/97 од 28 јануари 1998 година	415
199. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 199/97 од 28 јануари 1998 година	416
200. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 166/97 од 28 јануари 1998 година	417
201. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 105/97 од 4 февруари 1998 година	418
202. Одлука на Републичката изборна комисија	418
203. Одлука на Републичката изборна комисија	418
204. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	418
205. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	419
206. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	419
207. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	419
208. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	420

Колективни договори

1. Колективен договор на Министерството за внатрешни работи	420
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 1998 година	464